



Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ЗАПИСНИК
од Седмата седница на Владата на
Република Северна Македонија,
одржана на 27 февруари 2024 година

PROCESVERBAL
nga seanca e Shtatë e Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë së Veriut,
mbajtur më 27 shkurt 2024

Скопје, февруари 2024 година
З А П И С Н И К
од Седмата седница на Владата на
Република Северна Македонија,
одржана на 27 февруари 2024 година

Shkup, shkurt 2024
PROCESVERBAL
nga seanca e Shtatë e Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë së Veriut,
mbajtur më 27 shkurt 2024

Седницата започна во 14:25 часот.

Seanca filloi në orën 14:25.

На седницата претседаваше м-р Талат Џафери, претседател на Владата на Република Северна Македонија.

Seancën e kryesoi mr. Talat Xhaferi, kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

На седницата присуствуваше м-р Бојан Маричиќ, прв заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за европски прашања, д-р Артан Груби, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу заедниците и Фатмир Битиќи, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции и членовите на Владата д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, Славјанка Петровска, министер за одбрана, м-р Кренар Лога, министер за правда, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии, м-р Крешник Бектеши, министер за економија, Илир Демири, министер за здравство, доц. д-р Јетон Шаќири, министер за образование и наука, Ристо Пенев, министер за локална самоуправа, д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, министер за култура, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, Каја Шукова, министер за животна средина и просторно планирање и Наим Бајрами, министер за информатичко општество и администрација, како и генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, м-р Методија Димовски и заменикот на генералниот секретар на

Në seancë mori pjesë mr. Bojan Mariçiq, zëvendëskryetar i parë i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për Çështje Evropiane, dr. Artan Grubi, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për Koordinimin e Çështjeve Politike të Resorëve dhe ministër i Sistemit Politik dhe Marrëdhëniet ndërmjet Bashkësive, Fatmir Bytyqi, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për Çështje Ekonomike, Koordinim me Resorët Ekonomikë dhe Investime dhe anëtarët e Qeverisë dr. Bujar Osmani, ministër i Punëve të Jashtme, Sllavjanka Petrovska, ministre e Mbrojtjes, mr. Krenar Lloga, ministër i Drejtësisë, dr. Fatmir Besimi, ministër i Financave, mr. Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë, Ilir Demiri, ministër i Shëndetësisë, doc. dr. Jeton Shaqiri, ministër i Arsimit dhe Shkencës, Risto Penov, ministër i Vetëqeverisjes Lokale, dr. Bisera Kostadinovska - Stojçevska, ministre e Kulturës, Bllagoj Boçvarski, ministër i Transportit dhe Lidhjeve, Kaja Shukova, ministre e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Naim Bajrami, ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, si dhe sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mr. Metodija Dimovski dhe zëvendëssekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Tahir Hani.

Владата на Република Северна Македонија, Тахир Хани.

На седницата присуствуваше и д-р Оливера Нечовска, секретар на Секретаријатот за законодавство.

Покрај членовите на Владата, на седницата присуствуваа и м-р Назим Буши, заменик на министерот за внатрешни работи, Филип Николоски, заменик на министерот за финансии, м-р Енвер Хусејин, заменик на министерот за труд и социјална политика, Онур Али, заменик на министерот за култура и м-р Џабир Доко, заменик на министерот за политички систем и односи меѓу заедниците, како и Митко Бојмацалиев, дополнителен заменик на министерот за внатрешни работи и м-р Јована Тренчевска, дополнителен заменик на министерот за труд и социјална политика.

На седницата присуствуваше и Муамет Хоџа, портпарол на Владата на Република Северна Македонија.

Од седницата отсутуваше м-р Славица Грковска, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за политики на добро владеење и членовите на Владата Панче Тoшковски, министер за внатрешни работи, Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и Ѓоко Велковски, министер за труд и социјална политика.

* *
* *

Врз основа на Предлогот на дневниот ред и предлозите што беа поднесени на седницата, Владата го утврди следниов

Në seancë mori pjesë edhe dr. Olivera Neçovska, sekretare e Sekretariatit të Legjislacionit.

Përveç anëtarëve të Qeverisë, në seancë morën pjesë edhe mr. Nazim Bushi, zëvendësministër i Punëve të Brendshme, Filip Nikolloski, zëvendësministër i Financave, mr. Enver Husejin, zëvendësministër i Punës dhe Politikës Sociale, Onur Ali, zëvendësministër i Kulturës dhe mr. Xhabir Doko, zëvendësministër i Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive dhe Mitko Bojmacaliev, zëvendësministër plotësues i Punëve të Brendshme dhe mr. Jovana Trençevska, zëvendësministre plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale.

Në seancë mori pjesë edhe Muamet Hoxha, zëdhënës i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në seancë mungoi mr. Sllavica Gërkovska, zëvendëskryetare e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e angazhuar për politikat e qeverisjes së mirë dhe anëtarët e Qeverisë Pançe Toshkovski, ministër i Punëve të Brendshme, Lupço Nikollovski, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Gjoko Vellkovski, ministër i Punës dhe Politikës Sociale.

* *
* *

Në bazë të Propozimit të rendit të ditës dhe propozimeve që ishin parashtruar në seancë, Qeveria e përcaktoi

ДНЕВЕН РЕД

-Усвојување на записниците од 168-та, 2-та, 3-та и 6-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржани на 11 јули 2023 година, 30 јануари, 6, 13 и 20 февруари 2024 година

1. Информација за донесување на одлуки за давање согласност на одлуки за избор на најповолна понуда, одлуки за давање согласност на одлуки за поништување на дел од постапката и Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 1, Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 2, Технолошко-индустриска развојна зона Штип и Технолошко-индустриска развојна зона Прилеп, со предлог – одлуки

2. Предлог-одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Обредни поворки со маски (карневал)-Василичари во Вевчани“ за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење

3. Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Македонија, Акционерско друштво за услуги, Скопје (за КО Битола 1/2)

RENDIN E DITËS

-Miratimi i procesverbaleve të seancës së 168-të, 2-të, 3-të dhe 6-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 11 korrik 2023, 30 janar 6, 13 dhe 20 shkurt 2024

1. Informacion mbi sjelljen e vendimeve për dhënien e pëlqimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme, vendime për dhënien e pëlqimit për anulimin e një pjesë të procedurës dhe Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit për fillimin e procedurës për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 1, Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 2, Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shtip dhe Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Prilep, me propozim-vendime

2. Propozim-vendim për shpalljen e të mirës kulturore jomateriale “Kortezhet rituale me maska (karnaval) – Vasiliçarët në Vevçan” për trashëgimi kulturore të rëndësisë së veçantë, nënkategoria e rëndësisë së jashtëzakonshme

3. Propozim-vendim për dhënien e pëlqimit për dhënien me qira afatgjatë të tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë EVN-së Maqedoni, Shoqëria Aksionare për Shërbime, Shkup (për KK Manastir 1/2)

4. Информација за потреба од отворање јавна дебата за утврдување на интегритетот на сите службеници кои работат на високо ризични работни места на граничната линија со примена на полиграф, како превентивна мерка за спречување на можна корупција, со прилози
4. Informacion mbi nevojën e hapjes së debatit publik për përcaktimin e integritetit të të gjithë nëpunësve që punojnë në vende pune me rrezik të lartë në linjën kufitare me zbatimin e poligrafit, si masë parandaluese për parandalimin e korrupsionit të mundshëm, me shtojca
5. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У.бр.220/23)
5. Propozim-vendim për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.220/23)
6. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У.бр.70/21)
6. Propozim-vendim për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.70/21)
7. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У бр. 101/12)
7. Propozim-vendim për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.101/12)
8. Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У.бр.03-663/1)
8. Propozim-vendim për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.03-663/1)
9. Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение за развој на земјоделство и заштита на животна средина преку истражување, едукација и одржување на биодиверзитет „Живот“ - Куманово
9. Propozim-vendim për ndërprerje dhe dhënie në shfrytëzim të përhershëm sendet të luajtshme Shoqatës për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit Jetësor nëpërmjet hulumtimit, edukimit dhe mirëmbajtjes së biodiversitetit “Jeta” - Kumanovë
10. Информација во врска со одземањето на Лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат-клуб издадена на Друштвото за приредување игри на среќа „Казино Меркур“ ДОО увоз-извоз Гостивар, со Предлог - одлука
10. Informacion në lidhje me heqjen e Licencës për organizimin e lojërave të fatit në klubin e automatit, lëshuar Shoqërisë për Organizimin e Lojërave të Fatit “Kazino Merkur”, ShPK import-eksport Gostivar, me Propozim-vendim

11. Предлог на закон за ратификација на Деветтиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз, Десеттиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз и Единаесеттиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз
11. Propozim Ligji për Ratifikimin e Protokollit të Nëntë Plotësues të Kushtetutës së Unionit Postar Botëror, Protokollit të Dhjetë Plotësues të Kushtetutës së Unionit Postar Botëror dhe Protokollit të Njëmbëdhjetë Plotësues të Kushtetutës së Unionit Postar
12. Информација за Национален акциски план за партнерство за отворена власт 2024-2026 година, со Предлог национален акциски план
12. Informacion për Planin nacional të veprimit për partneritet për pushtet të hapur 2024-2026, me Propozim plan nacional të veprimit
13. Информација за Вториот адендум на Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија–Четврт круг на евалуација
13. Informacion mbi Adendumin e dytë të Raportit të dytë të GREKO-s për harmonizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Rrethi i katërt i vlerësimit
14. Информација за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Белова и Павлова А.бр.32930/23 против Северна Македонија и една друга апликација (А.бр.33323/23), со прилог
14. Informacion për mundësitë dhe kushtet për zgjidhjen me marrëveshje të lëndëve Bellova dhe Pavlova nr.A.32930/23 kundër Maqedonisë së Veriut dhe një aplikim tjetër (nr.A.33323/23), me shtojcë
15. Информација за правосилност на Пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот С.Б. против Северна Македонија А.бр. 64163/19, со Предлог-одлука
15. Informacion për plotëfuqishmërinë e Aktgjykimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndën S.B. kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.64163/19, me Propozim-vendim
16. Информација за правосилност на Одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметите Дамјановски и други против Северна Македонија А.бр.35700/22 и 22 други апликации, со Предлог-одлука
16. Informacion për plotfuqishmërinë e Vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndët Damjanovski dhe të tjerë kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.35700/22 dhe 22 aplikime tjera, me Propozim-vendim
17. Информација за правосилност на одлуките на Европскиот суд за човекови права во предметите Велковска и други против Северна Македонија А.бр.10826/22 и 12 други апликации и Стојановски и други против Северна Македонија А.бр.32079/22, со Предлог – одлука
17. Informacion për plotfuqishmërinë e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndët Vellkovska dhe të tjera kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.10826/22 dhe 12 aplikime të tjera dhe Stojanovski dhe të tjerë kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.32079/22, me Propozim-vendim

18. Предлог-програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2024 година
19. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2024 година
20. Предлог-одлука за определување на органите на државната управа кои се подготвуваат за остварување на својата функција во воена состојба
21. Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „CBRN - Program 333“ во Република Косово
22. Информација за одржаниот Седумнаесетти состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација одржан на 15 и 16 март 2023 година во Брисел, со Анекс 1-текст на препораки
23. Барање за давање на автентично толкување на член 19 од Законот за наследувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/96), поднесено од пратеникот Лидија Тасевска
24. Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.36/2022 од 20 декември 2023 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 од Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надомест за приватизација на градежно земјиште
18. Propozim-program për financimin e ndërtimit, rikonstruktimit, mirëmbajtjes së objekteve dhe pajisjes së institucioneve ndëshkuese-përmirësuese dhe edukuese-përmirësuese për vitin 2024
19. Propozim-vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për llogaritjen e rrogave të policisë së burgut për vitin 2024
20. Propozim-vendim për përcakimin e organeve të administratës shtetërore që përgatiten për realizimin e funksionit të tyre në gjendje të luftës
21. Propozim-vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në stërvitjen “CBRN - Program 333” në Republikën e Kosovës
22. Informacion për mbajtjen e Mbledhjes së shtatëmbëdhjetë të Nënkomitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian në kuadër të Komitetit të Stabilizim - Asociimit të mbajtur më 15 dhe 16 mars 2023 në Bruksel, me Aneks 1 - tekst të rekomandimeve
23. Kërkesë për dhënie të interpretimit autenik të nenit 19 të Ligjit të Trashëgimisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.47/96) parashtruar nga deputetja Lidija Tasevska
24. Aktvendim i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr.K.36/2022 datë 20 dhjetor 2023, për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 2 të Dekretit për lartësinë e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore që privatizohet, mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore

25. Иницијатива од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставен суд на Република Северна Македонија под У.бр.210/23 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 став 1, точка 2 од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23) во делот „најмногу до 65 годишна возраст“

26. Иницијатива од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр. 8/2024 за поведување постапка за оценување на уставноста на член 17 и член 127 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/20 и 79/23)

27. Иницијатива од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.6/2024 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 242 став (1) во делот „семејна“ од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/22 и 79/23)

25. Nisma nga Igorço Toçev nga Shkupi, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.210/23 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 3 paragrafi 1, pika 2 të Ligjit të Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.269/23) në pjesën “më së shumti deri në moshën 65 vjeçare”

26. Nisma e Igorço Toçev nga Shkupi, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.8/2024 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 17 dhe nenit 127 paragrafi (3) të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 dhe 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/20 dhe 79/23)

27. Nisma e Igorço Toçev nga Shkupi, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.6/2024 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 242 paragrafi (1) në pjesën “familjare” të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 dhe 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/22 dhe 79/23)

28. Иницијатива од Климентина Ангелеска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.4/2024 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 36 и член 38 став 3 од Законот за заштита на децата „Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/28 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22)

29. Иницијатива од Здружението на граѓани „Заштита од дискриминација за давање на правна помош на дискриминирани лица“ од Винаца, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.1/2024 за поведување постапка за оценување на уставноста на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 36/90, „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 233/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/23 и 65/23)

30. Иницијатива од ЕВРОТИНК–Центар за европски стратегии, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Асоцијација за развојни иницијативи, Форум за истражување на безбедносни политики СЕКУРИТАС и проф. д-р. Трпе Стојановски, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.137/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 175, член 176, член 177 и член 178 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19, 153/19 и 92/21)

28. Nisma e Klimentina Angelleskës nga Shkupi, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.4/2024 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 36 dhe nenit 38 paragrafi 3 të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/28 dhe 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 dhe 236/22)

29. Nisma nga Shoqata e Qytetarëve “Mbrojtja nga diskriminimi për dhënien e ndihmës juridike personave të diskriminuar” nga Vinica, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.1/2024 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë të Ligjit të Rrogës dhe Kompensimeve tjera të Personave të Zgjedhur dhe të Emëruar në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës Socialiste të Maqedonisë” nr.36/90, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 dhe 233/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.51/23 dhe 65/23)

30. Nisma nga EVROTINK - Qendra për Strategji Evropiane, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Asociacioni i Nismave Zhvillimore, Forumi për Hulumtimin e Politikave të Sigurisë SEKURITAS dhe prof. dr. Tërpe Stojanovski, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me nr.K.137/2017, për ngritjen e procedurës për vlerësimin e nenit 175, nenit 176, nenit 177 dhe nenit 178 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 dhe (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.98/19, 153/19 dhe 92/21)

31. Иницијатива од Стевче Стојанов од Општина Ново Село, Струмица, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.9/24 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 65 ставови (1) и (2) од Законот за вештачење (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.154/23)
32. Понуда од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3948, на КП бр.748/1, Имотен лист бр.100308, на КП бр.748/4 и Имотен лист бр.100307, на КП бр.748/3, за КО Ораовица, викано место/улица „Село“
33. Понуда од нотар Сашка Јанчевска-Дамјановска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94353, за КО Битола 4, на КП бр.2147, викано место/улица „Петар Дељан“
34. Понуда од нотар Мексуд Максуд од Ресен, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7615, за КО Ресен, на КП бр.5312, викано место/улица „Х.Герасовски“
35. Понуда од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100864, за КО Бутел, на КП бр.1/4, викано место/улица „Визбегово пат Оризар“
36. Кадровски прашања
37. Прашања и предлози
38. Информација во врска со спроведено оценување на Комисијата за оценување и анализа на резултатите добиени од спроведеното мерење на квалитетот согласно Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите
31. Nisma e Stevçe Stojanovit nga Komuna e Novo Sellës, Strumicë, dorëzuar në Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.9/24 për nisjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 65 paragrafi (1) dhe (2) të Ligjit të Ekspertizës (*) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.154/23)
32. Ofertë e noterit Lupço Jordanov nga Radovishi për shitjen e pronës së paluajtshme me Fletëpronësi nr.3948, të PK-së nr.748/1, Fletëpronësi nr.100308, të PK-së nr.748/4 dhe Fletëpronësi nr.100307, të PK-së nr.748/3 për KK Oraovicë, vendi/rruga e quajtur “Sello”
33. Ofertë nga noterja Sashka Jançevska-Damjanovska nga Manastiri, për shitjen e pronës së paluajtshme me Fletëpronësi nr.94353 për KK Manastiri 4, të PK-së nr.2147, vendi/rruga e quajtur “Petar Dellan”
34. Ofertë nga noteri Meksud Maksud nga Resnja, për shitjen e pronës së paluajtshme me Fletëpronësi nr.7615, për KK Resnjë, të PK-së nr.5312, vendi/rruga e quajtur “H.Gerasovski”
35. Ofertë nga noterja Ermira Mehmeti nga Shkupi, për shitjen e pronës së paluajtshme me Fletëpronësi nr.100864, për KK Butel, të PK-së nr.1/4, vendi/rruga e quajtur “Vizbegovo pat Orizar”
36. Çështje kadrovike
37. Pyetje dhe propozime
38. Informacion në lidhje me vlerësimin e zbatuar të Komisionit për vlerësim dhe analizë të rezultateve të fituara nga matja e zbatuar e cilësisë në përputhje me Metodologjinë për vlerësim të indeksit të cilësisë së institucioneve

39. Информација за степенот на имплементација на обврските од НАТО процесот на одбранбено планирање, јули-декември 2023 година
39. Informacion për shkallën e zbatimit të obligimeve nga procesi i planifikimit të mbrojtjes së NATO-s, korrik-dhjetor 2023
40. Тримесечен извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија-Транспорт АД-Скопје за периодот 1.7.2023 година-30.9.2023 година
40. Raport tremujor për punën e Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut-Transport ShA-Shkup për periudhën 1.7.2023-30.9.2023
41. Тримесечен финансиски извештај за работењето на АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, за периодот јули-септември 2023 година
41. Raport financiar tremujor për punën e ShA “Posta e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për periudhën korrik-shtator 2023
42. Извештај со финансиски показатели за реализација на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството за 2023 година, со дополнување
42. Raport me treguesit financiarë për realizimin e Programit për zbatimin e fondit të ndërhyrjes për bujqësinë për vitin 2023, me plotësim
43. Информација за потребата од преземање на активности за воведување на забрана за пристап до странски нелегални интернет-платформи за приредување интернет (онлајн) игри на среќа
43. Informacion për nevojën e ndërmarrjes së aktiviteteve për vendosjen e ndalimit të qasjes në platformat e huaja ilegale të internetit për organizimin e lojërave të fatit në internet (onllajn)
44. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*)
44. Propozim i ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Efikasitetit Energjetik(*)
45. Информација за потпишување на Договор за донација меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Норвешката агенција за одбранбени материјални средства, со усогласен текст на Договор
45. Informacion për nënshkrimin e Marrëveshjes për donacion ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë Norvegjeze për Mjete Materiale Mbrojtëse, me tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes
46. Известување за преземените активности во врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република
46. Njoftim mbi aktivitetet e ndërmarra në lidhje me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ndryshimin e Vendimit për miratimin e vazhdimin të afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të rrezikut të lartë të rritjes së volumit të hyrjes dhe tranzitimit të emigrantëve nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me qëllim të

Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението, за период од 8 февруари 2024 година до 14 февруари 2024 година

47. Известување за активностите поврзани со кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на Установата, за период од 8 февруари 2024 година до 9 февруари 2024 година

48. Предлог-одлука за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта

49. Информација во врска со жалбата на Руската Федерација поднесена до ИКАО за рестриктивните мерки во воздушниот сообраќај, со прилози

50. Информација за склучен Колективен договор на Сојузот на синдикати на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.287/22

51. Предлог-одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Здружението за заштита на културни, традиционални, морални и етички вредности НЕИМАР – 13 – Скопје

mbrojtjes së shëndetit publik nga emigrimi i paligjshëm në kushte të ekzistimit të pandemisë të shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për virusin SARS-CoV-2 dhe parandalimin e përhapjes së tij, me të cilin rrezikohet siguria, shëndeti dhe prona e popullatës, për periudhën nga 8 shkurt 2024 deri më 14 shkurt 2024

47. Njoftim mbi aktivitetet në lidhje me gjendjen e krizës në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe atë në rajonin e Komunës së Gazi Babës në të cilën Insitucioni Ndëshkues-përmirësues Shtëpia Ndëshkuese-Përmirësuese Idrizovë kryen kompetencën e saj, me qëllim të parandalimit të kërcënimeve të sigurisë dhe përforcimit të sigurisë së Institucionit, për periudhën nga 8 shkurt 2024 deri më 9 shkurt 2024

48. Propozim-vendimi për dorëzimin e paluajtshmërisë në posedim të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore

49. Informacion lidhur me ankesën e Federatës Ruse parashtruar deri te ONAC për masat restriktive në trafikun ajror, me shtojca

50. Informacion për lidhjen e Marrëveshjes kolektive të Lidhjes së Sindikatave të të punësuarve në Univesitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.287/22

51. Propozim-vendim për ndërprerjen e vlefshmërisë së Vendimit për ndërprerje dhe dhënie në përdorim të përhershëm të sendeve të paluajtshme Shoqatës për Mbrojtje të Vlerave Kulturore, Tradicionale, Morale dhe Etike NEIMAR – 13 – Shkup

52. Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на Република Северна Македонија

53. Информација за давање на согласност за прифаќање на Понудата за преглед на моторите PW305A на авионот Z3-MKD доставена од страна на Аеро-динст овластена самоорганизација и сервис за базно одржување и организација за управување со континуираната пловидбеност на авионот Z3-MKD, кој е во сопственост на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, со прилози

54. Предлог на закон за финансиска поддршка на печатени медиуми

55. Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко-индустриската развојна зона Кичево и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за производство, трговија и услуги Авеста батери и енерџи инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како закупец на земјиште, со текст на Договор за долготраен закуп на градежно земјиште

56. Информација за Предлог на Национална развојна стратегија 2024 – 2044, со текст на Предлог на Национална развојна стратегија

52. Propozim-vendim për ndërprerje dhe dhënie në përdorim të përkohshëm sendin e paluajtshëm Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

53. Informacion për dhënien e pëlqimit për pranimin e Ofertës për kontroll të motorëve PW305A të aeroplanit Z3-MKD, e dorëzuar nga ana e Aero-dinst – vetëorganizatë e autorizuar dhe shërbim për mirëmbajtje bazike dhe organizim për menaxhim të aftësisë ajrore të vazhdueshme të aeroplanit Z3-MKD, i cili është në pronësi të Shërbimit për Çështje të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me shtojca

54. Propozim Ligji i Mbështetjes Financiare të Mediave të Shtypit

55. Propozim-vendim për përcaktimin e periudhës së qirasë së tokës ndërtimore në zonën zhvillimore teknologjike-industriale Kërçovë dhe për lartësinë e qirasë dhe Propozim-vendimi për dhënien e pëlqimit të Kontratës për qira afatgjatë të tokës ndërtimore me Shoqërinë për Prodhim, Tregti dhe Shërbime Avesta bateri dhe enerxhi inzhenering ShPKNJ P import-eksport Shkup, si qiramarrës i tokës, me tekstin e Kontratës për qira afatgjatë të tokës ndërtimore

56. Informacion për Propozimin e Strategjisë Nationale Zhvillimore 2024-2044, me tekst të Propozim Strategjisë Nationale Zhvillimore

* *
* *

* *
* *

Владата без забелешки ги усвои Записникот од Сто шеесет и осмата седница на Владата на Република Северна

Qeveria pa vërejtje e miratoi Procesverbalin nga Seanca e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së

Македонија, одржана на 11 јули 2023 година и 13 февруари 2024 година, Записникот од Втората седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 30 јануари 2024 година, Записникот од Третата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 6 февруари 2024 година и Записникот од Шестата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 февруари 2024 година.

Veriut, mbajtur më 11 korrik 2023 dhe 13 shkurt 2024, Procesverbalin nga Seanca e dytë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 30 janar 2024, Procesverbalin nga Seanca e tretë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 6 shkurt 2024 dhe Procesverbalin nga seanca e Gjashtë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 20 shkurt 2024.

* * * *

По одделните точки од Дневниот ред, Владата ги донесе следниве заклучоци:

Pas pikave veç e veç të Rendit të ditës, Qeveria i solli konkluzionet në vijim:

Точка 1

Pika 1

Владата ја разгледа Информацијата за донесување на одлуки за давање согласност на одлуки за избор на најповолна понуда, одлуки за давање согласност на одлуки за поништување на дел од постапката и Одлука за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 1, Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 2, Технолошко-индустриска развојна зона Штип и Технолошко-индустриска развојна зона Прилеп, со предлог – одлуки (усогласени со Секретаријатот за законодавство) и ја усвои со следниве заклучоци:

Qeveria e shqyrtoi Informacionin mbi sjelljen e vendimeve për dhënien e pëlqimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme, vendime për dhënien e pëlqimit për anulimin e një pjesë të procedurës dhe Vendim për dhënien e pëlqimit të Vendimit për fillimin e procedurës për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 1, Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 2, Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shtip dhe Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Prilep, me propozim-vendime (të harmonizuara me Sekretariatit e Legjislacionit) dhe e miratoi me konkluzionet në vazhdim:

1. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за избор на најповолна понуда во постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на

1. E solli Vendimin për dhënien e pëlqimit të Vendimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme në procedurën për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik-privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të

- фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Струмица. elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Strumicë.
2. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за избор на најповолна понуда во постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Струга. 2. E solli Vendimin për dhënien e pëlqimit të Vendimit për zgjedhjen e ofertës më të volitshme në procedurën për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik-privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Strugë.
3. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 1 и Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 2. 3. E solli Vendimin për dhënien e pëlqimit të Vendimit për anulimin e procedurës për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik - privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 1 dhe Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 2.
4. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Штип. 4. E solli Vendimin për dhënien e pëlqimit të Vendimit për anulimin e procedurës për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik-privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shtip.
5. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Прилеп. 5. E solli Vendimin për dhënien e pëlqimit të Vendimit për anulimin e procedurës për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik-privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Prilep.
6. Ја донесе Одлуката за давање согласност на Одлуката за започнување на постапка за 6. E solli Vendimin për dhënien e pëlqimit të Vendimit për fillimin e procedurës për

доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на фотонапонски електроцентрали во Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 1, Технолошко-индустриска развојна зона Скопје 2, Технолошко-индустриска развојна зона Штип и Технолошко-индустриска развојна зона Прилеп.

7. Се задолжуваат Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските ресори инвестиции и Министерството за економија во рок од седум дена да достават до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони номинација на две лица (член и заменик член) за формирање на Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Точка 2

Владата ја донесе Одлуката за прогласување на нематеријалното културно добро „Обредни поворки со маски (карневал)-Василичари во Вевчани“ за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење.

Точка 3

Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Македонија, Акционерско друштво за услуги, Скопје (за КО Битола 1/2), за првата седница на Владата што ќе се одржи по завршувањето на изборниот процес.

dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik- privat për projektim, ndërtim, financim, menaxhim dhe transmetim të elektrocentraleve fotovoltaike në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 1, Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shkup 2, Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Shtip dhe Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale Prilep.

7. Obligohet Kabineti i zëvendëskryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i angazhuar për Çështje Ekonomike, Koordinim me Resorët Ekonomikë dhe Investime dhe Ministria e Ekonomisë në afat prej shtatë ditëve deri te Drejtoria e Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale të dorëzojnë nominimin e dy personave (anëtar dhe zëvendësanëtar) për formimin e Komisionit për zbatimin e procedurës për dhënien e marrëveshjes për vendosjen e partneritetit publik-privat.

Pika 2

Qeveria e solli Vendimin për shpalljen e të mirës kulturore jomateriale “Kortezhet rituale me maska (karnaval) – Vasiliçarët në Vevçan” për trashëgimi kulturore të rëndësisë së veçantë, nënkategoria e rëndësisë së jashtëzakonshme.

Pika 3

Qeveria e anuloi nga shqyrtimi Propozim-vendimin për dhënien e pëlqimit për dhënie me qira afatgjatë të tokës ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes marrëveshjes së drejtpërdrejtë EVN-së Maqedoni, Shoqëria Aksionare për Shërbime, Shkup (për KK Manastir 1/2), për seancën e parë të Qeverisë që do të mbahet pas përfundimit të procesit zgjedhor.

Точка 4

Владата ја разгледа Информацијата за потреба од отворање јавна дебата за утврдување на интегритетот на сите службеници кои работат на високо ризични работни места на граничната линија со примена на полиграф, како превентивна мерка за спречување на можна корупција, со прилози и ја усвои со следните заклучоци:

1. Се задолжува Националниот координативен центар за гранично управување во рок од 14 дена да отпочне со подготовките за отворање јавна дебата за утврдување на интегритетот на сите службеници кои работат на високо ризични работни места на граничната линија, со примена на полиграф.

2. Се задолжува Националниот координативен центар за гранично управување до 1 јуни 2024 година да поднесе извештај до Владата од спроведената јавна дебата, со предлог за понатамошно постапување.

Точка 5

Владата ја донесе Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У бр.220/23).

Точка 6

Владата ја донесе Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У бр.70/21).

Пика 4

Qeveria e shqyrtoi Informacionin mbi nevojën e hapjes së debatit publik për përcaktimin e integritetit të të gjithë nëpunësve që punojnë në vende pune me rrezik të lartë në linjën kufitare me zbatimin e poligrafit, si masë parandaluese për parandalimin e korrupsionit të mundshëm, me shtojca dhe e miratoi me konkluzionet në vijim:

1. Obligohet Qendra Nacionale Koordinuese për Menaxhim Kufitar në afat prej 14 ditëve të fillojë me përgatitjet për hapjen e debatit publik për përcaktimin e integritetit të të gjithë nëpunësve që punojnë në vende pune me rrezik të lartë në linjën kufitare, me zbatimin e poligrafit.

2. Obligohet Qendra Nacionale Koordinuese për Menaxhim Kufitar deri më 1 qershor 2024 të parashtrijë Raport deri te Qeveria nga debati i zbatuar publik, me propozim për veprim të mëtejshëm.

Пика 5

Qeveria e solli Vendimin për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.220/23).

Пика 6

Qeveria e solli Vendimin për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.70/21).

Точка 7

Владата ја донесе Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У бр. 101/12).

Pika 7

Qeveria e solli Vendimin për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.101/12).

Точка 8

Владата ја донесе Одлуката за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности (У.бр.03-663/1).

Pika 8

Qeveria e solli Vendimin për regjistrimin e të drejtës së pronësisë së sendeve të paluajtshme në dobi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kadastrën e Patundshmërive (nr.U.03-663/1).

Точка 9

Владата ја одложи од разгледување Предлог-одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение за развој на земјоделство и заштита на животна средина преку истражување, едукација и одржување на биодиверзитет „Живот“ - Куманово, за првата седница на Владата, по завршувањето на изборниот процес.

Pika 9

Qeveria e shtyu nga shqyrtimi Propozim-vendimin për ndërprerje dhe dhënie në shfrytëzim të përhershëm sendet të luajtshme Shoqatës për Zhvillimin e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit Jetësor nëpërmjet hulumtimit, edukimit dhe mirëmbajtjes së biodiversitetit “Jeta” - Kumanovë, për seancën e parë të Qeveria pas përfundimit të procesit zgjedhor.

Точка 10

Владата ја разгледа Информацијата во врска со одземањето на Лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат-клуб издадена на Друштвото за приредување игри на среќа „Казино Меркур“ ДОО увоз-извоз Гостивар, со Предлог - одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за одземање на Лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат-клуб бр.45-7238/1 од 8.10.2019 година издадена на Друштвото за приредување игри на среќа „Казино Меркур“ ДОО увоз-извоз Гостивар.

Pika 10

Qeveria e shqyrtoi Informacionin në lidhje me heqjen e Licencës për organizimin e lojërave të fatit në klubin e automatit, lëshuar të Shoqërisë për Organizimin e Lojërave të Fatit “Kazino Merkur”, ShPK import-eksport Gostivar, me Propozim-vendim, e miratoi Informacionin dhe e solli Vendimin për heqjen e licencës për organizimin e lojërave të fatit në klubin e automatit nr.45-7238/1 datë 8.10.2019 lëshuar Shoqërisë për Organizimin e Lojërave të Fatit “Kazino Merkur” ShPK import-eksport Gostivar.

Точка 11

Владата го разгледа Предлогот на закон за ратификација на Деветтиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз, Десеттиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз и Единаесеттиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз, го утврди и заклучи да се достави до Собранието, согласно член 188 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Бујар Османи, министер за надворешни работи, Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, м-р Фатмире Исаки, заменик на министерот за надворешни работи и Беким Реџеџи, заменик на министерот за транспорт и врски, а за повереници Наташа Десковска, помошник-директор во Министерството за надворешни работи и Владимир Шутев, раководител на сектор во Министерството за транспорт и врски.

Точка 12

Владата ја разгледа Информацијата за Национален акциски план за партнерство за отворена власт 2024-2026 година, со Предлог национален акциски план и ја усвои со следните заклучоци:

1. Го прифати Националниот акциски план за партнерство за отворена власт 2024-2026 година.

2. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација да формира работна група со сите чинители за спроведување на Националниот акциски план за партнерство за отворена власт 2024-2026 и Совет за координација и следење на

Пика 11

Qeveria e shqyrtoi Propozim Ligjin për Ratifikimin e Protokollit të Nëntë Plotësues të Kushtetutës së Unionit Postar Botëror, Protokollit të Dhjetë Plotësues të Kushtetutës së Unionit Postar Botëror dhe Protokollit të Njëmbëdhjetë Plotësues të Kushtetutës së Unionit Postar, e përcaktoi dhe konkludoi të dorëzohet deri në Kuvend, në përputhje me nenin 188 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar dr. Bujar Osmani, ministër i Punëve të Jashtme, Bllagoj Boçvarski, ministër i Transportit dhe Lidhjeve, mr. Fatmire Isaki, zëvendësministre e Punëve të Jashtme dhe Bekim Rexhepi, zëvendësministër i Transportit dhe Lidhjeve, ndërsa të besuar Natasha Deskovska, ndihmëse - drejtoreshë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Vlladimir Shutev, udhëheqës sektori në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

Пика 12

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për Planin nacional të veprimit për partneritet për pushtet të hapur 2024-2026, me Propozim plan nacional të veprimit dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. E pranoi Planin nacional të veprimit për partneritet për pushtet të hapur 2024-2026.

2. Obligohet Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës të formojë grup të punës me të gjithë faktorët për zbatimin e Planit nacional të veprimit për partneritet për pushtet të hapur 2024-2026 dhe Këshill për koordinimin dhe monitorimin

партнерство за отворена власт, најдоцна до 15 април 2024 година.

3. Се задолжува Министерството за информатичко општество и администрација за статусот на имплементација на Националниот акциски план за партнерство за отворена власт 2024-2026 година до Владата да достави извештај за самооценка за 2024 година, најдоцна до април 2025 година и финален извештај за оценка на спроведувањето за периодот 2024-2026 година, најдоцна до април 2026 година.

Точка 13

Владата ја разгледа Информацијата за Вториот адендум на Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија – Четврт круг на евалуација и ја усвои со следниве заклучоци:

1. Даде согласност за објавување на Вториот адендум на Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија – Четврт круг на евалуација.

2. Се задолжува Министерството за правда во рок од пет дена да го информира ГРЕКО за согласноста на Владата за објавување на Вториот адендум на Вториот извештај на ГРЕКО за усогласеност на Република Северна Македонија – Четврт круг на евалуација.

Точка 14

Владата ја разгледа Информацијата за можностите и условите за спогодбено решавање на предметите Белова и Павлова А.бр.32930/23 против Северна Македонија и една друга апликација (А.бр.33323/23), со прилог и ја усвои со следните заклучоци:

e partneritetit për pushtet të hapur, më së voni deri më 15 prill 2024.

3. Obligohet Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, për statusin e zbatimit të Planit nacional të veprimit për partneritet për pushtet të hapur 2024-2026 deri te Qeveria të dorëzojë raport për vetëvlerësim për vitin 2024, më së voni deri në prill 2025 dhe raport final për vlerësimin e zbatimit për periudhën 2024-2026, më së voni deri në prill 2026.

Pika 13

Qeveria e shqyrtoi Informacionin mbi Adendumin e dytë të Raportit të dytë të GREKO-s për harmonizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Rrethi i katërt i vlerësimit dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. Dha pëlqim për publikimin e Adendumit të dytë të Raportit të dytë të GREKO-s për harmonizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Rrethi i katërt i vlerësimit.

2. Obligohet Ministria e Drejtësisë që në afat prej pesë ditëve ta informojë GREKO-n për pëlqimin e Qeverisë për publikimin e Adendumit të dytë të Raportit të dytë të GREKO-s për harmonizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Rrethi i katërt i vlerësimit.

Pika 14

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për mundësitë dhe kushtet për zgjidhjen me marrëveshje të lëndëve Bellova dhe Pavlova nr.A.32930/23 kundër Maqedonisë së Veriut dhe një aplikim tjetër (nr.A.33323/23), me shtojcë dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. Се овластува владиниот агент во постапката пред Европскиот суд за човекови права да ја изрази подготвеноста на Владата на Република Северна Македонија за пријателско решавање на предметот Белова и Павлова А.бр.32930/23 против Северна Македонија и една друга апликација (А.бр.33323/23).

2. Се овластува владиниот агент на Република Северна Македонија во постапката пред Европскиот суд за човекови права, за целите на спогодбено решавање на предметите да прифати дека државата на апликантите во предметите Белова и Павлова А.бр.32930/23 против Северна Македонија и една друга апликација (А.бр.33323/23), ќе им исплати вкупен износ од 5.000 евра во денарска противвредност, или поединечно за секој апликант, односно апликација, износот наведен во табелата во прилог и составен дел на оваа информација.

3. Се овластува владиниот агент на Република Северна Македонија во случај апликантите во предметите Белова и Павлова А.бр.32930/23 против Северна Македонија и една друга апликација (А.бр.33323/23), да не ја прифатат понудата за спогодбено решавање на предметите пред Европскиот суд за човекови права, да изрази еднострани декларации и за целите на конечно решавање на предметите пред Европскиот суд за човекови права на апликантите да им понуди износ кој е за 10% понизок од износот понуден од страна на Европскиот суд за човекови права за целите на спогодбено решавање на предметите, поединечно за секој апликант, односно апликација како наведено во табелата во прилог и составен дел на оваа информација.

1. Autorizohet agjenti qeveritar në procedurën para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut të shprehë gatishmërinë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjidhjen miqësore të lëndës Bellova dhe Pavlova nr.A.32930/23 kundër Maqedonisë së Veriut dhe një aplikim tjetër (nr.A.33323/23).

2. Autorizohet agjenti qeveritar i Republikës së Maqedonisë së Veriut në procedurën para Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, për qëllime të zgjidhjes me marrëveshje të lëndëve, të pranojë se shteti aplikuesve në lëndët Bellova dhe Pavlova nr.A.32930/23 kundër Maqedonisë së Veriut dhe një aplikim tjetër (nr.A.33323/23), do t'u paguajë shumë të përgjithshme prej 5.000 euro në kundërvlerë në denarë, ose veç e veç për secilin aplikues, përkatësisht aplikim, shuma e shënuar në tabelën në shtojcë dhe pjesë përbërëse e këtij informacioni.

3. Autorizohet agjenti qeveritar i Republikës së Maqedonisë së Veriut në rast se aplikuesit në lëndët Bellova dhe Pavlova nr.A.32930/23 kundër Maqedonisë së Veriut dhe një aplikim tjetër (nr.A.33323/23), nuk e pranojnë ofertën për zgjidhje me marrëveshje të lëndëve pranë Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të shprehë deklarata të njëanshme dhe për qëllime të zgjidhjes përfundimtare të lëndëve para Gjykatës Evropiane për të Drejtat te Njeriut, t'u ofrojë aplikuesve shumë që është 10% më e ulët se sa shuma e ofruar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut për qëllime të zgjidhjes me marrëveshje të lëndëve, veç e veç për çdo aplikues, përkatësisht aplikim siç është e theksuar në tabelën në shtojcë dhe pjesë përbërëse e këtij informacioni.

Точка 15

Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на Пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот С.Б. против Северна Македонија А.бр. 64163/19, со Предлог-одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година (во вкупен износ од 3.643 евра во денарска противвредност кои треба да бидат исплатени согласно пресудата на Европскиот суд за човекови права во предметот С.Б. против Северна Македонија А.бр. 64163/19).

Точка 16

Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на Одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметите Дамјановски и други против Северна Македонија А.бр.35700/22 и 22 други апликации, со Предлог – одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година (во вкупен износ од 322.249,32 евра во денарска противвредност, односно износот за секој апликант (вкупно 422 апликанти) согласно табелата во прилог, кој треба да биде исплатен по Одлуката на Европскиот суд за човекови права во предметите Дамјановски и други против Северна Македонија А.бр.35700/22 и 22 други апликации, најдоцна до 8 март 2024 година).

Точка 17

Владата ја разгледа Информацијата за правосилност на одлуките на Европскиот суд за човекови права во предметите Велковска и други против Северна Македонија А.бр.10826/22 и 12 други апликации и Стојановски и други против

Пика 15

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për plotëfuqishmërinë e Aktgjykimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndën S.B. kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.64163/19, me Propozim-vendim, e miratoi Informacionin dhe e solli Vendimin për pagesën e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 (në shumë të përgjithshme prej 3.643 euro në kundërvlerë në denarë të cilat duhet të paguhen sipas aktgjykimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndët S.B. kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.64163/19).

Пика 16

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për plotëfuqishmërinë e Vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndët Damjanovski dhe të tjerë kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.35700/22 dhe 22 aplikime tjera, me Propozim-vendim, e miratoi Informacionin dhe e solli Vendimin për pagesën e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 (në shumë të përgjithshme prej 322.249,32 euro në kundërvlerë në denarë, përkatësisht shumën për secilin aplikues (gjithsej 422 aplikues) sipas tabelës në shtojcë, e cila duhet të paguhet sipas Vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndët Damjanovski dhe të tjerë kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.35700/22 dhe 22 aplikime tjera, më së voni deri më 8 mars 2024).

Пика 17

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për plotëfuqishmërinë e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndët Vellkovska dhe të tjera kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.10826/22 dhe 12 aplikime të tjera dhe Stojanovski dhe të tjerë kundër

Северна Македонија А.бр.32079/22, со Предлог – одлука, ја усвои Информацијата и ја донесе Одлуката за исплата на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година (во вкупен износ од 56.600,09 евра во денарска противвредност, односно износот за секој апликант (вкупно 175 апликанти) согласно табелата во прилог, кој треба да биде исплатен по одлуките на Европскиот суд за човекови права во предметите Велковска и други против Северна Македонија А.бр.10826/22 и 12 други апликации и Стојановски и други против Северна Македонија А.бр.32079/22 најдоцна до 4 март 2024 година).

Точка 18

Владата ја донесе Програмата за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2024 година.

Точка 19

Владата ја донесе Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2024 година.

Точка 20

Владата ја донесе Одлуката за определување на органите на државната управа кои се подготвуваат за остварување на својата функција во воена состојба (усогласена со Секретаријатот за законодавство).

Точка 21

Владата ја донесе Одлуката за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежбата „CBRN - Program 333“ во Република Косово.

Македонisë së Veriut nr.A.32079/22, me Propozim-vendim, e miratoi Informacionin dhe e solli Vendimin për pagesën e mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024 (në shumë të përgjithshme prej 56.600,09 euro në kundërvlerë në denarë, përkatësisht shumë për secilin aplikues (gjithsej 175 aplikues) sipas tabelës në shtojcë, e cila duhet të paguhet sipas Vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lëndët Vellkovska dhe të tjerë kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.10826/22 dhe 12 aplikime tjera dhe Stojanovski dhe të tjerë kundër Maqedonisë së Veriut nr.A.32079/22 më së voni deri më 4 mars 2024).

Pika 18

Qeveria e solli Programin për financimin e ndërtimit, rikonstruktimit, mirëmbajtjes së objekteve dhe pajisjes së institucioneve ndëshkuese-përmirësuese dhe edukuese-përmirësuese për vitin 2024.

Pika 19

Qeveria e solli Vendimin për përcaktimin e vlerës së pikës për llogaritjen e rrogave të policisë së burgut për vitin 2024.

Pika 20

Qeveria e solli Vendimin për përcaktimin e organeve të administratës shtetërore që përgatiten për realizimin e funksionit të tyre në gjendje të luftës (harmonizuar me Sekretariatit e Legjislacionit).

Pika 21

Qeveria e solli Vendimin për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në

Точка 22

Владата ја разгледа Информацијата за одржаниот Седумнаесетти состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација одржан на 15 и 16 март 2023 година во Брисел, со Анекс 1-текст на препораки и ја усвои со следните заклучоци:

1. Се задолжува Министерството за надворешни работи, во соработка со Министерството за правда и Министерството за труд и социјална политика, да го финализираат процесот на ратификација на Хашките конвенции и тоа: Конвенцијата за заштита на децата (1996), Конвенцијата за избор на суд (2005) и Конвенција и протокол за издршка на деца (2007).

2. Се задолжува Министерството за правда, во рамки на Делегацијата на Република Северна Македонија во ГРЕКО, да продолжи со следење и преземање активности во насока на натамошна имплементација на преостанатите препораки на ГРЕКО од четвртиот и петтиот круг на евалуација, во соработка со институциите, надлежни за имплементација на истите.

3. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да го активира статутарното тело одговорно за надзор над спроведувањето на Конвенцијата за правата на детето (КПД), како механизам за следење на спроведувањето на КПД, до 30.6.2025 година.

Пика 22

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për mbajtjen e Mbledhjes së shtatëmbëdhjetë të Nënkomitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian në kuadër të Komitetit të Stabilizim - Asociimit të mbajtur më 15 dhe 16 mars 2023 në Bruksel, me Aneks 1 - tekst të rekomandimeve dhe e miratoi me konkluzionet e mëposhtme:

1. Detyrohet Ministria e Punëve të Jashtme, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, të finalizojnë procesin e ratifikimit të Konventave të Hagës, përkatësisht: Konventës për Mbrojtjen e Fëmijëve (1996), Konventës për Zgjedhjen e Gjykatës (2005) dhe Konventën dhe Protokollin për Mbështetjen e Fëmijëve (2007).

2. Detyrohet Ministria e Drejtësisë, në kuadër të Delegacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në GREKO, të vazhdojë me monitorimin dhe ndërmarrjen e aktiviteteve në drejtim të zbatimit të mëtutjeshëm të rekomandimeve të mbetura të GREKO-s nga rrethi katërt dhe i pestë i vlerësimit, në bashkëpunim me institucionet kompetente për zbatimin e të njëjtave.

3. Detyrohet Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ta aktivizojë trupin statutar përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës (KDF), si mekanizëm për monitorimin e zbatimit të KDF-së, deri më 30.6.2025.

4. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да подготви акционен план за превенција и заштита на децата, поддржан со соодветна буџетска распределба и секторски модели кои ќе обезбедат ефективни услуги за децата, до 31.12.2024 година.

5. Се задолжува Министерството за здравство да го изготви законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции во согласност со правото на Европската Унија и меѓународните стандарди, до 31.3.2024 година.

6. Се задолжува Министерството за внатрешни работи, да обезбеди податоци за сите случаи на стекнување државјанство за особен економски интерес и да ги достави до Европската комисија, преку Секретаријатот за европски прашања, до 31.3.2024 година.

Точка 23

Владата го разгледа Барањето за давање на автентично толкување на член 19 од Законот за наследувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/96), поднесено од пратеникот Лидија Тасевска и притоа го усвои следното мислење:

Во однос на примената на членот 19 од Законот за наследување, во кој се пропишува ситуација кога „обата родители на оставителот умреле пред оставителот, а не оставиле ниеден потомок, на оставителот целата оставина ја наследува надживеаниот брачен другар на оставителот“ одредбата од членот 19 од Законот за наследување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/96), за која е поднесено Барањето за автентично толкување, се смета дека дава недвосмислен и јасен одговор по однос на прашањето за кое е побарано автентичното

4. Detyrohet Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të përgatisë plan të veprimit për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve, të mbështetur nga shpërndarja adekuate e buxhetit dhe modeleve sektoriale që do të sigurojnë shërbime efektive për fëmijët, deri më 31.12.2024.

5. Detyrohet Ministria e Shëndetësisë të përgatitë ligjin për kontrollin e drogave narkotike dhe substancave psikotrope në përputhje me të drejtën e Bashkimit Evropian dhe standardet ndërkombëtare, deri më 31.3.2024.

6. Detyrohet Ministria e Punëve të Brendshme të sigurojë të dhëna për të gjitha rastet e fitimit të shtetësisë për interes të veçantë ekonomik dhe ti dorëzojë deri te Komisionit Evropian, nëpërmjet Sekretariatit për Çështje Evropiane, deri më 31.3.2024.

Pika 23

Qeveria e shqyrtoi Kërkesën për dhënien e interpretimit autentik të nenit 19 të Ligjit të Trashëgimisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.47/96), parashtruar nga deputetja Lidija Tasevska dhe njëherit solli këtë mendim:

Në lidhje me zbatimin e nenit 19 të Ligjit të Trashëgimisë, në të cilin përshkruhet situata kur “të dy prindërit e trashëgimlënësit kanë vdekur para trashëgimlënësit dhe nuk kanë lënë asnjë pasardhës, e gjithë pasuria e trashëgimlënësit trashëgohet nga bashkëshorti i trashëgimlënësit”, dispozita e nenit 19 të Ligjit të Trashëgimisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.47/96) për të cilën është parashtruar Kërkesa për interpretim autentik, konsiderohet se jep përgjigje pa mëdyshje dhe të qartë në lidhje me çështjen për të cilën është kërkuar interpretimi autentik, për këtë

толкување, поради што Владата на Република Северна Македонија му предлага на Собранието на Република Северна Македонија да не даде автентично толкување.

Точка 24

Владата го разгледа Решението на Уставниот суд на Република Северна Македонија, У.бр.36/2022 од 20 декември 2023 година, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 од Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надомест за приватизација на градежно земјиште и притоа го утврди следното мислење:

Од текстот и содржината на Решението на Уставниот суд на Република Северна Македонија У. бр. 36/2022 од 20 декември 2023 година, произлегува дека со истото се поведува постапка за оценување на уставноста на член 2 од Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надомест за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 81/22), по повод поднесената Иницијатива од страна на Емануел Тасев од Скопје.

Исто така во прилог на горе наведеното Решение на Уставниот суд на Република Северна Македонија У. бр. 36/2022 од 20 декември 2023 година, е издвоеното Мислење дадено во писмена форма од страна на судијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија д-р Дарко Костадиновски, во кое е искажана неговата несогласност со аргументите од предметното Решение.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i propozon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të mos japë interpretim autentik.

Pika 24

Qeveria e shqyrtoi Aktvendimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr.K.36/2022 datë 20 dhjetor 2023, për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 2 të Dekretit për lartësinë e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore që privatizohet, mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore dhe njëherit përcaktoi këtë mendim:

Nga teksti dhe përmbajtja e Aktvendimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.K.36/2022, datë 20 dhjetor 2023, rezulton se me të njëjtën ngrihet procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 2, të Dekretit për lartësinë e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore që privatizohet, mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.81/22), me rastin e Nismës së parashtruar nga Emanuel Tasev nga Shkupi.

Gjithashtu, në shtojcë të aktvendimit të lartpërmendur të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr.K.36/2022, datë 20 dhjetor 2023, është Mendimi i veçuar i dhënë në formë të shkruar nga gjykatësi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dr. Darko Kostadinovski, në të cilin ka shprehur mospajtimin e tij me argumentet e Aktvendimit në fjalë.

Согласно член 24 став (1) од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 122/21), висината на надоместот за градежното земјиште што е предмет на приватизација, како и начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација, на предлог на министерот за финансии ги пропишува Владата на Република Северна Македонија.

Според член 1 од Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 81/22), Прегледот за висина на надоместот за приватизација на градежното земјиште, се заменува со нов преглед кој е составен дел на оваа уредба.

На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба, ќе се применува висината на надоместот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа уредба согласно член 2 од Уредбата.

Имено, со Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 81/22), се утврдува повисок износ на надомест за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост со намена: предвидено колективно домување со

Нë përputhje me nenin 24, paragrafi (1) të Ligjit të Privatizimit dhe Qira të Tokës Ndërtimore në Pronësi Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16, 120/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.122/21), lartësinë e kompensimit për tokën ndërtimore që është lëndë e privatizimit, si dhe mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizim, me propozim të ministrit të Financave, i përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Sipas nenit 1 të Dekretit për ndryshimin e Dekretit të lartësisë së kompensimit të privatizimit të tokës ndërtimore që privatizohet, mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.81/22), Pasqyra e lartësisë së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore, zëvendësohet me pasqyrë të re që është pjesë përbërëse e këtij dekreti.

Në procedurat e privatizimit të tokës ndërtimore, të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij dekreti, do të zbatohet lartësia e kompensimit e përcaktuar me Pasqyrën, e cila është pjesë përbërëse e këtij dekreti, në pajtim me nenin 2 të Dekretit.

Gjegjësisht, me Dekretin për ndryshimin e Dekretit për lartësinë e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore që privatizohet, mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.81/22), përcaktohet shumë më e lartë e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore me dedikim: banimit kolektiv të paraparë me aktet e planifikimit hapësinor që nuk

актите за планирање на просторот кое не реализирано, комерцијални, деловни, стопански, производни и објекти наменети за спорт и рекреација. При тоа, висината на износот за надоместот за приватизација за градежно земјиште во државна сопственост за сите други видови намени останува непроменета.

Измената во смисла на погоре наведеното е извршена поради зголемената пазарна вредност на градежното земјиште во однос на вредноста на градежното земјиште во 2005 година, кога влезе во сила Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, а пред се со цел да се оневозможи правните и физички лица кои по основ на приватизација со досегашниот надомест за приватизација, реализираа градби за намени предвидени со актите за планирање на просторот, а кои всушност беа со намена: колективно домување, комерцијални, деловни, стопански, производни објекти и објекти наменети за спорт и рекреација, со што се стекнуваа со неоснована имотна корист.

Титулар на сопственоста на градежното земјиште во Република Северна Македонија е државата, бидејќи земјиштето е на Република Северна Македонија и државата ги определува условите за стекнување на право на сопственост на истото, а законската регулатива со која се уредува прашањето и постапката за приватизација на градежното земјиште во државна сопственост е Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16, 120/18 и 122/21).

realizuar, komerciale, afariste, ekonomike, prodhuese dhe objekteve të dedikuara për sport dhe rekreacion. Në të njëjtën kohë, lartësia e shumës së kompensimin për privatizim të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore për të gjitha llojet e tjera të dedikimeve mbetet e pandryshuar.

Ndryshimi në kuptimin e të lartpërmedurës është bërë për shkak të rritjes së vlerës së tregut të tokës ndërtimore në raport me vlerën e tokës ndërtimore në vitin 2005, kur hyri në fuqi Ligji i Privatizimit dhe Qira e Tokës Ndërtimore në Pronësi Shtetërore, kryesisht me qëllim të parandalimit të personave juridikë dhe fizikë të cilët në bazë të privatizimit me kompensimin e deritanishëm të privatizimit kanë realizuar ndërtime për dedikime të parashikuara me aktet e planifikimit hapësinor, të cilat në fakt kanë qenë të dedikuara për: banim kolektiv, komercial, afarist, ekonomik, objekte të prodhimit dhe objekte të dedikuara për sport dhe rekreacion, me të cilat kanë fituar dobi pasurore të pabazuar.

Titullari i pronësisë së tokës ndërtimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut është shteti, sepse toka i përket Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shteti i përcakton kushtet për fitimin e të drejtës së pronësisë së saj, ndërsa rregullativa ligjore me të cilën rregullohet çështja dhe procedura për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore është Ligji i Privatizimit dhe Qira e Tokës Ndërtimore në Pronësi Shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.4/05, 13/07, 165/08, 146/09, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16, 120/18 dhe 122/21).

Помеѓу другото, се смета дека со членот 2 од Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште, со која се предвидува на постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегувањето во сила на оваа уредба, да се применува висината на надоместот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа уредба, не се ставаат во понеповолна положба лицата на кои им се започнати, а сè уште не им се окончани постапките за приватизација. Ова, од причини што висината на надоместот е изменета со оспорената Уредба само за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост, чија намена е колективно домување, комерцијални, деловни, стопански, производни објекти и објекти наменети за спорт и рекреација. Ова, е со цел да е обезбеди праведност во однос на висината на надоместот кој се плаќа за приватизација за овој вид на земјиште, во однос на исти или слични постапки, во кои правните и физичките лица се стекнуваат со сопственост над градежно земјиште во државна сопственост за многу повисок надомест, односно цена, со што на овој начин се обезбедува владеење на правото и се оневозможува злоупотребата и неоснованото стекнување на имотна корист која е непропорционална и несоодветна на променетите пазарни услови.

Поради погоре наведеното, се смета дека со оспорениот член 2 од Уредбата за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република

Ndër të tjera, konsiderohet se me nenin 2 të Dekretit për ndryshimin e Dekretit për lartësinë e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore që do të privatizohet, mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore, me të cilën parashikohet, për procedurat e privatizimit të tokës ndërtimore të filluara para datës së hyrjes në fuqi të këtij dekreti, të zbatohet lartësia e kompensimit të përcaktuar me Pasqyrën, që është pjesë përbërëse e këtij dekreti, nuk vihen në pozicion të pafavorshëm personat të cilëve u ka filluar, e nuk ju kanë përfunduar procedurat për privatizim. Kjo për shkak se lartësia e kompensimit është ndryshuar me Dekretin e kontestuar vetëm për privatizimin e tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, dedikimi i së cilës janë banimi kolektiv, komercial, afarist, ekonomik, objekte të prodhimit dhe objekte sportive dhe rekreacioni. Kjo është me qëllim të sigurimit të drejtësisë në lidhje me lartësinë e kompensimit që paguhet për privatizimin e kësaj lloji të tokës, në lidhje me procedura të njëjta ose të ngjashme, në të cilat personat juridikë dhe fizikë fitojnë pronësinë mbi tokën ndërtimore në pronësi shtetërore për kompensim më të madh, përkatësisht çmim, duke siguruar kështu në këtë mënyrë sundimin e të drejtës dhe parandalimin e keqpërdorimit dhe fitimit të pabazuar të dobisë pasurore që është joproporcionale dhe e papërshtatshme me kushtet e ndryshuara të tregut.

Për shkak të lartpërmendurës, konsiderohet se me nenin 2 kontestues të Dekretit për ndryshimin e Dekretit për lartësinë e kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore që privatizohet, mënyra dhe procedura e pagesës së kompensimit për privatizimin e tokës ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”,

Македонија“, бр. 81/22), не се врши повратно дејство на прописот, туку се работи за предмети по кои се решава во управна постапка за односи кои не се завршени и се во тек, а новиот преглед како дел од оспорената Уредба е позитивна нормативна регулатива која го обврзува органот на државната управа надлежен за имотно-правните работи започнатите постапки да ги продолжи со нивна примена, еднакво за сите во постапките на решавање на барањата за приватизација на градежно земјиште.

Точка 25

Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставен суд на Република Северна Македонија под У.бр.210/23 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 став 1, точка 2 од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23) во делот „најмногу до 65-годишна возраст“ и притоа го утврди следното мислење:

Со поднесената Иницијатива, се бара поништување на член 3 став 1 точка 2 од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани во делот „најмногу до 65 годишна возраст“, а како причина се наведува дека со овој закон финансиската поддршка треба да се обезбеди за сите корисници на правото на надоместок заради попреченост, без притоа да се ограничуваат овие граѓани до 65-годишна возраст, што е во спротивност со принципот на владеење на правото од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија и правна сигурност на граѓаните како негов составен дел.

Правна основа за донесување на Законот за финансиска поддршка на социјално

nr.81/22), rregulli nuk ka veprim kthyes, por bëhet fjalë për lëndë që zgjidhjen në procedurë administrative për marrëdhëniet, të cilat nuk janë përfunduar dhe janë në vazhdim, ndërsa pasqyra e re si pjesë e Dekretit të kontestuar është një rregullativë normativo - pozitive që e obligon organin e administratës shtetërore kompetente për çështjet pronësore - juridike, procedurat e nisura t'i vazhdojë me zbatimin e tyre, njësoj për të gjithë në procedurat për zgjidhjen e kërkesave për privatizimin e tokës ndërtimore.

Pika 25

Qeveria e shqyrtoi Nismën e dorëzuar nga Igorço Toçev nga Shkupi, e dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.210/23 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 3 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit të Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.269/23) në pjesën “më së shumti deri në moshën 65 vjeçare” dhe njëherit përcaktoi këtë mendim:

Me nismën e parashtruar kërkohet anulimi i nenit 3 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit të Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve në pjesën “më së shumti deri në moshën 65 vjeçare” dhe si arsye përmendet se me këtë ligji duhet të sigurohet mbështetje financiare për të gjithë shfrytëzuesit e të drejtës për kompensim për shkak të aftësisë së kufizuar, pa kufizuar këta qytetarë deri në moshën 65 vjeçare, që është në kundërshtim me parimin e sundimit të së drejtës nga neni 8 paragrafi 1 alineja 3 e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe siguria juridike e qytetarëve si pjesë përbërëse e saj.

Baza ligjore për sjelljen e Ligjit të Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara

ранливите категории на граѓани се одредбите од Уставот на Република Северна Македонија, и тоа член 34, со која одредба е утврдено дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор, и член 35, со која одредба е уредено дека Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните согласно со начелото на социјална праведност, им гарантира право на помош на немоќните и на неспособните за работа граѓани, им обезбедува посебна заштита на инвалидните лица и услови за нивно вклучување во општествениот живот.

Со Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани се предвидуваат мерки за помош на ранливи категории на граѓани во вид на финансиска поддршка, со што се овозможува социјалната праведност за оваа категорија на граѓани, владеење на правото и не се ограничуваат слободите и правата на човекот и граѓанинот.

Со член 2 од овој закон, како корисници на финансиска поддршка, се утврдени следните категории на социјално ранливи граѓани: корисници на посебен додаток, корисници на правото на надоместок заради попреченост, самохрани родители, кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош, корисници на право на пензија во висина до 19.000 денари, ученици од основното, односно средното образование, чии семејства имаат вкупни месечни приходи од нето-плата до 50.000 денари и студенти кои живеат надвор од местото на студирање.

Согласно член 4 став (1) од овој закон, финансиската поддршка за корисниците од членот 2 алинеи 1, 2 и 3 од овој закон изнесува 2.000 денари месечно, за период

Sociale të Qytetarëve janë dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht neni 34, me të cilën dispozitë është përcaktuar se qytetarët kanë të drejtë të sigurisë sociale dhe sigurimit social të përcaktuara me ligj dhe me marrëveshje kolektive, dhe neni 35, me të cilën dispozitë është rregulluar se Republika kujdeset për mbajtjen sociale dhe sigurinë sociale të qytetarëve në përputhje me parimin e drejtësisë sociale, ju garanton të drejtën e ndihmës për të pafuqishmit dhe të paaftëve për punë, ju siguron mbrojtje të veçantë për personat me invaliditet dhe kushte për përfshirjen e tyre në jetën shoqërore.

Me Ligjin e Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve parashikohen masa për ndihmë të kategorive të rrezikuara të qytetarëve në llojin e mbështetjes financiare, që mundëson drejtësi sociale për këtë kategori të qytetarëve, sundim të së drejtës dhe nuk kufizon liritë dhe të drejtat e njeriut dhe qytetarit.

Me nenin 2 të këtij ligji, si shfrytëzues të mbështetjes financiare janë përcaktuar këto kategori të qytetarëve të rrezikuar social: shfrytëzues të së drejtës të shtesës së posaçme, shfrytëzues të së drejtës për kompensim për shkak të pengesës, prindër vetëushqyes, të cilët janë shfrytëzues të evidentuar të ndihmës së garantuar minimale, shfrytëzues të së drejtës për pension me shumë deri në 19.000 denarë, nxënës të shkollave fillore, përkatësisht të arsimit të mesëm, familjet e të cilëve kanë të ardhura totale mujore nga rroga neto deri në 50.000 denarë dhe studentë që jetojnë jashtë vendit të studimit.

Sipas nenit 4 paragrafi (1) të këtij ligji, mbështetja financiare për shfrytëzuesit nga neni 2 alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij ligji është 2.000

од пет месеци, започнувајќи од декември 2023 година.

Со член 6 став (1) од овој закон, е утврдено дека исплатата на финансиската поддршка за корисниците од членот 2 алинеи 1, 2, 3 и 4 од овој закон ќе се изврши без поднесување барање од страна на корисниците, врз основа на податоците од евиденциите на центрите за социјална работа и Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, за остварено право во претходниот месец од месецот во кој се врши исплатата на финансиската поддршка.

По однос на делот „најмногу до 65 годишна возраст“ во член 3 став (1) точка 2 од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани, се посочува дека оваа дефиниција е преземена од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21, 99/22, 236/22 и 65/23).

Уставниот суд на Република Северна Македонија, со Одлука У.бр.27/2020 и У.бр.289/2020 од 1.12.2022 година, го укина член 44 став 2 во делот: „најмногу до 65-годишна возраст“, така што правото на надоместок заради попреченост се остварува и користи без оглед на горната возрасна граница на граѓаните. На овој начин граѓаните не се ставени во нееднаква положба при остварување на финансиската поддршка од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории на граѓани.

Имено, со финансиска поддршка, се стекнуваат сите корисници на правото на надоместок заради попреченост, кои се евидентирани во центрите за социјална работа и го оствариле ова право во

denarë në muaj, për periudhë prej pesë muajsh, duke filluar nga dhjetori i vitit 2023.

Me nenin 6 paragrafi (1) të këtij ligji, është përcaktuar se pagesa e mbështetjes financiare për shfrytëzuesit nga neni 2, alinetë 1, 2, 3 dhe 4 të këtij ligji do të bëhet pa parashtruar kërkesë nga shfrytëzuesit, në bazë të të dhënave nga evidencat e Qendrave për Punë Sociale dhe Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Maqedonisë së Veriut, për të drejtën e realizuar në muajin paraprak të muajit në të cilin bëhet pagesa e ndihmës financiare.

Në lidhje me pjesën “më së shumti deri në moshën 65 vjeçare” në nenin 3 paragrafi (1) pika 2 të Ligjit të Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve, theksohet se ky përkufizim është marrë nga Ligji i Mbrojtjes Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.104/19, 146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21, 294/21, 99/22, 236/22 dhe 65/23).

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me Vendimin nr.K.27/2020 dhe nr.K.289/2020 të datës 1.12.2022 e shfuqizoi nenin 44 paragrafi 2 në pjesën „më së shumti deri në moshën 65 vjeçare”, ashtu që e drejta e kompensimit për shkak të paaftësisë realizohet dhe përdoret pa marrë parasysh kufirin e sipërm të moshës së qytetarëve. Në këtë mënyrë qytetarët nuk janë vendosur në pozitë të pabarabartë gjatë realizimit të mbështetjes financiare nga Ligji i Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve.

Gjegjësisht, me mbështetje financiare fitojnë të gjithë shfrytëzuesit e të drejtës për kompensim për shkak të paaftësisë, të cilët janë të evidentuar në Qendrat për Punë Sociale dhe e kanë realizuar këtë të drejtë në

претходниот месец од месецот во кој се врши исплатата на финансиската поддршка, без поднесување на барање од страна на корисниците.

Имајќи го предвид претходно наведеното, Владата на Република Северна Македонија, смета дека член 3 став (1) точка 2 во делот „најмногу до 65 годишна возраст“ од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.269/23), не е во несогласност со член 8 став 1, член 34, член 35 и член 51 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 3 став (1) точка 2 во делот „најмногу до 65 годишна возраст“ од Законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани.

Точка 26

Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр. 8/2024 за поведување постапка за оценување на уставноста на член 17 и член 127 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/20 и 79/23) и притоа го утврди следново мислење:

Со предметната Иницијатива се бара Уставниот суд на Република Северна

муајин паракрак të muajit në të cilin është bërë pagesa e mbështetjes financiare, pa parashtruar kërkesë nga shfrytëzuesit.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut konsideron se neni 3 paragrafi (1) pika 2 në pjesën “më së shumti deri në moshën 65 vjeçare” të Ligjit të Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.269/23), nuk është në kundërshtim me nenin 8 paragrafi 1, nenin 34, nenin 35 dhe nenin 51 paragrafi 1 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për këtë Qeveria i propozon Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut të mos e pranojë Nismën për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 3 paragrafi (1) pika 2 në pjesën “më së shumti deri në moshën 65 vjeçare” të Ligjittë Mbështetjes Financiare të Kategorive të Rrezikuara Sociale të Qytetarëve.

Pika 26

Qeveria e shqyrtoi Nismën e Igorço Toçev nga Shkupi, të dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.8/2024 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 17 dhe nenit 127 paragrafi (3) të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 dhe 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/20 dhe 79/23) dhe njëherit e përcaktoi këtë mendim:

Me Nismën në fjalë kërkohet që Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së

Македонија да поведе постапка за оценување на уставноста на член 17 и член 127 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/20 и 79/23), со образложение дека овие одредби ги повредуваат уставноста на делот „поблиску го пропишува начинот на остварување“ од член 17 и делот „поблиску го уредува начинот на остварување на правата на остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување“ од член 127 став (3) од Законот, по што истите ќе ги укине како спротивни на Уставот.

Согласно Иницијативата за оцена на уставноста од член 17 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација го пропишува начинот на остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување на лицата од член 15 и член 16 од Законот.

Според член 127 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот со Статут, во согласност со одредбите на овој закон, поблиску го уредува начинот на остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Согласно Иницијативата за оцена на уставноста, наведените одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се спротивни на член 37 од Уставот на Република Северна Македонија, според кој граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално

Veriut të iniciojë procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 17 dhe nenit 127 paragrafi (3) të Ligjit të Sigurimit Pensionsal dhe Invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 dhe 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/20 dhe 79/23), me arsyetimin se këto dispozita cenojnë kushtetutshmërinë e pjesës “në mënyrë të hollësishme përcakton mënyrën e realizimit” nga neni 17 dhe pjesën “në mënyrë të hollësishme rregullon mënyrën e realizimit të të drejtave nga sigurimi pensionsal dhe invalidor” nga neni 127 paragrafi (3) i Ligjit, me çrast të njëjtat do ti shfuqizojë si në kundërshtim me Kushtetutën.

Në bazë të Nismës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 17 të Ligjit të Sigurimit Pensionsal dhe Invalidor, ministri i Punës dhe Politikës Sociale, në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, e përcakton mënyrën e realizimit të të drejtave nga sigurimi pensionsal dhe invalidor i personave nga neni 15 dhe neni 16 i Ligjit.

Sipas nenit 127 paragrafi (3) të Ligjit të Sigurimit Pensionsal dhe Invalidor, Fondi me Statutin e tij, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, rregullon në mënyrë më të hollësishme mënyrën e realizimit të të drejtave nga sigurimi pensionsal dhe invalidor.

Sipas Nismës për vlerësimin e kushtetutshmërisë, dispozitat e theksuara të Ligjit të Sigurimit Pensionsal dhe Invalidor janë në kundërshtim me nenin 37 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas të cilit qytetarët kanë të drejtë në siguri sociale dhe sigurim social të

осигурување утврдено со закон и колективен договор, односно според оваа уставна одредба произлегува дека правата од областа на социјалното осигурување се утврдуваат со закон и со колективен договор.

Согласно член 17 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, образецот на барањето и потребната документација за задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на инвалидност и телесно оштетување ги пропишува министерот за труд и социјална политика во согласност со министерот за информатичко општество и администрација. Според оваа законска одредба, со подзаконски акт не се пропишува начинот на остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување, туку се пропишува формата на образецот за поднесување на барање и потребната документација за остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување, што е во согласност со Законот за општата управна постапка.

Според член 127 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Фондот со Статут, во согласност со одредбите на овој закон, поблиску го уредува начинот на остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување. Ова одредба од Законот регулира дел од прашањата од постапката за остварување на правата и истата ќе биде предмет на наредна законска измена.

Имајќи го предвид претходно наведеното, оспорениот член 17 и член 127 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, е во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на

përcaktuara me ligj dhe marrëveshje kolektive, gjegjësisht sipas kësaj dispozite kushtetuese rezulton se të drejtat në fushën e sigurimeve sociale përcaktohen me ligj dhe me marrëveshje kolektive.

Në bazë të nenit 17 të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor, formularin e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm për sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor në bazë të invaliditetit dhe dëmtimit fizik i përcakton ministri i Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Sipas kësaj dispozite ligjore, me akt nënligjor nuk rregullohet mënyra e realizimit të të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor, por është paraparë forma e formularit për parashtrimin e kërkesës dhe dokumentacioni i nevojshëm për realizimin e të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor, i cili është në pajtim me Ligjin e Procedurës të Përgjithshme Administrative.

Sipas nenit 127 paragrafi (3) të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor, Fondi me Statutin e tij, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, rregullon në mënyrë më të hollësishme mënyrën e realizimit të të drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor. Kjo dispozitë e Ligjit rregullon një pjesë të çështjeve të procedurës për realizimin e të drejtave dhe do të jetë lëndë e ndryshimit të ardhshëm ligjor.

Duke marrë parasysh të lartpërmendurën, neni i kontestuar 17 dhe neni 127 paragrafi (3) i Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për këtë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i propozon Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mos e pranojë Nismën për fillimin e procedurës për

постапка за оценување на уставноста на член 17 и член 127 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19, 31/20 и 267/20).

Точка 27

Владата ја разгледа Иницијативата од Игорчо Точев од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.6/2024 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 242 став (1) во делот „семејна“ од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/22 и 79/23) и притоа го утврди следното мислење:

Со предметната Иницијатива подносителот бара Уставниот суд на Република Северна Македонија да поведе постапка за оценување на уставноста на член 242 став (1) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, со образложение дека се пропишува можноста само на корисник на семејна пензија кој има деца со пречки во психофизичкиот развој, да има право на надоместок на трошоците за сместување и исхрана на тие деца, односно да има право на надоместок на трошоците за сместување и исхрана за време на стручно, односно работно оспособување до утврдувањето на

vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 17 dhe nenit 127 paragrafi (3) të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 180/19, 275/19, 31/20 dhe 267/20).

Pika 27

Qeveria e shqyrtoi Nismën e parashtruar nga Igorço Toçev nga Shkupi, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut me nr.K.6/2024 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 242 paragrafi (1) në pjesën “familjare” të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 dhe 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.180/19, 275/19, 31/20, 267/20, 67/22 dhe 79/23) dhe njëherit përcaktoi këtë mendim:

Me Nismën në fjalë, parashtruesi kërkon që Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut të inicojë procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 242 paragrafi (1) të Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor, me arsyetimin se është paraparë mundësia vetëm për shfrytëzues të pensionit familjar që ka fëmijë me pengesa në zhvillimin psikofizik, të ketë të drejtën e kompensimit të shpenzimeve të akomodimit dhe ushqimit për ata fëmijë, përkatësisht të ketë të drejtën e kompensimit të shpenzimeve të akomodimit dhe ushqimit gjatë kohës së aftësimin profesional, përkatësisht aftësimin për punë deri në

правото на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психофизичкиот развој, како право предвидено со посебен закон, со што се повредува начелото на еднаквост пропишано со членот 9 од Уставот и начелото на социјална правда и хуманизам пропишано со членот 8 алинеја 8 од Уставот.

Согласно Иницијативата за оцена на уставноста на ставот (1) од член 242 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, оваа одредба е спротивна на Уставот бидејќи однапред е детерминирана неможноста корисниците на друг вид на пензија, освен корисниците на семејна пензија, кои имаат деца со пречки во психофизичкиот развој, да го остварат тоа право и со ова се воспоставува нееднаквост меѓу корисниците на секој друг вид на пензија (старосна, инвалидска) кои имаат деца со пречки во психофизичкиот развој да не можат да го остварат правото на надоместок на трошоците за сместување и исхрана за време на стручно, односно работно оспособување.

Според член 242 став (1) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, право на надоместок на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психофизичкиот развој за време на стручно, односно работно оспособување има детето на осигуреникот, односно на корисникот на семејна пензија со пречки во психофизичкиот развој. Во став (2) од истиот член како дете со пречки во психофизичкиот развој, во смисла на став (1) на овој член, се смета дете кое според посебните прописи за категоризација и евидентирање на таквите деца е утврдено дека е со пречки во психофизичкиот развој. Во став (3) од истиот член, Фондот со општ акт поблиску ќе го утврди рокот и начинот под кои на децата со пречки во

përcaktimin e të drejtës së kompensimit të shpenzimeve të akomodimit dhe të ushqimit së fëmijëve me pengesa në zhvillimin psikofizik, si e drejtë e paraparë me ligj të posaçëm, që cenon parimin e barazisë të paraparë në nenin 9 të Kushtetutës dhe parimin e drejtësisë sociale dhe humanizmit të paraparë me nenin 8 alineja 8 e Kushtetutës.

Sipas Nismës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së paragrafit (1) të nenit 242 të Ligjit të Sigurimit PENSIONAL dhe Invalidor, kjo dispozitë është në kundërshtim me Kushtetutën, sepse paraprakisht është përcaktuar pamundësia shfrytëzuesit të llojit tjetër të pensionit, përveç shfrytëzuesve të pensionit familjar që kanë fëmijë me pengesa në zhvillimin psikofizik, të realizojnë atë të drejtë dhe me këtë vendoset pabarazia ndërmjet shfrytëzuesve të secilit lloj pensioni (pleqërie, invalidor) të cilët kanë fëmijë me pengesa në zhvillimin psikofizik, të mund të realizojnë të drejtën e kompensimit të shpenzimeve për akomodim dhe ushqim gjatë aftësimin profesional, përkatësisht aftësimin për punë.

Sipas nenit 242 paragrafi (1) të Ligjit të Sigurimit PENSIONAL dhe Invalidor, të drejtën e kompensimit për shpenzimet e akomodimit dhe ushqimit për fëmijët me pengesa në zhvillim psikofizik gjatë aftësimin profesional, përkatësisht aftësimin për punë, ka fëmija i të siguruarit, posaçërisht i shfrytëzuesit të pensionit familjar me pengesa në zhvillimin psikofizik. Në paragrafin (2) të nenit të njëjtë si fëmijë me pengesa në zhvillimin psikofizik, në kuptim të paragrafit (1) të këtij neni, konsiderohet fëmija i cili sipas rregulloreve të veçanta për категоризим dhe евидентим të fëmijëve të tillë është përcaktuar se është me pengesa në zhvillimin psikofizik. Në paragrafin (3) të nenit të njëjtë, Fondi me акт të пëргјитшëm në mënyrë më të hollësishme do të përcaktojë

психофизичкиот развој им се обезбедува надоместок за сместување и исхрана за време на стручно, односно работно оспособување.

Согласно член 8 алинеја 8 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Северна Македонија се хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.

Согласно член 9 од Уставот на Република Северна Македонија, граѓаните се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законот се еднакви. Одредбата од членот 242 став (1) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување предвидува дека за деца со пречки во психофизичкиот развој на осигуреници, односно корисници на семејна пензија имаат право на надоместок на трошоци за сместување и исхрана за време на стручно, односно работно оспособување се до утврдувањето на правото на надоместокот на трошоците за сместување со посебен закон. Временскиот рок и начинот на обезбедување на овој надоместок Фондот поблиску го утврди со општ акт.

За дете со пречки во психофизичкиот развој се смета дете кое има категоризација со пречки во психофизичкиот развој според посебните прописи за социјална заштита. Со оглед дека правото на надоместокот на трошоците за сместување со посебен закон не постои како такво, на основа на одредбата од членот 242 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување веќе не се стекнува право на нови случаи, истата се однесува на веќе стекнати права.

афатин и мѐнѐрѐн ме тѐ цилѐн фѐмиѐве ме пѐнѐса нѐ зھвѐлѐимѐн пѐсѐкѐфѐзѐк ѐ сѐгурѐхѐт кѐмпѐнсѐми пѐр акомѐдѐм дѐе ѐшѐѐим гѐатѐ пѐриѐдѐс сѐ афтѐсѐмит пѐрѐсѐнал, пѐрѐкатѐсѐшт афтѐсѐмит пѐр пѐнѐ.

Нѐ пѐрпѐтѐхѐ ме нѐнин 8 аѐнеѐја 8 е Кѐсѐтѐтѐтѐс, ѐлѐрат тѐмѐлѐре е рѐндѐит кѐсѐтѐтѐс тѐ Рѐпѐблѐкѐс сѐ Маѐѐдѐнисѐ сѐ ѐрѐиѐт ѐнѐ хѐманѐзѐми, е дрѐјтѐсѐја сѐциѐле дѐе солидарѐтетѐи.

Нѐ пѐрпѐтѐхѐ ме нѐнин 9 тѐ Кѐсѐтѐтѐтѐс сѐ Рѐпѐблѐкѐс сѐ Маѐѐдѐнисѐ сѐ ѐрѐиѐт, ѐѐтѐтарѐт ѐнѐ тѐ барѐбартѐ нѐ лѐрѐитѐ дѐе тѐ дрѐјтѐат е тѐре пѐварѐсѐшт нѐга гѐѐинѐја, рѐаѐа, нѐгѐѐѐа е лѐѐкѐрѐс, пѐрѐјардѐхѐја кѐмпѐбѐтарѐ дѐе сѐциѐле, бѐндѐја пѐлѐитѐке дѐе фѐтарѐе, пѐзѐита пѐрѐнѐсѐре дѐе шѐѐѐѐрѐре. ѐѐтѐтарѐт пѐра Кѐсѐтѐтѐтѐс ѐнѐ тѐ барѐбартѐ. Дѐсѐпѐзѐита е нѐнит 242 пѐраѐѐраѐи (1) е Лѐгѐјѐт тѐ Сѐѐурѐимѐт Пѐнсѐнал дѐе ѐнѐвалѐдор пѐрѐашѐх ѐѐ пѐр фѐмиѐѐ ме пѐнѐса нѐ зھвѐлѐимѐн пѐсѐкѐфѐзѐк тѐ тѐ сѐѐурѐарѐве, пѐрѐкатѐсѐшт шѐфѐрѐтѐзѐѐсѐве тѐ пѐнсѐнит фѐмѐлѐјѐр кѐнѐ тѐ дрѐјтѐ тѐ кѐмпѐнсѐмит тѐ шѐпѐнѐзѐимѐе пѐр акомѐдѐм дѐе ѐшѐѐим гѐатѐ пѐриѐдѐс сѐ афтѐсѐмит пѐрѐсѐнал, пѐрѐкатѐсѐшт афтѐсѐмит тѐ пѐнѐс дѐрѐи нѐ пѐрѐѐакѐтѐимѐн е тѐ дрѐјтѐс сѐ кѐмпѐнсѐмит тѐ шѐпѐнѐзѐимѐе пѐр акомѐдѐм ме лѐгѐј тѐ ѐѐѐанѐтѐ. Афѐтин кѐѐѐр дѐе мѐнѐрѐн е сѐѐурѐимѐт тѐ кѐтѐј кѐмпѐнсѐми Фѐндѐи нѐ мѐнѐрѐ мѐ тѐ хѐлѐсѐшѐме дѐо тѐ пѐрѐѐакѐтѐѐј ме аѐт тѐ пѐрѐгѐјѐтѐшѐм.

Фѐмиѐѐ ме пѐнѐса нѐ зھвѐлѐимѐн пѐсѐкѐфѐзѐк лѐлѐѐарѐитѐт фѐмиѐја ѐ цѐли кѐа кѐтѐѐорѐзѐим ме пѐнѐсѐат нѐ зھвѐлѐимѐн пѐсѐкѐфѐзѐк сѐпѐас рѐрѐѐлѐлѐреѐе тѐ ѐѐѐанѐта пѐр мѐбрѐјтѐѐн сѐциѐле. Дѐѐѐе пѐсѐр пѐрѐасѐш ѐѐ е дрѐјтѐа е кѐмпѐнсѐмит тѐ шѐпѐнѐзѐимѐе пѐр акомѐдѐм ме лѐгѐј тѐ ѐѐанѐтѐ нѐк ѐкѐзѐистѐн сѐи е тѐлѐлѐ, нѐ бѐзѐ тѐ дѐсѐпѐзѐитѐс сѐ нѐнит 242 тѐ Лѐгѐјѐт тѐ Сѐѐурѐимѐт Пѐнсѐнал дѐе ѐнѐвалѐдор, мѐ нѐк фѐитѐхѐт нѐ рѐастѐ тѐ рѐѐја, е нѐјѐта ѐ рѐѐѐрѐхѐт тѐ дрѐјтѐавѐ ѐѐѐмѐ тѐ фѐитѐѐара.

Имајќи го предвид претходно наведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека оспорениот член 242 став (1) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275М 31/20, 267/20, 67/22 и 79/23), е во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, поради што му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на членот 242 став (1) од наведениот закон.

Точка 28

Владата ја разгледа Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на членовите 36 и 38 став (3) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19 и 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22) и притоа го утврди следното мислење:

Наводите во Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на членовите 36 и 38 став (3) од Законот за заштита на децата поднесена до Уставниот суд на Република Северна Македонија во која се наведува дека „овие законски одредби се во спротивност со одредбите на членовите 3, 4, 6, 12 и 14 став (2) од Законот за заштита на децата и на членовите 9 и 42 од Уставот на Република

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut konsideron se neni kontestues 242 paragrafi (1) i Ligjit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 dhe 245/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.180/19, 275M 31/ 20, 267/20, 67/22 dhe 79/23), është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me çrast i propozon Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të mos e pranojë Nismën për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 242 paragrafi (1) të ligjit të përmendur.

Pika 28

Qeveria e shqyrtoi Nismën për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së neneve 36 dhe 38 paragrafi (3) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.104/19, 146/19, 275/19 и 311/20, 294/21, 150/22 dhe 236/22) dhe njëherit përcaktoi këtë mendim:

Pretendimet në Nismën për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së neneve 36 dhe 38 paragrafi (3) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve, parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut në të cilën thuhet se “këto dispozita ligjore janë në kundërshtim me dispozitat e neneve 3, 4, 6, 12 dhe 14 paragrafi (2) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të neneve 9 dhe 42 të Kushtetutës së

Северна Македонија“ се неиздржани и неосновани во целост.

Посочените одредби не се во спротивност со Уставот на Република Северна Македонија.

Со утврдената одредба во членот 36 од Законот за заштита на децата се наведува дека „еднократна парична помош за новороденче се обезбедува на семејство за прво и второ новородено дете. Согласно ставот (2), за прво и второ новородено дете се смета дете кое е прво и второ живородено дете по ред на раѓање на мајката, кој редослед се утврдува на ист начин кога мајката ќе роди повеќе деца одеднаш. Согласно ставот (3) од истиот член, за прво и второ новородено дете ќе се сметаат и посвоените деца, на возраст до една година, доколку мајката нема новородено дете во смисла на ставот (2) на овој член.

Согласно член 38 став (3) од Законот за заштита на децата „правото на родителски додаток за дете се остварува доколку вкупниот просечен приход на семејството на мајката по сите основи во последните три месеци пред поднесување на барањето за остварување на правото и во текот на користењето на правото е понизок од висината на минималната нето-плата утврдена за претходната година.“

Согласно член 9 од Уставот на Република Северна Македонија, граѓаните на Република Северна Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување; имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно член 42 од Уставот на Република Северна Македонија, Републиката посебно

Republikës së Maqedonisë së Veriut” janë të papërmbajtshme dhe të papabazuara në tërësi.

Dispozitat e përmendura nuk janë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me dispozitën e përcaktuar në nenin 36 të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve thuhet se “ndihma e njëhershme në para për fëmijë të porsalindur sigurohet në familje për fëmijën e parë dhe të dytë të porsalindur. Në përputhje me paragrafin (2), për fëmijën e parë dhe të dytë të porsalindur, llogaritet fëmija që është i pari dhe i dyti i lindur i gjallë sipas rendit të lindjes së nënës, rend i cili përcaktohet në mënyrë të njëjtë kur nëna do të lind më shumë fëmijë përnjëherë. Në përputhje me paragrafin (3) të nenit të njëjtë, për fëmijë të parë dhe të dytë të porsalindur llogariten edhe fëmijët e adoptuar në moshë deri në një vit, nëse nëna nuk ka fëmijë të porsalindur në kuptim të paragrafit (2) të këtij neni.

Në përputhje me nenin 38 paragrafi (3) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve “e drejta e shtesës prindërore për fëmijë realizohet nëse të ardhurat e përgjithshme mesatare të familjes, nënës në të gjitha bazat në tre muajt e fundit para parashtrimit të kërkesës për realizimin e të drejtës dhe gjatë shfrytëzimit të të drejtës janë më të ulëta nga lartësia e rrogës minimale neto, e përcaktuar për vitin paraprak.”

Në përputhje me nenin 9 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të barabartë në liritë dhe të drejtat, pavarësisht gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes kombëtare dhe shoqërore, bindjes politike dhe fetare, pozitës pronësore dhe shoqërore. Qytetarët para Kushtetutës dhe ligjeve janë të barabartë.

Sipas nenit 42 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Republika në

ги заштитува мајчинството, децата и малолетните лица. Лице помладо од 15 години живот не може да биде вработено. Малолетните лица и мајките имаат право на посебна заштита при работа. Малолетните лица не смеат да бидат вработувани на работни места што се штетни за нивното здравје и моралот.

Имено, со посочените одредби не се повредуваат темелните вредности на уставниот поредок на државата и тоа: основните слободи и права на човекот и граѓанинот признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото, хуманизмот, социјалната правда и солидарноста, бидејќи право на носителот на Законот е да утврди услови и начин за остварување и користење на правото. Оттаму, токму условите, начинот и обемот на правата се уредуваат со закон. Во таа насока, со Законот за заштита на децата се уредува обезбедувањето на правата од заштитата на децата, условите и постапката за нивното остварување. Притоа, правата од заштитата на децата под услови утврдени со овој закон ги обезбедува државата, а поголем обем на правата може да обезбеди општината, општината во градот Скопје и Градот Скопје, доколку за тоа обезбеди средства од сопствени извори.

Од одредбата на членот 36 од Законот за заштита на децата произлегува дека правото на еднократна парична помош за новороденче се остварува како за прво така и за второ новородено дете, без оглед на материјалната состојба на подносителот на барањето.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19) се овозможи остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче и за второ новородено дете,

веќанти мbron mëmësinë, fëmijët dhe personat e mitur. Personi më i ri se 15 vjeç nuk mund të jetë i punësuar. Personat e mitur dhe nënat kanë të drejtë të mbrojtjes së veçantë në punë. Personat e mitur nuk mund të punësohen në vende të punës që janë të dëmshme për shëndetin dhe moralin e tyre.

Gjegjësisht, me dispozitat e përmendura nuk cenohen vlerat themelore të rendit kushtetues të shtetit, edhe atë: liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe të qytetarit, të njohura me të drejtën ndërkombëtare dhe të përcaktuara me Kushtetutë, sundimi i së drejtës, humanizmit, të drejtës sociale dhe solidaritetit, sepse e drejta e bartësit të Ligjit është të përcaktojë kushte dhe mënyrën e realizimit dhe shfrytëzimit të së drejtës. Prandaj, pikërisht kushtet, mënyra dhe vëllimi i të drejtës rregullohen me ligj. Në atë drejtim, me Ligjin e Mbrojtjes së Fëmijëve rregullohet sigurimi i të drejtave nga mbrojtja e fëmijëve, kushteve dhe procedurës për realizimin e tyre. Njëherit, të drejtat e mbrojtjes së fëmijëve me kushte të përcaktuara me këtë ligj i siguron shteti, ndërsa vëllim më të madh të të drejtave mund të sigurojë komuna, Komuna e Qytetit të Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, nëse për këtë siguron mjete nga burime vetanake.

Nga dispozita e nenit 36 të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve rrjedh se e drejta e ndihmës së njëhershme në para për fëmijë të porsalindur realizohet si për fëmijën e parë ashtu edhe për të dytin, pa marrë parasysh gjendjen materiale të parashtruesit të kërkesës.

Me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.104/19) u mundësua realizimi i të drejtës së ndihmës së njëhershme në para për fëmijën e porsalindur dhe për fëmijën e dytë të

кој износ согласно порастот на трошоците за живот за 2023 година изнесува 26.305,00 денари.

Од одредбата на членот 38 став (3) од горенаведениот закон произлегува дека правото на родителски додаток за дете можат да го остваруваат и користат граѓани кои се во социјален ризик, односно семејства кои имаат ниски приходи.

Пред стапувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19) ова право го остваруваа и семејства кои не се социјално загрозувани, бидејќи истото не беше условено со материјален цензус. Семејство со високи материјални приходи и добра економска состојба и семејство без никаков приход можеа да го остварат ова право.

Имајќи ја предвид темелната анализа за natalitetot на државата во подолг временски период согласно податоците од Државниот завод за статистика која покажува намален тренд, преземените мерки во изминатиот период од десетина години не го дадоа очекуваниот резултат со ваквиот начин на остварување на правото на родителски додаток за дете. Имено, со бројот на корисници на правото, се зголемија и трошоците на државата, а целта заради која истото се воведо не беше постигната.

Од таа причина со Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19) се изврши праведно насочување на средствата и нивна редистрибуција со воведување и на правото на еднократна парична помош и за второ новородено дете во висина од 20.000,00 денари, како и продолжување на користење на стекнатото право на

porsalindur, shumë që në përputhje me rritjen e shpenzimeve të jetës për vitin 2023 është 26.305,00 denarë.

Nga dispozita e nenit 38 paragrafi (3) të ligjit të lartpërmendur rrjedh se të drejtë të shtesës prindërore për fëmijë mund ta realizojnë dhe shfrytëzojnë qytetarët që janë në rrezik social, përkatësisht familje që kanë të ardhura të ulëta.

Para hyrjes në fuqi të ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.104/19) këtë të drejtë e realizonin edhe familjet të cilat nuk janë në rrezik social, sepse e njëjta nuk ishte e kushtëzuar me cenzus material. Familja me të ardhura të larta materiale dhe gjendje të mirë ekonomike dhe familja me asnjë të ardhur mundeshin ta realizojnë këtë të drejtë.

Duke pasur parasysh analizën thelbësore të natalitetit të shtetit në periudhë më të gjatë kohore në përputhje me të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës që tregon trend të uljes, masat e ndërmarra në periudhën e kaluar prej dhjetë viteve nuk e dhanë rezultatin e pritur me këtë mënyrë të realizimit të të drejtës së shtesës prindërore për fëmijë. Gjegjesisht, me numrin e shfrytëzuesve të të drejtës, u rritën edhe shpenzimet e shtetit, ndërsa qëllimi për të cilin u soll nuk u arrit.

Për këtë arsye, me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.104/19), është bërë destinimi i drejtë i mjeteve dhe rishpërndarjes së tyre duke futur edhe të drejtën e ndihmës së njëhershme në para edhe për fëmijën e dytë të porsalindur në vlerë prej 20.000,00 denarë si dhe vazhdimin e shfrytëzimit të së drejtës së fituar të shtesës prindërore për fëmijë deri në

родителски додаток за дете до 10-годишна возраст на детето за кое е остварено правото, како и остварување и користење на правото на родителски додаток за дете за семејство кое е материјално необезбедено. На овој начин се овозможи паричните средства да бидат наменети кон оние граѓани на кои им се најмногу потребни, односно се овозможи поправично остварување на правото на родителски додаток за дете (за трето дете) во зависност од материјалната состојба на семејството, бидејќи целта на социјалната политика е поддршка и заштита на социјално загрозените семејства.

До Уставниот суд на Република Северна Македонија од адвокат Христијан Георгиевски од Куманово и адвокат Христина Георгиевска од Куманово беше поднесена Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 38 став (3) од Законот за заштита на децата, при што Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 јули 2022 година, донесе Решение У.бр.112/2021 со кое НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на член 38 став (3) од Законот за заштита на децата.

Од наведените причини, се смета дека Иницијативата е неоснована, а оспорените одредби од Законот за заштита на децата не се во спротивност на членовите 3, 4, 6, 12 и 14 став (2) од Законот за заштита на децата и на членовите 9 и 42 од Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на членовите 36 и 38 став (3) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17,

moshën 10 vjeçare të fëmijës për të cilin është realizuar e drejta si dhe realizimi dhe shfrytëzimi i të drejtës për shtesë prindërore për fëmijë për familje që është materialisht e pasiguruar. Në këtë mënyrë u mundësua që mjetet në para të jenë të destinuar për ata qytetarë që kanë më së shumti nevojë, përkatësisht u mundësua realizimi më i drejtë i të drejtës së shtesës prindërore për fëmijë (për fëmijën e tretë) në varësi të gjendjes materiale të familjes, sepse qëllimi i politikës sociale është mbështetja dhe mbrojtja e familjeve në rrezik social.

Në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga avokati Hristijan Georgievski nga Kumanova dhe avokatja Hristina Georgievaska nga Kumanova ishte parashtruar Nismë për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 38 paragrafi (3) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve, ku Gjykata Kushtetuese e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 korrik 2022, solli Aktvendim nr.K.112/2021 me të cilin NUK INICOHET procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 38 paragrafi (3) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve.

Prej arsyeve të përmendura, vlerësohet se Nisma është e pabazë, ndërsa dispozitat e kontestuar të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve nuk janë në kundërshtim me nenet 3, 4, 6, 12 dhe 14 paragrafi (2) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe të neneve 9 dhe 42 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për këtë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i propozon Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të mos inicojë procedurë për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së neneve 36 dhe 38 paragrafi (3) të Ligjit të Mbrojtjes së Fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,

21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и 236/22).

Точка 29

Владата ја разгледа Иницијативата од Здружението на граѓани „Заштита од дискриминација за давање на правна помош на дискриминирани лица“ од Винаца, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.1/2024 за поведување постапка за оценување на уставноста на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 36/90, „Службен весник на Република Македонија“ бр.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 233/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/23 и 65/23) и притоа го утврди следното мислење:

Согласно наводите во Иницијативата, Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката датира од друг политички систем и не соодветствува на денешните социоекономски односи и новиот Устав на Република Северна Македонија, со што се прави повреда на членовите 8, 32, 51, 52 и 98 од истиот.

Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот на Република Северна Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката е и владеењето на правото.

Согласно член 32 од Уставот пак, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и

192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.104/19, 146/19, 275/19 и 311/20, 294/21, 150/22 dhe 236/22).

Pika 29

Qeveria e shqyrtoi Nismën e parashtruar nga Shoqata e Qytetarëve “Mbrotjtja nga diskriminimi për dhënien e ndihmës juridike personave të diskriminuar” nga Vinica, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republika e Maqedonisë së Veriut me nr.K.1/2024 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit të Rrogës dhe Kompensime të tjera për Persona të Zgjedhur dhe të Emëruar në Republikën e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës Socialiste të Maqedonisë” nr.36/90, “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 dhe 233/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.51/23 dhe 65/23) dhe njëherit përcaktoi këtë mendim:

Në përputhje me pretendimet në Nismë, Ligji i Rrogës dhe Kompensimeve të tjera të Deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe Personave të tjerë të Zgjedhur dhe të Emëruar në Republikë daton nga sistem tjetër politik dhe nuk përputhet me marrëdhëniet e sotme socio - ekonomike dhe Kushtetutën e re të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me çka bëhet shkelja e neneve 8, 32, 51, 52 dhe 98 të të njëjtit.

Në përputhje me nenin 8 alineja 3 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, një nga vlerat themelore të rendit kushtetues të Republikës është edhe sundimi i të drejtës.

Në përputhje me nenin 32 të Kushtetutës, çdokush ka të drejtën e punës, zgjedhjes së lirë të punësimit, mbrotjtjes gjatë punës dhe

материјална обезбеденост за време на привремена невработеност. Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место. Секој вработен има право на соодветна заработувачка. Секој вработен има право на платен дневен, неделен и годишен одмор. Од овие права вработените не можат да се откажат. Остварувањето на правата на вработените и нивната положба се уредуваат со закон и со колективни договори.

Членот 51 од Уставот предвидува дека законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон и дека секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 52 законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“, најдоцна во рок од седум дена од денот на нивното донесување. Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок, што го утврдува Собранието, со денот на објавувањето. Законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Членот 98 уредува дека судската власт ја вршат судовите кои се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Организацијата на судството е единствена. Забранети се вонредни судови. Видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

sigurimit material gjatë papunësisë së përkohshme. Çdo kujt në kushte të barabarta u është e disponueshme çdo vend pune. Çdo i punësuar ka të drejtën e fitimit adekuat. Çdo i punësuar ka të drejtën e pushimit të paguar ditor, javor dhe vjetor. Nga këto të drejta të punësuarit nuk mund të tërhiqen. Realizimi i të drejtave të të punësuarve dhe pozita e tyre rregullohen me ligj dhe me marrëveshje kolektive.

Neni 51 i Kushtetutës parasheh që ligjet duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën, ndërsa të gjitha rregulloret tjera me Kushtetutën dhe me ligj dhe se çdokush është i obliguar që t'i respektojë Kushtetutën dhe ligjet.

Sipas nenit 52 ligjet dhe dispozitat tjera publikohen përpara se të hyjnë në fuqi. Ligjet dhe rregulloret tjera publikohen në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“, më së voni në afat prej 7 ditëve nga dita e sjelljes së tyre. Ligjet hyjnë në fuqi më së shpejti ditën e tetë nga dita e publikimit dhe në përjashtim që e përcakton Kuvendi, me ditën e publikimit. Ligjet dhe rregulloret tjera nuk mund të kenë veprim kthyes, përveç në përjashtim, në raste kur është më e volitshme për qytetarët.

Neni 98 rregullon se pushtetin gjyqësor e kryejnë gjykatat të cilat janë të mëvetësishme dhe të pavarura. Gjykatat gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara në përputhje me Kushtetutën. Organizimi i gjyqësorit është unik. Janë të ndaluara gjykatat e jashtëzakonshme. Llojet, kompetencat, themelimi, shfuqizimi, organizimi dhe përbërja e gjykatave, si dhe procedura para tyre, rregullohen me ligj, i cili miratohet me shumicën e dy të tretave të votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve.

Основниот Закон за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица, е донесен 1990 година и има улога на lex specialis во однос на платите и надоместоците на определени категории на лица. Така, во делот на платите и надоместоците, Законот првично се однесувал на пратениците, на Претседателот на Република Северна Македонија, функционерите и лицата кои ги избира или кои ги именува Собранието, носителите на правосудните функции, функционерите кои ги именува Претседателот на Република Северна Македонија и функционерите кои ги именува Владата на Република Северна Македонија. Меѓутоа, со донесувањето на низа поединечни закони, дел од членовите повеќе не важат.

Така, со денот на влегувањето во сила на Законот за пратениците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/05) престануваат да важат одредбите од Законот што се однесуваат на пратениците во Собранието, со Законот за платите на судиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07) престанува да важи делот од членовите 15, 16, 17 и 17-б, кој се однесува на коефициентот за пресметка на платата на претседателите на судовите и судиите, со Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/09) престануваат да важат одредбите од членовите 15, 16, 17 и 17-б, кои се однесуваат на јавните обвинители и замениците на јавните обвинители во соодветните јавни обвинителства, а со Законот за платите на јавните обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/09) престануваат да важат одредбите од членовите 15, 16, 17 и

Ligji themelor i Rrogës dhe Kompensimeve të tjera të Deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe Personave të tjerë të Zgjedhur dhe të Emëruar është miratuar në vitin 1990 dhe ka rolin e lex specialis lidhur me rrogat dhe kompensimet e kategorive të përcaktuara të personave. Pra, në pjesën e rrogave dhe kompensimeve, Ligji fillimisht u është referuar deputetëve, Kryetarit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zyrtarëve dhe personave të cilat i zgjedh ose emëron Kuvendi, bartësve të funksioneve gjyqësore, zyrtarëve të cilat i emëron Kryetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zyrtarëve të cilat i emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, me miratimin e një sërë ligjesh individuale, një pjesë e neneve më nuk vlejнe.

Kështu, me hyrjen në fuqi të Ligjit të Deputetëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.84/05), pushojнe të vlejнe dispozitat e Ligjit që u referohen deputetëve në Kuvend, me Ligjin e Rrogave të Gjyqtarëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.110/07) pushon të vlejнe pjesa e neneve 15, 16, 17 dhe 17-b, të cilat i referohen koeficientit për llogaritjen e rrogës së kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve, me Ligjin e Rrogave të Anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.139/09) pushojнe të vlejнe dispozitat e neneve 15, 16, 17 dhe 17-b, të cilët u referohen prokurorëve publikë dhe zëvendësprokurorëve publikë në prokuroritë publike përkatëse dhe me Ligjin e Rrogave të Prokurorëve Publikë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.153/09), pushojнe të vlejнe dispozitat e neneve 15, 16, 17 dhe 17-b, të cilat u referohen prokurorëve publikë dhe zëvendësprokurorëve publikë në prokuroritë publike përkatëse.

17-б, кои се однесуваат на јавните обвинители и замениците на јавните обвинители во соодветните јавни обвинителства.

Дополнително, со Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/09) во делот на коефициентите, престанале да важат и одредбите кои се однесуваат и на претседателот на Републичкиот судски совет, на членот на Републичкиот судски совет и на секретарот на Републичкиот судски совет.

И покрај големиот број на измени на Законот и уредувањето на одредени прашања во поединечни закони, тој сè уште има своја примена и е неопходен. Имено, правото на работникот на соодветна заработувачка како право што произлегува од неговиот статус на вработен, создава обврска за државата, преку законско уредување, да обезбеди правен основ за негово остварување. Оттука, се додека не се донесат законски решенија коишто ќе ги заменат тие што се содржани во оспорениот закон, Законот не може да престане да важи или да се укине, затоа што во тој случај ќе настане правна празнина кога на споменатите категории на лица ќе им биде ускратено правото на заработувачка согласно член 32 од Уставот, ќе се повреди принципот на владеење на правото и ќе дојде до правна несигурност на граѓаните.

Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија смета дека Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 36/90, „Службен весник на

Po ashtu, me Ligjin e Rrogave të Anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.139/09) në pjesën e koeficienteve, ka pushuar vlefshmëria e dispozitave që i referohen edhe kryetarit të Këshillit Gjyqësor Republikan, anëtarit të Këshillit Gjyqësor Republikan dhe sekretarit të Këshillit Gjyqësor Republikan.

Edhe përkundër numrit të madh të ndryshimeve të Ligjit dhe rregullimit të disa çështjeve të caktuara në ligje individuale, ai ende ka zbatimin e tij dhe është i nevojshëm. Gjegjësisht, e drejta e punonjësit për të ardhura përkatëse si e drejtë që rrjedh nga statusi i tij si i punësuar, krijon detyrimin për shtetin që përmes rregullimit ligjor të sigurojë bazën ligjore për realizimin e saj. Pra, përderisa nuk sillen zgjidhje ligjore që do të zëvendësojnë ato që përmban ligji i kontestuar, Ligji nuk mund të pushojë të vlejë dhe as të shfuqizohet, sepse në atë rast do të lindë zbrazëti juridike kur kategorive të personave të përmendur do t'u shkurtohet e drejta për të përfituar në përputhje me nenin 32 të Kushtetutës, do të cenohet parimi i sundimit të së drejtës dhe do të ketë pasiguri juridike për qytetarët.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut konsideron se Ligji i Rrogës dhe Kompensimeve të tjera të Deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Personave të tjerë të Zgjedhur dhe të Emëruar në Republikën (“Gazeta Zyrtare e Republikës Socialiste të Maqedonisë” nr.36/90, “Gazeta Zyrtare e Republikës së

Република Македонија“ бр.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 233/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/23 и 65/23) е во согласност со членовите 8, 32, 51, 52 и 98 од Уставот на Република Северна Македонија, поради што му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на оспорениот закон.

Точка 30

Владата ја разгледа Иницијативата од ЕВРОТИНК–Центар за европски стратегии, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Асоцијација за развојни иницијативи, Форум за истражување на безбедносни политики СЕКУРИТАС и проф. д-р. Трпе Стојановски, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија, под У.бр.137/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 175, член 176, член 177 и член 178 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19, 153/19 и 92/21) и притоа го утврди следното мислење:

Со поднесената Иницијатива, се предлага истата, согласно начелата на целисходност и економичност, да се поврзе со претходно поднесената Иницијатива до Уставниот суд У.бр. 29/2015 и по отворањето на постапката да се утврди неуставност и да се донесе одлука со која ќе се укинат членовите 175, 176, 177 и 178 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), поради спротивност со член 17 и 18 од Уставот на Република Северна Македонија.

Македонisë” nr.38/91, 23/97, 37/05, 84/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 dhe 233/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.51/23 dhe 65/23) është në përputhje me nenet 8, 32, 51, 52 dhe 98 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, prandaj i propozon Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të mos e pranojë Nismën për ngritje të procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit të kontestuar.

Pika 30

Qeveria e shqyrtoi Nismën nga EVROTINK - Qendra për Strategji Evropiane, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, Asociacioni për Iniciativa Zhvillimore, Forumi për Hulumtim të Politikave të Sigurisë SEKURITAS dhe prof. dr. Tërpe Stojanovski, dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me nr.K.137/2017, për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 175, nenit 176 dhe nenit 178 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.9/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.98/19, 153/19 dhe 92/21) dhe njëherit përcaktoi këtë mendim:

Me Nismën e parashtruar, propozohet që e njëjta në përputhje me parimet e përshtatshmërisë dhe ekonomisë, të lidhet me Nismën e parashtruar më parë në Gjykatën Kushtetuese nr.K.29/2015 dhe pas hapjes së procedurës të përcaktohet jokushtetutshmëria dhe të sillet vendim me të cilin shfuqizohen nenet 175, 176, 177 dhe 178 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.39/14, 188/14, 44/15 dhe 193/15), për shkak të kundërshtimit me nenin 17 dhe 18 të

Членот 175 од Законот за електронските комуникации е избришан со член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/18).

Земајќи ги предвид одлуките на Владата низ годините и правецот на реформите кои биле усвоени од страна на Владата на Република Македонија во 2015 година, а кои се инкорпорирани во „Планот 3--6-9“, тогаш се наметнала потребата од воспоставување законско решение кое ќе биде основа за ефикасно и навремено исполнување на утврдените приоритети. Согласно препораките на групата високи експерти за системските прашања од владеењето на правото во врска со следењето на комуникациите (2015) во однос на причините поврзани во однос на содржината на прислушувањата и во врска со собранискиот надзор и Вториот извештај на групата високи експерти за систематски прашања за владеење на правото, објавен во септември 2017 година, се изработил План за реализација на препораките, а во посебен дел бил утврден и националниот модел за надминување на констатираните недостатоци во областа на следење на комуникациите, со донесување на Закон за оперативно-техничка агенција („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/18) преку формирање на Оперативно-техничка агенција, како самостоен државен орган со својство на правно лице кој обезбедува техничка поврзаност помеѓу операторите и овластените органи и како посреднички орган кој воспоставува технички премин помеѓу операторот и овластените органи, без можности за активирање или спроведување на снимањето на следените комуникации.

Neni 175 të Ligjit të Komunikimeve Elektronike është fshirë me nenin 3 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Komunikimeve Elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.21/18).

Duke pasur parasysh vendimet e Qeverisë ndër vite dhe drejtimin e reformave të cilat ishin të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë në vitin 2015, dhe të cilat janë inkorporuar në “Planin 3-6-9”, atëherë u imponua nevoja për vendosjen e zgjidhjes ligjore që do të jetë bazë për përmbushjen efikase dhe në kohë të prioriteteve të përcaktuara. Sipas rekomandimeve të grupit të ekspertëve të lartë për çështjet sistematike të sundimit të së drejtës lidhur me monitorimin e komunikimeve (2015) lidhur me arsyet që lidhen me përmbajtjen e përgjimeve dhe lidhur me vëzhgimin parlamentar dhe Raportin e dytë të grupit të ekspertëve të lartë për çështjet sistematike të sundimit të së drejtës, publikuar në shtator 2017, u përpunua Plan për realizimin e rekomandimeve dhe në pjesë të veçantë ishte përcaktuar modeli nacional për tejkalimin e mangësive të konstatuara në fushën e monitorimit të komunikimeve me sjelljen e Ligjit të Agjencisë Operative-Teknike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.71/18) nëpërmjet formimit të Agjencisë Operative-Teknike, si organ i pavarur shtetëror me cilësinë e personit juridik që siguron ndërlidhjen teknike ndërmjet operatorëve dhe organeve të autorizuara dhe si organ ndërmjetësues që vendos tranzicion teknik ndërmjet operatorit dhe organeve të autorizuara, pa mundësinë e aktivizimit ose zbatimit të regjistrimit të komunikimeve të monitoruara.

Техничката поврзаност се обезбедува исклучиво врз основа на судска наредба заради спроведување на следењето на комуникациите во согласност со Законот за следење на комуникациите. Се укажува дека со Закон за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/18) се уредуваат постапката за спроведување посебна истражна мерка: следење и снимање на телефонските и другите електронски комуникации, условите и постапката за спроведување на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата, вклучувајќи ги и мета податоците, надзорот и контролата над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите и обврските за Оперативно - техничката агенција и операторите.

Со Амандманот XIX со кој се заменува членот 17 од Уставот на Република Северна Македонија е утврдено дека се гарантира слободата и неповредливоста на писмата и на сите други облици на комуникација. Само врз основа на одлука на суд, под услови и во постапка утврдена со закон, може да се отстапи од правото на неповредливост на писмата и другите облици на комуникација, ако тоа е неопходно заради спречување или откривање кривични дела, заради водење кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Републиката.

Со членот 18 од Уставот е утврдено дека се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци. На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што произлегува од регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците.

Lidhja teknike sigurohet vetëm në bazë të urdhrit të gjykatës me qëllim të zbatimit të ndjekjes së komunikimeve në pajtim me Ligjin e Ndjekjes së Komunikimeve. Theksohet se Ligji i Ndjekjes së Komunikimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.71/18) e rregullon procedurën për zbatimin e masës së posaçme hetuese: ndjekjen dhe regjistrimin e komunikimeve telefonike dhe komunikimeve tjera elektronike, kushtet dhe procedurën për zbatimin e masave për ndjekjen e komunikimeve me qëllim të mbrojtjes së interesave të sigurisë dhe mbrojtjes së shtetit, duke përfshirë meta të dhënat, mbikëqyrjen dhe kontrollin e zbatimit të masave për ndjekjen e komunikimeve dhe detyrimet e Agjencisë Operative - Teknike dhe operatorët.

Me Amendamentin XIX, me të cilin zëvendësohet nenin 17 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, është përcaktuar se garantohet liria dhe paprekshmërinë e letrave dhe të gjitha formave të tjera të komunikimit. Vetëm në bazë të vendimit të gjykatës, në kushtet dhe procedurën e përcaktuar me ligj, mund të hiqet e drejta e paprekshmërisë së letrave dhe formave të tjera të komunikimit, nëse kjo është e nevojshme për parandalimin ose zbulimin e veprave penale, për qëllime të udhëheqjes së procedurës penale ose kur atë e kërkojnë interesat e sigurisë dhe mbrojtjes së Republikës.

Me nenin 18 të Kushtetutës është përcaktuar se garantohet siguria dhe fshehtësia e të dhënave personale. Qytetarëve u garantohet mbrojtja nga cenimi i integritetit personal që rrjedh nga regjistrimi i informacioneve për ato nëpërmjet përpunimit të të dhënave.

Понатаму, според член 8 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи (ЕСЧП), секој има право на почитување на неговиот приватен живот и на неговата кореспонденција. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е предвидено со закон и ако претставува мерка која е во интерес на државната и јавната безбедност, економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето на кривични дела, заштитата на здравјето и моралот или заштитата на правата и слободите на другите, во едно демократско општество. Бидејќи задржувањето на податоци (не се однесува на податоците што ја претставуваат содржината на пренесените информации) од страна на операторите, се покажало во Европската Унија како неопходна и делотворна истражна алатка во спроведувањето на закон, а особено за сериозни прашања како што се организираниот криминал и тероризмот, неопходно е да се обезбеди достапност до податоци. Затоа обврската операторите да задржуваат одреден вид на податоци за одреден временски период, е мерка која е предвидена во Закон за електронски комуникации.

Најнапред се потенцира дека Законот за електронските комуникации во суштина претставува системско решение со кој се регулираат условите и начинот за обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и јавни електронски комуникациски услуги во Република Северна Македонија, со цел: поттикнување на развојот на јавните електронски комуникациски мрежи и услуги во Република Северна Македонија; поттикнување на користењето и развојот на широкопојасен пристап до услуги; заштита на правата на корисниците, вклучувајќи ги крајните корисници со инвалидитет и крајните корисници со

Мë теј, sipas nenit 8 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (KEDNJ), secili ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe korrespondencës së tij. Pushteti publik nuk duhet të ndërhyjë në realizimin e kësaj të drejte, përveç kur ajo ndërhyrje parashikohet me ligj dhe nëse ajo përfaqëson masë që është në interes të sigurisë shtetërore dhe publike, të mirëqenies ekonomike të vendit, të mbrojtjes së rendit dhe parandalimin e veprave penale, mbrojtjen e shëndetit dhe moralit apo mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve, në një shoqëri demokratike. Për shkak se mbajtja e të dhënave (nuk ju referohet të dhënave që përfaqësojnë përmbajtjen e informacionit të transmetuar) nga operatorët është dëshmuar në Bashkimin Evropian të jetë mjet hetimor i domosdoshëm dhe efektiv në zbatimin e ligjit, veçanërisht për çështje serioze siç është krimi i organizuar dhe terrorizmi, është e nevojshme për të siguruar disponueshmërinë e të dhënave. Prandaj detyrimi i operatorëve për të mbajtur një lloj të caktuar të të dhënave për një periudhë të caktuar kohore është masë e parashikuar në Ligjin e Komunikimeve Elektronike.

Para së gjithash, theksohet se Ligji i Komunikimeve Elektronike në thelb paraqet zgjidhje sistematike me të cilin rregullohen kushtet dhe mënyra e sigurimit të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me qëllim të: nxitjes së zhvillimit të rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimeve elektronike në Republikën e Maqedonisë së Veriut; nxitjen e përdorimit dhe zhvillimit të qasjes me brez të gjerë në shërbime; mbrojtjen e të drejtave të shfrytëzuesve, duke përfshirë shfrytëzuesit e fundit me invaliditet dhe shfrytëzuesit e fundit me nevoja të veçanta sociale; sigurimin

посебни социјални потреби; обезбедување на ефикасна и одржлива конкуренција на пазарот за електронски комуникации; обезбедување на универзална услуга; ефикасно користење на радиофреквенцискиот спектар и нумерацијата; унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи; како и обезбедување на доверливост на комуникациите. Законот за електронски комуникации претставува конвергентно законско решение, односно истиот е усогласен со медиумската законска рамка, следењето на податоците, заштитата на конкуренцијата, градењето, личните податоци, информациската безбедност и другите правни прописи кои посредно или непосредно влијаат врз развојот на електронските комуникации.

Законот за електронските комуникации како законско решение претставува усогласување со регулаторната рамка на Европската Унија во доменот на електронските комуникации, односно со регулаторниот пакет, кој воедно содржи: Директива 2002/20/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 7 март 2002 година, за авторизација на мрежите за електронска комуникација и услуги (Директива за авторизација), Директива 2002/19/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 7 март 2002 година, за пристап до и поврзување на мрежите за електронска комуникација и други слични средства (Директива за пристап), Директива 2002/22/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 7 март 2002 година, за општи услуги и правата на корисниците во врска со мрежи за електронска комуникација и услуги (директива за универзална услуга),

e konkurrencës efikase dhe të qëndrueshme në tregun e komunikimeve elektronike; sigurimin e shërbimit universal; përdorimin efikas të spektrit dhe numërimit të radiofrekuencave; avancimi i zhvillimit dhe nxitja e investimeve në rrjetet publike të komunikimeve elektronike me futjen e teknologjive dhe shërbimeve të reja dhe veçanërisht duke futur gjeneratat e ardhshme të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike; si dhe sigurimin e konfidencialitetit të komunikimeve. Ligji i Komunikimeve Elektronike paraqet zgjidhje ligjore konvergjente, përkatësisht i njëjti është harmonizuar me kornizën ligjore mediatike, ndjekjen e të dhënave, mbrojtjen e konkurrencës, ndërtimin, të dhënat personale, sigurinë e informacionit dhe rregullore të tjera juridike që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejt; ose në mënyrë indirekte në zhvillimin e komunikimeve elektronike.

Ligji i Komunikimeve Elektronike si zgjidhje ligjore paraqet harmonizimin me kornizën rregullatore të Bashkimit Evropian në fushën e komunikimeve elektronike, përkatësisht me pakon rregullatore, e cila gjithashtu përmban: Direktivën 2002/20/KE të Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 7 mars 2002 për autorizimin e rrjeteve për komunikime dhe shërbime elektronike (Direktiva e Autorizimit), Direktiva 2002/19/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 7 mars 2002, për qasje në dhe lidhjen me rrjetet e komunikimeve elektronike dhe mjete të tjera të ngjashme (Direktiva e Qasjes), Direktiva 2002/22/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 7 mars 2002 për shërbimet e përgjithshme dhe të drejtat e shfrytëzuesve në lidhje me rrjetet për komunikime dhe shërbime elektronike (direktiva e shërbimit universal), Direktiva 2002/58/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 12 korrik 2002, në lidhje me

Директива 2002/58/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 12 јули 2002 година, во врска со обработката на личните податоци и заштитата на приватноста во секторот на електронската комуникација (Директива за приватноста и електронските комуникации). Поконкретно цитираните членови од Законот (член 176, 177 и 178) претставуваат транспонирање на одредени членови од Директива 2006/24/ЕЗ на Европската Унија за задржување на податоци, која претставува дополнување и изменување на погоре цитираната основна Директива 2002/58/ЕЗ и со која всушност се предвидува можност за задржување на одредени видови на податоци, пред се поради можноста за употребата на електронските комуникации како важна алатка од аспект на превенција, истрага, откривање и гонење на кривични дела, особено при организиран криминал.

Со оспорените членови 176, 177 и 178 од Законот за електронските комуникации се регулираат обврската за задржување на податоците за електронски комуникации, заштита и безбедност на податоците и видовите податоци кои се задржуваат, а директниот пристап до комуникациската мрежа и услуги, преземање на податоците и доставувањето на податоците се уредени на начин и постапка согласно Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19 и 154/23).

Имено, членот 176 во ставот (1) се пропишува обврската за задржување на податоците, односно должноста на операторите да ги задржат податоците за електронските комуникации од членот 178 од овој закон, што се создадени или обработени од нив при обезбедувањето на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги со цел да се овозможи

пөрпунимин е тѐ дхѐнаве персонале дхе мбројтјен е приватѐсисѐ нѐ секторин е комуникимеве електронике (Директива е Privatѐсисѐ дхе Комуникиме Електронике). Мѐ конкретисхт ненет е цитуара тѐ Лигјит (нени 176, 177 дхе 178) парақесин транспозимин е ненеve тѐ cактуара нга Директива 2006/24/KE е Bashkimit Evroпian пѐр мбайтјен е тѐ дхѐнаве, е цила парақет plotѐсим дхе ndryshim нѐ Директивѐн 2002/58/KE мѐ лартѐ тѐ cитuar дхе ме тѐ cilѐн realisht парашикохет mundѐsia е ruajtjes сѐ llojeve тѐ cактуара тѐ тѐ дхѐнаве, kryesisht пѐр shkak тѐ mundѐsisѐ сѐ пѐрдоримит тѐ комуникимеве електронике si mjet i rѐндѐsishѐм нѐ aspektin е парандалимит, hetимит, zbulимит дхе ndjekjes сѐ veprave penale, veћанѐrisht нѐ krimin е organizuar.

Me ненет е kontestuara 176, 177 дхе 178 тѐ Лигјит тѐ Комуникимеве Електронике rregullohen detyrimi пѐр мбайтјен е тѐ дхѐнаве пѐр комуникимет електронике, mbrojtja дхе siguria е тѐ дхѐнаве дхе llojet е тѐ дхѐнаве qѐ mbahen, ndѐrsa qasja е drejtpѐrdrejtѐ нѐ rrjetin дхе shѐrbimet е комуникимит, marrja е тѐ дхѐнаве дхе dorѐzimi i тѐ дхѐнаве janѐ тѐ rregulluara нѐ мѐнyрѐ дхе procedurѐ нѐ pajtim me Ligjin е Ndjekjes сѐ Комуникимеве (“Gazeta Zyrtare е Republikѐs сѐ Maqedonisѐ” nr.71/18 дхе “Gazeta Zyrtare е Republikѐs сѐ Maqedonisѐ сѐ Veriut” nr.108/ 19 дхе 154/23).

Gjegjѐsisht, neni 176 нѐ paragrafin (1) parasheh detyrimin пѐр мбайтјен е тѐ дхѐнаве, gjegjѐsisht detyrѐн е operatorѐve пѐр ti mбайтур тѐ дхѐнат е комуникимеве електронике нга neni 178 i kѐtij ligji, тѐ cilat janѐ krijuar оse пѐрпунуар prej tyre gjatѐ sigurimit тѐ rrjeteve publike тѐ комуникимит електроник дхе/ оse shѐrbime me qѐllim qѐ тѐ mundѐsohet disponueshmѐria е kѐtyre тѐ

достапност на овие податоци заради спречување или откривање кривични дела, заради водење кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија. Согласно ставот (2) операторите немаат обврска да ги задржат оние податоци од ставот (1) на овој член кои што тие самите не ги создале или обработиле. Ставот (3) предвидува дека операторите се должни податоците од ставот (1) на овој член и сите други неопходни информации што се однесуваат на овие податоци, по барање да им ги достават на надлежните органи, под услови и постапка утврдени со закон. Согласно ставот (4) операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги се должни да ги обезбедат сите неопходни технички средства и организациони мерки за задржување на податоците за електронските комуникации од членот 178 од овој закон, на нивен сопствен трошок. Сите неопходни технички средства од ставот (4) на овој член не смеат да бидат поставени надвор од Република Северна Македонија.

Со членот 176 конкретно и јасно е утврдена целта заради која се задржуваат податоците за електронските комуникации-заради спречување или откривање кривични дела, заради водење кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на државата. Секое задржување на податоците за цели различни од утврдените е спротивно на одредбите од Законот и претставува основ за прекршочна одговорност.

Членот 177 ја пропишува обврската за заштита и безбедност на податоците, односно должноста на операторите особено да ги почитуваат следниве начела за безбедност на податоците од членот 178 од овој закон, и тоа:

dhënave me qëllim të parandalimit ose zbulimit të veprave penale, me qëllim të udhëheqjes së procedurës penale ose kur këtë e kërkojnë interesat e sigurisë dhe mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në përputhje me paragrafin (2), operatorët nuk kanë detyrim t'i mbajnë ato të dhëna nga paragrafi (1) të këtij neni që ata vetë nuk i kanë krijuar apo përpunuar. Paragrafi (3) parasheh se operatorët janë të detyruar që të dhënat nga paragrafi (1) të këtij neni dhe të gjitha informacionet të tjera të nevojshme që kanë të bëjnë me këto të dhëna, me kërkesë t'ua dorëzojnë organeve kompetente, me kushte dhe procedurë të përcaktuara me ligj. Në përputhje me paragrafin (4), operatorët e rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të komunikimit elektronik janë të detyruar që t'i sigurojnë të gjitha mjetet e nevojshme teknike dhe masat organizative për mbajtjen e të dhënave të komunikimeve elektronike nga neni 178 të këtij ligji, me shpenzimet e tyre. Të gjitha mjetet e nevojshme teknike nga paragrafi (4) të këtij neni nuk duhet të vendosen jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 176 në mënyrë konkrete dhe të qartë përcakton qëllimin e mbajtjes së të dhënave për komunikimet elektronike - për shkak të parandalimit apo zbulimit të veprave penale, për shkak të udhëheqjes së procedurës penale ose kur atë e kërkon interesi i sigurisë dhe mbrojtjes së shtetit. Çdo mbajtje e të dhënave për qëllime të ndryshme nga të përcaktuarat është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit dhe paraqet bazë për përgjegjësi kundërvajtëse.

Neni 177 e parasheh detyrimin për mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave, përkatësisht detyrën e operatorëve që veçanërisht t'i respektojnë parimet e mëposhtme për sigurinë e të dhënave nga neni 178 të këtij ligji, edhe atë:

- 1) податоците да се со ист квалитет и се предмет на иста безбедност и заштита како и податоците во електронската комуникациска мрежа;
- 2) на податоците се применуваат соодветни технички и организациони мерки за заштита од случајно или незаконско уништување, случајно губење или изменување, или пак неовластено или незаконско чување, обработка, пристап или откривање;
- 3) на податоците се применуваат соодветни технички и организациони мерки за да се обезбеди дека до нив може да пристапат само овластени лица на операторот и
- 4) податоците со исклучок на оние до кои што било пристапено и биле зачувани се уништуваат по истекот на периодот за нивно задржување утврден во членот 176 став (3) од овој закон.

Членот 177 дава доволна гаранција дека операторот ќе ги почитува и применува начелата на безбедност на податоците, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, нивно случајно губење, уништување или оштетување, како и примена на соодветни технички и организациски мерки. Непочитување и непостапување по начелата утврдени во овој член, исто така претставува основ за прекршочна одговорност.

Членот 178 ги пропишува видот на податоците што се задржуваат, односно должноста на операторите да ги задржуваат податоците кои согласно овој член се групирани во 6 (шест области). Став (2) предвидува дека - Под телефонска услуга од ставот (1) на овој член се сметаат повици (вклучувајќи говор, говорна пошта и конференциски и податочни повици), дополнителни услуги (вклучувајќи проследување на повик и пренасочување на повик) и испраќањето пораки и мултимедијални услуги (вклучувајќи ја услугата на кратки пораки, подобрени

1) të dhënat të jenë me cilësi të njëjtë dhe të jenë lëndë e sigurisë së njëjtë dhe mbrojtjes si dhe të dhënat në rrjetin e komunikimeve elektronike.

2) të dhënave u aplikohen masa përkatëse teknike dhe organizative për mbrojtje nga shkatërimi rastësor apo jo ligjor, humbja rastësore apo ndërrim, ose edhe rruajtja, përpunimi, qasja apo zbulimi i pa autorizuar dhe jashtëligjor;

3) të dhënave u aplikohen masa përkatëse teknike dhe organizative që të sigurohet se vetëm personat e autorizuar të operatorit mund të kenë qasje në to dhe

4) të dhënat, me përjashtim të atyre deri te të cilat ishte aksesuar dhe ishin ruajtur, asgjësohen pas skadimit të afatit të ruajtjes të përcaktuar në nenin 176 paragrafi (3) të këtij ligji.

Neni 177 jep garanci të mjaftueshme se operatori do ti respektojë dhe zbatojë parimet e sigurisë së të dhënave, duke përfshirë mbrojtjen nga përpunimi i paautorizuar ose i paligjshëm, humbjen e tyre aksidentale, shkatërrimin ose dëmtimin si dhe zbatimin e masave përkatëse teknike dhe organizative. Mosrespektimi dhe mosveprimi sipas parimeve të përcaktuara në këtë nen, gjithashtu paraqet bazë për përgjegjësi kundërvajtëse.

Neni 178 i parasheh llojin e të dhënave që mbahen, përkatësisht detyrimin e operatorëve që ti mbajnë të dhënat të cilat në përputhje me këtë nen grupohen në 6 (gjashtë fusha). Paragrafi (2) parasheh se - Me shërbimin telefonik të paragrafit (1) të këtij neni llogariten thirrjet (përfshirë të folurën, postën folëse dhe thirrjet e konferencave dhe të dhënave), shërbime plotësuese (duke përfshirë përcjelljen e thirrjeve dhe kahjen e thirrjeve) dhe dërgimin e mesazheve dhe shërbimeve multimediale (duke përfshirë shërbimin e mesazheve të shkurtra, shërbimet e përmirësuara të mediave dhe

медиумски услуги и мултимедијални услуги). (3) Податоците од ставот (1) на овој член ги вклучуваат и податоците кои се однесуваат на неуспешните обиди за повик. Оператор нема обврска да ги задржува податоците за повици кои не се воспоставени. Операторите не смеат да ги задржуваат податоците што ја откриваат содржината на комуникацијата. Операторите се должни да ги задржат податоците од став (1) и став (3) на овој член за период од 12 месеци од датумот на извршената комуникација.

Членот 178 содржи јасни одредби во однос на тоа кои категории на податоци се предмет на задржување и рокот за нивно чување, односно бришење. Видовите податоци кои се задржуваат се соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во однос на исполнување на целите заради кои истите се задржуваат и обработуваат. Согласно начелото на ограничување на рокот на чување, податоците се чуваат онолку долго колку што е потребно за исполнување на целта поради која се задржуваат. Во овој член предвиден е фиксен рок за чување на податоците, што претставува уште една дополнителна гаранција дека по истекот на тој рок податоците ќе бидат избришани. Податоците содржани во наведениот член, кои операторите треба да ги чуваат во траење од 12 месеци, а кои не се однесуваат на содржината на комуникацијата и разговорите, туку на т.н. „метаподатоци“ (повикувачки број, повикуван број, време на воспоставување и траење на повик, податоци за адреса на претплатник, IMEI број на мобилен уред за негова идентификација итн), се од особена важност за оперативното работење на полицијата во откривањето на кривичните дела и затоа е потребно нивното обезбедување да биде овозможено и регулирано со законските прописи. Во тој контекст се упатува и на одредбите од

shërbimet multimediale). (3) Të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni i përfshijnë edhe të dhënat që kanë të bëjnë me tentativat e pasuksesshme të thirrjeve. Operatori nuk ka detyrim të mbajë të dhëna për thirrjet që nuk janë krijuar. Operatorët nuk mund ti mbajnë të dhëna që e zbulojnë përmbajtjen e komunikimit. Operatorët janë të detyruar t'i mbajnë të dhënat nga paragrafi (1) dhe paragrafi (3) i këtij neni për periudhë prej 12 muajsh nga data e komunikimit të kryer.

Neni 178 përmban dispozita të qarta lidhur me atë se cilat kategori të të dhënave janë lëndë e ruajtjes dhe afatit të ruajtjes së tyre, përkatësisht fshirjes. Llojet e të dhënave që mbahen janë të përshtatshme, relevante dhe të kufizuara në atë që është e nevojshme në drejtim të përmbushjes së qëllimeve për të cilat ato mbahen dhe përpunohen. Sipas parimit të kufizimit të periudhës së ruajtjes, të dhënat ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin ruhen. Ky nen parashikon afat fiks për ruajtjen e të dhënave, i cili përfaqëson një tjetër garanci shtesë se pas skadimit të atij afati, të dhënat do të fshihen. Të dhënat që përmban neni i përmendur, të cilat operatorët duhet t'i ruajnë për periudhë 12 mujore dhe që nuk i referohen përmbajtjes së komunikimit dhe bisedave, por të ashtuquajturat “meta të dhëna” (numri i thirrjes, numri i thirrur, koha dhe kohëzgjatja e krijimit të thirrjes, të dhënat e adresës së abonuesit, numri IMEI i pajisjejes celular për identifikimin e saj, etj.), janë të rëndësisë së veçantë për punën operative të Policisë në zbulimin e veprave penale dhe për këtë arsye është e nevojshme që sigurimi i tyre të bëhet i mundur dhe të rregullohet me rregullore ligjore. Në këtë kontekst referohet edhe dispozitave të Ligjit të Ndjekjes së Komunikimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.71/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.108/19 dhe 154/23).

Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/19 и 154/23).

Имено во член 4 точка 12) се дефинираат „метаподатоци“ се податоци кои операторот ги задржува согласно со Законот за електронските комуникации. Во истиот контекст се упатува и на точка 2. „метаподатоци“ и на членовите 32 и 33 од наведениот закон, кои се однесуваат на обврската на операторите за потребите на безбедноста и одбраната на државата, на барање на овластените органи, да достават мета податоци. За поднесеното барање органот го известува јавниот обвинител на Република Северна Македонија, кој ја оценува оправданоста на бараните податоци во рок не подолг од 48 часа. Во случај кога јавниот обвинител на Република Северна Македонија нема да ја потврди оправданоста на податоците органот е должен веднаш да го прекине користењето на податоците и истите да ги уништи во соодветна постапка.

Во поглед на оспорувањето на членовите 176, 177 и 178 нивната издржаност исто така се образложува во корелација со фактот, веќе погоре цитиран, дека обврската за задржување на податоци всушност претставува транспонирање на Директива 2006/26/ЕС на Европската Унија за задржување на податоци, со која се предвидува обврска на операторите за задржување на одредени видови на податоци, а со цел да се овозможи достапност на овие податоци со цел спречување или откривање кривични дела, водење кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Република Северна Македонија, за период од 12 месеци од датумот на извршената комуникација.

Përkatësisht, në nenin 4 pika 12) definohen “meta të dhëna” janë të dhëna që operatori i ruan në përputhje me Ligjin e Komunikimeve Elektronike. Në të njëjtin kontekst i referohet edhe pikës 2. “meta të dhëna” dhe neneve 32 dhe 33 të ligjit të përmendur, të cilat i referohen detyrimit të operatorëve për nevojat e sigurisë dhe mbrojtjes së shtetit, me kërkesë të organeve të autorizuara, për të dorëzuar meta të dhëna. Për kërkesën e parashtruar organi njofton Prokurorin Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili e vlerëson justifikimin e të dhënave të kërkuara brenda periudhës jo më të gjatë se 48 orë. Në rast se Prokurori Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk konfirmon arsyeshmërinë e të dhënave, organi është i detyruar që menjëherë të ndalojë shfrytëzimin e të dhënave dhe t'i asgjësojë ato në procedurë përkatëse.

Në lidhje me kontestimin e neneve 176, 177 dhe 178 dhe qëndrueshmërisë së tyre gjithashtu arsyetohet në korelacion me faktin të cituar më lartë, se detyrimi për të rruajtur të dhënat në fakt përfaqëson transpozimin e Direktivës 2006/26/KE të Bashkimit Evropian për ruajtjen e të dhënave, që përcakton detyrimin e operatorëve për të mbajtur disa lloje të dhënash, dhe për të mundësuar qasjen e këtyre të dhënave me qëllim të parandalimit ose zbulimit të veprave penale, kryerjes së procedurës penale ose kur këtë e kërkojnë interesat e sigurisë dhe mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për periudhë prej 12 muajsh nga data e komunikimit të realizuar.

Дополнително во Република Северна Македонија во 2020 година се донесе нов Закон за заштита на личните податоци (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20 и 294/21) со кој закон се врши усогласување со европската регулатива во областа на заштитата на личните податоци, и тоа: Регулотива (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година, за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци и за укинување на Директива 95/46/ЕЗ (Општа регулатива за заштита на податоци) CELEX број 32016R0679.

Врз основа на претходно изнесеното, може да се заклучи дека оспорените членови имаат третман на стручно-техничка норма преку која се овозможува операционализација на закони со кои е опишан начинот и постапката за следење на комуникациите. Со евентуалното укинување или поништување на оспорените одредби би се создала правна празнина во однос на опремата и условите коишто треба да ги обезбедат операторите, со цел надлежните органи да ги применуваат посебните истражни мерки при гонењето на сторителите на кривичните дела и водењето на кривичната постапка.

Треба да се има предвид дека законски предвидената можност за задржување на податоците не значи неказниност во случај на прекршување на законските одредби.

Имајќи го предвид изнесеното, се цени дека оспорените одредби од Законот за електронските комуникации со кои се бара оценување на нивната уставност, даваат доволна гаранција дека со Законот за електронските комуникации се почитуваат членовите 17 и 18 од Уставот на Република Северна Македонија во поглед на начелата

Нè vitin 2020 në Republikën e Maqedonisë së Veriut u miratua Ligji i ri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (*) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.42/20 dhe 294/21) me të cilin bëhet harmonizimi me rregulloren evropiane në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale, përkatësisht: Rregullativa (BE) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 27 prill 2016, për mbrojtjen e personave fizik në drejtim të përpunimit të të dhënave personale, për lëvizjen e lirë e të dhënave të tilla dhe për shfuqizimin e Direktivës 95/46/KE (Rregullativë e përgjithshëm për mbrojtjen e të dhënave) CELEX numër 32016R0679.

Në bazë të asaj që u përmend më parë, mund të konkludohet se nenet kontestuese kanë trajtimin e një norme profesionale - teknike që mundëson funksionalizimin e ligjeve me të cilat përshkruhet mënyra dhe procedura e ndjekjes së komunikimeve. Me shfuqizimin apo anulimin eventual të dispozitave të kontestuara do të krijohet boshllëk juridik për sa i përket pajisjeve dhe kushteve që duhet t'i sigurojnë operatorët, me qëllim që organet kompetente të zbatojnë masat e posaçme hetimore në ndjekjen e autorëve të veprave penale dhe udhëheqjen e procedurës penale.

Duhet pasur parasysh se mundësia e paraparë me ligj për mbajtjen e të dhënave nuk nënkupton pandëshkueshmëri në rast të shkeljes së dispozitave ligjore.

Duke pasur parasysh të përmendurën, vlerësohet se dispozitat e kontestuara të Ligjit të Komunikimeve Elektronike për të cilat kërkohet vlerësim i kushtetutshmërisë së tyre, japin garanci të mjaftueshme që me Ligjin e Komunikimeve Elektronike respektohen nenet 17 dhe 18 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në

на неповредливост на тајноста на писмата и сигурноста на тајноста на личните податоци на граѓаните.

Имајќи го предвид горенаведеното, Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 175, член 176, член 177 и член 178 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19, 153/19 и 92/21), односно да донесе решение за неповедување на постапка за оценување на уставноста на овие одредби од Законот.

Точка 31

Владата ја разгледа Иницијативата од Стевче Стојанов од Општина Ново Село, Струмица, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.9/24 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 65 ставови (1) и (2) од Законот за вештачење (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.154/23) и притоа го утврди следното мислење:

Со Иницијативата се бара Уставниот суд на Република Северна Македонија да поведе постапка за оценување на уставноста на член 65 ставови (1) и (2) од Законот за вештачење (*) од причина што подносителот на Иницијативата смета дека оваа одредба е спротивна на Уставот на Република Северна Македонија особено со Делот 1: Основни одредби, како и Делот 2: Основни слободи и права на човекот и граѓанинот – Оддел 1 „Граѓански и политички слободи и права“ и Оддел 3: Гаранции на основните слободи и права.

аспектин е паримево тѐ pacenueshmërisë сѐ fshehtësisë сѐ letrave dhe sigurisë сѐ fshehtësisë сѐ тѐ dhënavе personale тѐ qytetarëve.

Duke pasur parasysh тѐ lartëpërmendurën, Qeveria e Republikës sѐ Maqedonisë sѐ Veriut i propozon Gjykatës Kushtetuese тѐ Republikës sѐ Maqedonisë sѐ Veriut qѐ тѐ mos e pranojѐ Nismën për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë sѐ nenit 175, nenit 176, nenit 177 dhe nenit 178 тѐ Ligjit тѐ Komunikimeve Elektronike (“Gazeta Zyrtare e Republikës sѐ Maqedonisë” nr.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 18/11, 21/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës sѐ Veriut Maqedonia” nr. 98/19, 153/19 dhe 92/21), përkatësisht тѐ sjellë aktvendim për mosngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë sѐ këtyre dispozitave тѐ Ligjit.

Pika 31

Qeveria e shqyrtoi Nismën e Stevçe Stojanov nga Komuna e Novo Sellës, Strumicë, e dërguar Gjykatës Kushtetuese тѐ Republikës sѐ Maqedonisë sѐ Veriut me nr.K.9/24 për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë sѐ nenit 65, paragrafët (1) dhe (2) тѐ Ligjit тѐ Ekspertizës (*) (“Gazeta Zyrtare e Republikës sѐ Maqedonisë sѐ Veriut”, nr.154/23) dhe njëkohësisht e përcaktoi këtë mendim:

Me Nismën kërkohet qѐ Gjykata Kushtetuese e Republikës sѐ Maqedonisë sѐ Veriut, тѐ inicojѐ procedurë për vlerësimin e kushtetueshmërisë sѐ nenit 65, paragrafët (1) dhe (2) тѐ Ligjit тѐ Ekspertizës (*) nga shkakun se parashtruesi i Nismës, konsideron qѐ kjo dispozitë është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës sѐ Maqedonisë sѐ Veriut, veçanërisht me Pjesën 1: Dispozitat themelore, si dhe Pjesa 2: Liritë dhe тѐ drejtat bazë тѐ njeriut dhe тѐ qytetarit – Njësia 1 “liritë dhe тѐ drejtat qytetare dhe politike” dhe

Njësia 3: Garantitë e lirive dhe të drejtave themelore.

Според подносителот на Иницијативата, оспорената одредба е спротивна на темелните вредности врз кои се заснова уставниот поредок, конкретно одредбата од член 8 став 1 алинеи 1 и 3 и член 9 од Уставот на Република Северна Македонија, од Уставот на Република Северна Македонија каде е пропишано дека граѓаните пред Уставот и законите се еднакви, како и член 20 ставовите (1) и (2) од Уставот со кој на граѓаните им се гарантира слободата на здружување.

Во Иницијативата е наведено дека содржината на оспорената одредба е непрецизна и нејасна и со неа се овозможува мешање на извршната власт во функционирање на здруженијата на граѓаните со што се доведуваат во прашање и наведените одредби од Уставот на Република Северна Македонија.

Се смета дека поднесената Иницијатива е неоснована од следните причини:

Со Законот за вештачење (*) се уредува вршењето на вештачењето, условите и начинот на вршењето на вештачењето, субјектите што вршат вештачење, условите и постапката за полагање испит за вештак, услови за издавање, престанок или за одземање лиценца за вештачење, награда и надоместок на трошоците за извршеното вештачење, основањето, надлежноста, организацијата и работењето на Комората за вештаци и другите органи на управување, посебна постапка за стекнување со лиценца за вештачење како и други прашања од значење за судските вештачења и супервештачења.

Во членот 2 став (1) алинеја 8 од Законот за вештачење (*) е пропишано дека „Комора на вештаци на Република Северна Македонија е професионално коморско

Sipas parashtresit të Nismës, dispozita kontestuese është në kundërshtim me vlerat themelore, në të cilat themelohet rendi kushtetues, konkretisht dispozita e nenit 8, paragrafi (1), alinetë 1) dhe 3) dhe neni 9 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku është përcaktuar se qytetarët para Kushtetutës dhe ligjeve janë të barabartë, si dhe neni 20, paragrafët (1) dhe (2) të Kushtetutës me të cilin qytetarëve u garantohet liria e bashkimit.

Në Nismën është theksuar se përmbajtja e dispozitës kontestuese, nuk është precize dhe e qartë dhe me atë mundësohet ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv në funksionimin e shoqatave të qytetarëve me çka vihen në pikëpyetje edhe dispozitat e përmendura të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Konsiderohet se Nisma e parashtuar është e pabazuar nga këto shkaqe:

Me Ligjin e Ekspertizës (*) rregullohet kryerja e ekspertizës, kushtet dhe mënyra e kryerjes së ekspertizës, subjektet që e kryejnë ekspertizën, kushtet dhe procedurën e dhënies së provimit për ekspert, kushtet e lëshimit, pushimit ose marrjes së licencave për ekspertizë, çmimi dhe kompensimi i shpenzimeve për ekspertizën e kryer, themelimi, kompetenca, organizata dhe punimi i Odës së Ekspertëve dhe organet e tjerë të menaxhimit, procedura e veçantë për fitimin e licencës për ekspertizë si dhe pyetje të tjera me rëndësi për ekspertizat gjyqësore dhe superekspertizat.

Në nenin 2, paragrafi (1), alineja 8) të Ligjit të Ekspertizës (*) është përcaktuar që “Oda e Ekspertëve e Republikës së Maqedonisë së Veriut është shoqëri profesionale e bashkuar

здружување на вештаци основано со овој закон (во натамошниот текст: Комората).“

За да се оцени уставноста на оспорената одредба од Законот за вештачење (*) потребно е истата да се разгледа во корелација со останатите одредби од Законот за вештачење (*), од каде произлегува и целта и улогата на оваа законска одредба за основањето на професионални одделенија.

Имено, одредбите во Глава III од Законот за вештачење (*) се однесуваат на Комората на вештаци и нејзините органи со што во членот 31 е пропишано следното:

„(1) Комората е самостојна и професионална институција на вештаци здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, за подобрување на квалитетот на вештачењето, за следење на односот на вештаците кон општеството и граѓаните, како и заради заштита на вештаците.

(2) Членувањето во Комората е задолжително за сите вештаци.

(3) Комората има својство на правно лице со седиште во Скопје и се запишува во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

(4) Комората ги има следниве акти: Статут, Кодекс на етика на вештаците, Правилник за дисциплинска одговорност и други акти согласно овој закон.

(5) Со Статутот на Комората особено се уредуваат организацијата, управувањето, работењето, видовите обука, финансирањето на Комората и внатрешната контрола.

(6) Со Кодексот на етика на вештаците се уредуваат правата и обврските на вештаците, правата и обврските за континуирана обука, професионално однесување и одговорност, конфликт на интереси, професионалниот однос кон нарачателот на вештачењето и други прашања од интерес на вештаците.

e ekspertëve, e themeluar me këtë ligj (në tekstin e mëtejme: Oda).”

Për të vlerësuar kushtetueshmërinë të dispozitës së kontestueshme të Ligjit të Ekspertizës (*), nevojitet që e njëjta të shqyrtohet në korelacion me dispozitat e tjera të Ligjit të Ekspertizës (*), prej nga rrjedh edhe qëllimi dhe roli i kësaj dispozite ligjore për themelimin e njërive profesionale.

Gjegjësisht, dispozitat e Kreut III të Ligjit të Ekspertizës (*), që kanë të bëjnë me Odën e Ekspertëve dhe organeve të saj me atë që në nenin 31, është përshkruar me sa vijon:

“(1) Oda është institucion i mëvetësishëm dhe profesional i ekspertëve i bashkuar për shkak të mbrojtjes dhe avancimit të profesionalizmit, detyrimeve dhe të drejtave etike, për përmirësimin e cilësisë së ekspertizës, për ndjekjen e marrëdhënies së ekspertëve ndaj shoqërisë dhe qytetarëve, si dhe për shkak të mbrojtjes së ekspertëve.

(2) Anëtarësimi në Odë është i detyrueshëm për të gjithë ekspertët.

(3) Oda ka cilësi të personit juridik me seli në Shkup dhe regjistrohet në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(4) Oda i ka këto akte: Statuti, Kodeksi i etikës së ekspertëve, Rregullorja e përgjegjësisë disiplinore dhe akte të tjera, në pajtim me këtë ligj.

(5) Me Statutin e Odës posaçërisht rregullohen organizimi, udhëheqja, puna, llojet e trajnimit, financimi i Odës dhe kontrolli i brendshëm.

(6) Me Kodeksin e etikës së ekspertëve rregullohen të drejtat dhe obligimet e ekspertëve, të drejtat dhe obligimet për trajnim të pandërprerë, sjellja profesionale dhe përgjegjësia, konflikti i interesave, marrëdhënia profesionale ndaj porositësit të ekspertizës dhe çështjet e tjera me interes të ekspertëve.

(7) Органи на Комората се: Собрание на Комората, Управен одбор, Надзорен одбор, претседател на Комората и Дисциплинска комисија.

(8) Во Комората се основаат професионални одделенија согласно области на вештачење, како основен облик на професионално поврзување и организирање на членовите на Комората.

(9) Комората воспоставува и одржува соработка со сродни домашни и странски институции, здруженија и комори на вештаци.

Имајќи ги предвид горенаведените одредби од членот 31 од Законот за вештачење (*) произлегува намерата на законодавецот да воспостави функционална Комора на вештаци која ќе одговори на потребите на вештаците имајќи предвид дека истата се формира заради заштита и унапредување на стручноста, етичките должности и права, за подобрување на квалитетот на вештачењето, за следење на односот на вештаците кон општеството и граѓаните, како и заради заштита на вештаците.

Една од целите за донесување на Законот за вештачење (*) беше нефункционалноста на Комората на вештаците со што се доведе во прашање целиот легитимитет на вештачењата со оглед на надлежностите на Комората врз самите вештаци и поради фактот што еден од условите за продолжување на лиценца за вештачење е вештакот да посетува обуки организирани од Комората, а поради нефункционалноста на Комората, продолжувањето на лиценците беше оневозможно.

Во наводите на подносителот на Иницијативата дека оспорената одредба е спротивна на слободата на здружување, се укажува на тоа дека во Комората на вештаци членуваат сите вештаци запишани во Регистарот на вештаци и истите се должни да плаќаат членарина со

(7) Organet e Odës janë: Kuvendi i Odës, Këshilli Drejtues, Këshilli Mbikëqyrës, kryetari i Odës dhe Komisioni disiplinor.

(8) Në Odë themelohen njësi profesionale në pajtim me fushat e ekspertizës, si formë themelore e lidhjes dhe e organizimit të anëtarëve të Odës.

(9) Oda vendos dhe mban bashkëpunim me institucione të ngjashme të vendit dhe të huaj, me shoqata dhe oda të ekspertëve.

Duke pasur parasysh dispozitat e lartpërmendura nga neni 31 të Ligjit të Ekspertizës (*) del qëllimi i ligjvënësitet që të vendosë Odë funksionale të ekspertëve, e cila do t'u përgjigjet nevojave të ekspertëve, duke pasur parasysh se ajo formohet për shkak të mbrojtjes dhe avancimit të profesionalizmit, detyrimit dhe të drejtat etnike, për përmirësimin e cilësisë së ekspertizës, për ndjekjen e marrëdhënies së ekspertëve ndaj shoqërisë dhe qytetarëve, si dhe për shkak të mbrojtjes së ekspertëve.

Një nga qëllimet e miratimit të Ligjit të Ekspertizës (*), ishte mosfunksionaliteti i Odës së ekspertëve me atë që e solli në pikëpyetje tërë legjitimitetin e ekspertizës, duke i marrë parasysh kompetencat e Odës mbi vetë ekspertët dhe për faktin se një nga kushtet e vazhdimit të licencës së ekspertizës është që eksperti të posedojë trajnime të organizuara nga Oda, ndërsa për shkak të mosfunksionalitetit të Odës vazhdimi i licencave ishte e pamundur.

Në pretendimet e parashtruesit të Nismës se dispozita e kontestueshme është e kundërt me lirinë e bashkimit, referohet për atë se në Odën e ekspertëve anëtarësohen të gjithë ekspertët të regjistruar në Regjistrin e ekspertëve dhe ata janë të detyruar që të paguajnë kompensim anëtarësimi me atë që

што на секој вештак му е гарантирано со закон правото и слободата на здружување, учество и делување во Комората на вештаци.

При тоа, членот 32 од Законот за вештачење (*) предвидува новина со воведување на професионални одделенија во Комората, а преку кои членовите на Комората ги остваруваат своите интереси во Комората и преку избрани претставници во Собранието на Комората. Професионалните одделенија имаат раководител и негов заменик со мандат од четири години без право на последователен избор. Раководителите и избрани претставници од професионалните здруженија се членови на Собранието. Начинот на утврдување на бројот на избраните претставници од професионалните одделенија се уредува со подзаконски акт на Комората. Собранието работи со најмалку половина од вкупниот број на претставници, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните.

Оваа одредба беше предложена со цел да се овозможи формирање на функционално Собрание имајќи ја предвид претходната состојба каде ниеден орган на Комората не функционираше, а особено Собранието кое броеше повеќе од илјада членови.

Со членот 33 од Законот за вештачење (*) се уредени повеќето од можни ситуации за работа на Собранието и неговото свикување.

Со Деветтата глава се уредуваат преодните и завршни одредби и истата содржи девет члена. Со член 65 се предвидува начинот на основање на првите професионални одделенија и изборот на претставници за основачкото собрание и се предвидува со денот на основањето на новата Комора да престане да постои Комората на вештаци и сите органи на Комората основани според

secilit ekspert me ligj i është garantuar e drejta dhe liria e bashkimit, pjesëmarrja dhe veprimi në Odën e Ekspertëve.

Gjegësisht, neni 32 i Ligjit të Ekspertizës (*) parashikon risi me përfshirjen e njësive profesionale në Odë, ndërsa nëpërmjet anëtarëve të Odës i realizojnë interesat e tyre në Odën nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur në Kuvendin e Odës. Njësitë profesionale kanë udhëheqës dhe zëvendës të tij, me mandat prej katër vitësh, pa të drejtën e rizgjedhjes të njëpasnjëshme. Udhëheqësit dhe përfaqësuesit e zgjedhur nga shoqatat profesionale janë anëtarë të Kuvendit. Mënyra e përcaktimit të numrit të përfaqësuesve të zgjedhur nga njësitë profesionale, rregullohet me aktet nënligjore të Odës. Kuvendi punon me së paku gjysmën e numrit të përgjithshëm të përfaqësuesve, ndërsa vendimet i miraton me shumicën e votave nga të pranishmit.

Kjo dispozitë ka qenë e propozuar me qëllim që të mundësohet formimi i Kuvendit funksional, duke pasur parasysh gjendjen paraprake, ku asnjë organ i Odës nuk funksiononte, veçanërisht Kuvendi, i cili numëronte më shumë se një mijë anëtarë.

Me nenin 33 të Ligjit të Ekspertëve (*) janë të rregulluara shumica nga situatat e mundshme për punën e Kuvendit dhe thirrjen e tij.

Me Kreun e nëntë, rregullohen dispozitat kalimtare dhe përfundimtare dhe ai përmban nëntë nene. Me nenin 65, parashikohet mënyra e themelimit të njësive të para profesionale dhe zgjedhja e përfaqësuesve për kuvendin themelues dhe parashikohet me ditën e themelimit të Odës së re të pushojë së ekzistuari Oda e ekspertëve dhe të gjithë organeve të Odës të themeluar sipas Ligjit të

Законот за вештачење („Службен весник на Република Македонија“, бр. 115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15, 192/15 и 64/18) и сите парични средства, документација, печати и други акти се предаваат на ново основаната Комора. Основачкото собрание на Комората го свикнува министерот за правда најдоцна во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон за што се известуваат вештаците најрано 15 дена пред одржување на седницата на основачкото собрание. Во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон сите вештаци со важечка лиценца за вештачење се должни по електронски пат да достават до Министерството за правда свои податоци и тоа: име и презиме, адреса на живеење, телефонски број и број на лиценца заради нивно групирање во професионални одделенија согласно членот 32 од овој закон и избор на раководител и претставник како членови на Собранието на Комората. Министерството за правда е должно да обезбеди техничка поддршка и просторни услови за основањето на професионалните одделенија. На основачкото собрание се донесува Деловникот за работа на Собранието на Комората, Статутот и Правилникот за дисциплинска одговорност и се избираат органите на управување.

Намерата на законодавецот со горенаведените одредби од Законот за вештачење е по одржување на првата конститутивна седница, вештаците сами да ги формираат органите на управување во Комората.

По разгледување на сите теоретски и практични причини, се смета дека неосновани се наводите во предметната Иницијатива каде е наведено дека оспорената одредба е спротивна и на член 9 ставови (1) и (2) од Уставот каде подносителот на Иницијативата има

Експертизës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr.115/10, 12/14, 43/14, 104/15, 148/15, 192/15 dhe 64/18) dhe të gjithë mjetet financiare, dokumentacioni, vulat dhe aktet e tjera i jepen Odës së sapothemeluar. Kuvendi themelues i Odës e thëret ministrin e Drejtësisë më së voni në afat prej tre muaj nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit dhe për atë njoftohen ekspertët, 15 ditë para mbajtjes së seancës së kuvendit themelues. Në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të gjithë ekspertët me licencë të vlefshme për ekspertizë janë të detyruar që në mënyrë elektronike t’ia dërgojnë Ministrisë së Drejtësisë të dhënat e tyre: emrin dhe mbiemrin, adresën e vendbanimit, numrin e telefonit dhe numrin e licencës, për shkak të grupimit të tyre në njësi profesionale, sipas nenit 32 të këtij ligji dhe zgjedhja e udhëheqësit dhe përfaqësuesit si anëtarë të Kuvendit të Odës. Ministria e Drejtësisë është e detyruar të sigurojë mbështetje teknike dhe kushte hapësinore për themelimin e njërive profesionale. Në Kuvendin themelues miratohet Rregullorja e punës së Kuvendit të Odës, Statuti dhe Rregullorja e përgjegjësisë disiplinore dhe zgjidhen organet e udhëheqjes.

Qëllimi i ligjëvendësimit me dispozitat e lartpërmendura të Ligjit të Ekspertizës, është se pas mbajtjes së seancës së parë konstitutive, ekspertët vetë t’i formojnë organet udhëheqëse të Odës.

Pas shqyrtimit të të gjitha shkaqeve teorike dhe praktike, konsiderohet se pretendimet e Nismës në fjalë janë të pabazuara ku është përmendur se dispozita e kontestueshme është në kundërshtime me nenin 9, paragrafët (1) dhe (2) të Kushtetutës ku parashtruesi i Nismës ka përmendur se me dispozitat e

наведено дека со оспорените одредби се создава нееднаков однос на државата кон граѓаните. Намерата на законодавецот е со формирање на Комората на вештаци да се средат долгогодишните проблеми кои постојат во пракса, а од друга страна се дава законска надлежност на Комората да ги донесе подзаконските акти кои произлегуваат од самиот Закон во однос на уредување на прашањата кои се однесуваат на вештачењето.

Имајќи го предвид горе наведеното, се смета дека одредбите од членот 65 ставови (1) и (2) од Законот за вештачење (*) е во согласност со Уставот на Република Северна Македонија, поради што Владата на Република Северна Македонија му предлага на Уставниот суд на Република Северна Македонија да не ја прифати Иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста на член 65 ставовите (1) и (2) од Законот за вештачење (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 154/23).

Точка 32

Владата ја разгледа Понудата од нотар Љупчо Јорданов од Радовиш за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.3948, на КП бр.748/1, Имотен лист бр.100308, на КП бр.748/4 и Имотен лист бр.100307, на КП бр.748/3, за КО Ораовица, викано место/улица „Село“ и не ја прифати Понудата, имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.

Точка 33

Владата ја разгледа Понудата од нотар Сашка Јанчевска Дамјановска од Битола, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.94353, за КО Битола 4, на КП бр.2147, викано место/улица „Петар Дељан“ и по

kontestuarra krijohet marrëdhënie jo e barabartë e shtetit ndaj qytetarëve. Qëllimi i ligjvënësit është që me formimin e Odës së ekspertëve të rregullohen problemet shumëvjeçare të cilat kanë ekzistuar në praktikë, ndërsa nga ana tjetër jepet kompetencë ligjore e Odës që t'i miratojë aktet nënligjore që dalin nga vetë Ligji në raport me rregullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me ekspertizën.

Duke pasur parasysh të lartpërmendurën, konsiderohet që dispozitat e nenit 65, paragrafët (1) dhe (2) të Ligjit të Ekspertizës (*), janë në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për këtë Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, i propozon Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të mos pranojë Nismën për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetueshmërisë së nenit 65, paragrafët (1) dhe (2) të Ligjit të Ekspertizës (*) („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“, nr.154/23).

Pika 32

Qeveria e shqyrtoi Ofertën e noterit Lupço Jordanov nga Radovishi për shitjen e pronës së paluajshme me Fletëpronësi nr.3948, të PK-së nr.748/1, Fletëpronësi nr.100308, të PK-së nr.748/4 dhe Fletëpronësi nr.100307, të PK-së nr.748/3 për KK Oraovicë, vendi/rruga e quajtur „Sello“ dhe nuk e pranoi Ofertën, duke pasur parasysh Mendimin negativ të ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Pika 33

Qeveria e shqyrtoi Ofertën nga noterja Sashka Jançevska-Damjanovska nga Manastiri, për shitjen e pronës së paluajshme me Fletëpronësi nr.94353 për KK Manastiri 4, të PK-së nr.2147, vendi/rruga e quajtur „Petar

Понудата го усвои Известувањето на Министерството за транспорт и врски.

Точка 34

Владата ја разгледа Понудата од нотар Мексуд Максуд од Ресен, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.7615, за КО Ресен, на КП бр.5312, викано место/улица „Х.Герасовски“ и не ја прифати Понудата имајќи го предвид негативното Мислење на Министерството за транспорт и врски.

Точка 35

Владата ја разгледа Понудата од нотар Ермира Мехмети од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.100864, за КО Бутел, на КП бр.1/4, викано место/улица „Визбегово пат Оризар“ и по Понудата го усвои Известувањето од Министерството за транспорт и врски, како и негативното Мислење од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Точка 36

1. Владата од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Охрид, поради истек на мандатот, ги разреши:

- Виолета Стефаноска, претставник на основачот,
- Гордана Радеска, претставник на основачот,
- Илче Миштакоски, стручен работник од Центарот за социјална работа,
- Сашка Каралиевска, од редот на корисниците, предложен од Советот на корисници и
- Кети Росиќ, од Советот на општината.

Dellan” dhe pas Ofertës e miratoi Njoftimin e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Pika 34

Qeveria e shqyrtoi Ofertën nga noteri Meksud Maksud nga Resnja, për shitjen e pronës së paluajtshme me Fletëpronësi nr.7615, për KK Resnjë, të PK-së nr.5312, vendi/rruga e quajtur “H.Gerasovki” dhe nuk e pranoi Ofertën duke pasur parasysh Mendimin negativ të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Pika 35

Qeveria shqyrtoi Ofertën nga noterja Ermira Mehmeti nga Shkupi, për shitjen e pronës së paluajtshme me Fletëpronësi nr.100864, për KK Butel, të PK-së nr.1/4, vendi/rruga e quajtur “Vizbegovo pat Orizar” dhe pas Ofertës e miratoi Njoftimin nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, si dhe Mendimin negativ të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Pika 36

1. Qeveria nga detyra anëtarë të Bordit Drejtues të IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale - Ohër për shkak të skadimit të mandatit, i shkarkon:

- Violeta Stefanoskën, përfaqësuese e themeluesit,
- Gordana Radeskën, përfaqësuese e themeluesit,
- Ilçe Mishtakoskin, punonjës profesional i Qendrës për Punë Sociale,
- Sashka Karalievskën, nga radhët e shfrytëzuesve, të propozuar nga Këshilli i Shfrytëzuesve dhe
- Keti Rosiqin, nga Këshilli Komunës.

1.1. Владата за вршители на должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Охрид, ги именува:

- Виолета Стефаноска, претставник на основачот,
- Гордана Радеска, претставник на основачот,
- Илче Миштакоски, стручен работник од Центарот за социјална работа,
- Сашка Каралиевска, од редот на корисниците, предложен од Советот на корисници и
- Кети Росиќ, од Советот на општината.

2. Владата од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа-Ресен, поради истек на мандатот, ги разреши:

- Тања Ангелковска, претставник на основачот,
- Светлана Ристевска, од редот на корисниците, предложен од Советот на корисници и
- Тодор Китевски, од Советот на општината.

2.1. Владата за вршители на должноста членови на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа-Ресен, ги именува:

- Светлана Ристевска, претставник на основачот,
- Александра Бумбаровска, од редот на корисниците, предложен од Советот на корисници и
- Илче Ристевски, од Советот на општината.

3. Владата на Бојан Лазаревски, разрешен од должноста вршител на должноста

1.1. Qeveria për ushtrues detyre anëtarë të Bordit Drejtues të IP Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale-Ohër, i emëron:

- Violeta Stefanoskën, përfaqësuese e themeluesit,
- Gordana Radeskën, përfaqësuese e themeluesit,
- Ilçe Mishtakoskin, punonjës profesional i Qendrës për Punë Sociale,
- Sashka Karalievskën, nga radhët e shfrytëzuesve, të propozuar nga Këshilli i Shfrytëzuesve dhe
- Keti Rosiqin, nga Këshilli Komunës.

2. Qeveria nga detyra anëtar të Bordit Drejtues të IP Qendrës për Punës Sociale - Resnjë, për shkak të skadimit të mandatit, i shkarkon:

- Tanja Angellkovskën, përfaqësuese e themeluesit,
- Svetllana Ristevskën, nga radhët e shfrytëzuesve, të propozuar nga Këshilli i Shfrytëzuesve dhe
- Todor Kitevskiin, nga Këshilli i Komunës.

2.1. Qeveria për ushtrues detyre anëtarë të Bordit Drejtues të IP Qendrës për Punë Sociale - Resnjë, i emëron:

- Svetllana Ristevskën, përfaqësuese e themeluesit,
- Aleksandra Bumbarovskën, nga radhët e shfrytëzuesve, të propozuar nga Këshilli i Shfrytëzuesve dhe
- Ilçe Ristevskin, nga Këshilli i Komunës.

3. Qeveria Bojan Llazarevskit, i shkarkuar nga detyra ushtrues detyre drejtor i Agjencisë së

директор на Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, му утврди право да остварува плата по престанок на функцијата за време од 12 месеци, сметано од 7 февруари 2024 година до 6 февруари 2025 година.

4. Владата ја разреши Даниела Косевска, од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Панче Караџозов“ – Штип, на нејзино барање.

5. Владата го разреши Димитар Трајковски, од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје, на негово барање.

6. Владата ја разреши Ана Михаиловска, од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Иван Георгиев“ – Пехчево, на нејзино барање.

7. Владата ја разреши Валентина Шаурек, од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на нејзино барање, поради постоење на состојба на судир на интереси.

8. Владата го разреши Јорданчо Минеvски, од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Академик професор д-р Димитар Арсов“ – Крива Паланка, на негово барање, поради постоење на состојба на судир на интереси.

9. Владата го разреши Газменд Ариффи, од должноста вршител на должноста заменик-директор на Државниот испитен центар, поради истек на мандатот.

Filmit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i përcaktoi të drejtën e realizimit të rrogës pas përfundimit të funksionit për periudhë prej 12 muajsh, llogaritur nga 7 shkurt 2024 deri më 6 shkurt 2025.

4. Qeveria e shkarkoi Daniella Qosevskën, nga detyra anëtare e Bordit Drejtues – përfaqësuese e themeluesit të ISHP Shtëpisë së Shëndetësore “Dr. Pançe Karagjov” – Shtip, me kërkesë të saj.

5. Qeveria e shkarkoi Dimitar Trajkovskin, nga detyra anëtar i Bordit Drejtues – përfaqësues i themeluesit të ISHP Klinikës Universitare për Toksikologji – Shkup, me kërkesë të tij.

6. Qeveria e shkarkoi Ana Mihaillovsken, nga detyra anëtare e Bordit Drejtues – përfaqësuese e themeluesit të ISHP Shtëpisë së Shëndetit “Dr. Ivan Georgiev” – Shtip, me kërkesë të saj.

7. Qeveria e shkarkoi Valentina Shaurekun, anëtare e Bordit Drejtues të Agjencisë së Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me kërkesë të saj, për shkak të ekzistimit të gjendjes së konfliktit të interesit.

8. Qeveria e shkarkoi Jordanço Minevskin, nga detyra anëtar i Bordit Drejtues – përfaqësues i themeluesit të ISHP Shtëpisë së Shëndetësore “Akademik Profesor Dr. Dimitar Arsov” – Kriva Pallankë, me kërkesë të tij, për shkak të ekzistimit të gjendjes së konfliktit të interesit.

9. Qeveria e shkarkoi Gazmend Arifin, nga detyra ushtrues i detyrës zëvendësdrejtor i Qendrës Shtetërore të Provimeve, për shkak të skadimit të mandatit.

9.1. Владата го именува Газменд Арифи за вршител на должноста заменик-директор на Државниот испитен центар.

10. Владата од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Никола Карев“, Охрид, поради истек на мандатот, ги разреши:

- Изабела Тодороска,
- Атина Маркоска и
- Димитар Николовски.

10.1. Владата за вршители на должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ Охрид, ги именува:

- Атина Маркоска,
- Александар Алексијевски и
- Лидија Неданоска.

Точка 37

1. Владата ја донесе Одлуката за формирање на Структура за спроведување на Планот за раст за Западен Балкан 2024-2027 година и Реформската агенда (усогласена со Секретаријатот за законодавство).

2. Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлогот на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект соларна електрична централа Пехчево и Договор за стратешки инвестиционен проект Друштво за производство, трговија и услуги ХЕК солар МК ДОО Негрево, Пехчево, по скратена постапка, доставен до Собранието на Република Северна Македонија со писмо бр.41-1330/3 од 22 јануари 2024 година.

3. Владата ја разгледа Информацијата во врска со издавањето на патни исправи на професионалните возачи на превозните

9.1. Qeveria e emëroi Gazmend Arifin për ushtrues detyre zëvendësdyrektor i Qendrës Shtetërore të Provimeve.

10. Qeveria nga detyra anëtarë të Bordit Drejtues – përfaqësues të themeluesit të Konviktit Shtetëror të Studentëve “Nikolla Karev”, Ohër, për shkak të skadimit të mandatit i shkarkoi:

- Izabella Todorovskën,
- Atina Markovskën dhe
- Dimitar Nikollovskin.

10.1. Qeveria për ushtrues detyre anëtarë të Bordit Drejtues – përfaqësues të themeluesit të Konviktit Shtetëror të Studentëve “Nikolla Karev”, Ohër, i emëron:

- Atina Markovskën,
- Aleksandar Aleksijevskin dhe
- Lidija Nadvanovskën.

Pika 37

1. Qeveria e solli Vendimin për formimin e Strukturës për zbatimin e Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor 2024-2027 dhe Agjendës Reformuese (harmonizuar me Sekretariatit e Legjislacionit).

2. Qeveria konkludoi që ta tërheqë nga procedura parlamentare Propozim - ligjin për realizimin e projektit strategjik investues centrali solar elektrik Pehçevë dhe Marrëveshje për projektin strategjik investues Shoqëria për Prodhim, Tregti dhe Shërbime HEK solar MQ ShPk Negrevë, Pehçevë, me procedurë të shkurtuar, dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me shkrsën nr.41-1330/3 datë 22 janar 2024.

3. Qeveria e shqyrtoi Informacionin lidhur me lëshimin e dokumenteve të udhëtimit për shoferët profesionistë të shoqërive tregtare

трговски друштва во Република Северна Македонија, ја усвои Информацијата и имајќи ја предвид итноста и важноста на решавањето на овој проблем ги задолжи Министерството за транспорт и врски во соработка и координација со Министерството за внатрешни работи да преземат мерки и активности за издавање на патни исправи на професионалните возачи на превозните трговски друштва во Република Северна Македонија.

4. Владата го разгледа Известувањето од Министерството за финансии за вработување на нови лица во случај на итни и неодложни работи, во јавните здравствени установи во Република Северна Македонија и притоа заклучи:

1) Се задолжува Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија да достави изјави и табеларни прегледи до Министерството за финансии, дека за бараниот број на лица кој би биле ангажирани со договор на дело, по основ за итни и неодложни работи се обезбедени финансиски средства за 2024 година.

2) Врз основа на комплетно доставена документација за обезбедени финансиски средства на ниво на јавни здравствени установи, односно изјави и табеларни прегледи, се задолжува Министерството за финансии во рок од три дена да достави известување за обезбедени финансиски средства до Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.

5. Владата ја разгледа Информацијата за текот на лекувањето на пациентот Леонид Индов и ја усвои со следните заклучоци:

1) Се задолжува Центарот за управување со кризи да подготви прецизен протокол за користење на воздухоплови во итни случаи.

нë Republikën e Maqedonisë së Veriut, e miratoi Informacionin dhe duke pasur parasysh urgjencën dhe rëndësinë e zgjidhjes së këtij problemi i detyroi Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve në bashkëpunim dhe koordinim me Ministrinë e Punëve të Brendshme të ndërmarrin masa dhe aktivitete për lëshimin e dokumenteve të udhëtimit për shoferët profesionistë të shoqërive tregtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

4. Qeveria e shqyrtoi Njoftimin e Ministrisë së Financave për punësimin e personave të rinj në rast të punëve urgjente dhe të pashtyeshme në institucionet publike shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe njëherit konkludoi:

1) Detyrohet Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut të dorëzojë deklarata dhe shqyrtime tabelare deri te Ministria e Financave, se për numrin e kërkuar të personave të cilët do të angazhoheshin me kontratë në vepër, në bazë të çështjeve urgjente dhe të pashtyeshme, janë siguruar mjete financiare për vitin 2024.

2) Në bazë të dokumentacionit të plotë të dorëzuar për mjetet e siguruara financiare në nivel të institucioneve shëndetësore publike, përkatësisht deklarata dhe shqyrtime tabelare, detyrohet Ministria e Financave në afat prej 3 ditësh të dorëzojë njoftim për mjetet e siguruara financiare në Fondin e Sigurimit Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

5. Qeveria e shqyrtoi Informacionin për rrjedhën e mjekimit të pacientit Leonid Indov dhe e miratoi me këto konkluzione:

1) Obligohet Qendra e Menaxhimit me Kriza të përgatisë protokoll preciz për përdorimin e avionëve në raste urgjente.

2) Се задолжува д-р Илир Демири, министер за здравство да оствари контакт со семејството на пациентот Леонид Индов, за да ги запознае со можните решенија во однос на подмирување на досегашните трошоци за рехабилитација со цел изнаоѓање на конкретно решение и за истото да ја информира Владата.

6. Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлогот на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект AIM GREEN TECH и Договор за стратешки инвестиционен проект „AIM GREEN TECH“ и Договор за стратешки инвестиционен проект „AIM GREEN TECH“, по скратена, доставен до Собранието на Република Северна Македонија, со писмо бр.41-917/3 од 22 јануари 2024 година.

7. Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлогот на закон за реализација на Стратешкиот инвестиционен проект „Соларен парк Стипион“ и Договор за стратешки инвестиционен проект „Соларен парк Стипион“, по скратена постапка, доставен до Собранието на Република Северна Македонија, со писмо бр.41-1406/2 од 22 јануари 2024 година.

8. Владата го симна од Дневен ред Барањето за измена на Заклучокот од точка 74 (Информација за потребата за преземање на надлежноста за водење на тековната арбитражна постапка на Министерството за финансии и евентуални идни ДАБ и арбитражни постапки за ИПА договорите кои се работат согласно ФИДИК правилата, каде ЦФСД при Министерството за финансии се јавува како Договорен орган) од Сто деведесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 31 октомври 2023 година.

2) Obligohet dr. Ilir Demiri, ministër i Shëndetësisë, të kontaktojë me familjen e pacientit Leonid Indov, për t'i njoftuar me zgjidhjet e mundshme lidhur me shlyerje se shpenzimeve të deritanishme të rehabilitimit me qëllim të gjetjes së zgjidhjes konkrete dhe për të njëjtën ta njoftojë Qeverinë.

6. Qeveria konkludoi që të tërheqë nga procedura parlamentare Propozim-ligjin për Realizimin e Projektit të Investimeve Strategjike AIM GREEN TECH dhe Marrëveshje për projektin strategjik investuese “AIM GREEN TECH” dhe Marrëveshje për projektin strategjik investuese “AIM GREEN TECH”, me procedurë të shkurtuar, dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me shkresën nr.41-917/3 datë 22 janar 2024.

7. Qeveria konkludoi që të tërheqë nga procedura parlamentare Propozim-ligjin për Realizimin e Projektit të Investimeve Strategjike “Solar Park Stipion” dhe Marrëveshje për projektin strategjik investues “Solar Park Stipion”, me procedurë të shkurtuar, të dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me shkresën nr.41-1406/2 22 janar 2024.

8. Qeveria e hoqi nga Rendi i ditës Kërkesën për ndryshimin e Konkluzionit nga pika 74 (Informacion mbi nevojën e marrjes së kompetencës për udhëheqjen e procedurës aktuale të arbitrazhit të Ministrisë së Financave dhe procedurat eventuale të ardhshme të DAB-it dhe arbitrazhit për marrëveshjet IPA që punojnë sipas rregullave FIDIK, ku CFSD në Ministrinë e Financave paraqitet si organ Kontraktues) nga Seanca e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e mbajtur më 31 tetor 2023.

9. Владата по Барањето од Министерството за финансии за изменување на Заклучокот бр.1 од точка 64, „Информација во врска за потребата од обезбедување на финансиски средства согласно предлог годишните планови за вработување за 2024 година на три новоформирани установи од областа на културата“, донесен на Двесте и седумнаесеттата седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 9 јануари 2024 година, заклучи истиот да се измени и да гласи:

„1. Се задолжуваат Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за култура да дадат согласност на:

- Предлог годишниот план за вработување за 2024 година на Националната установа „Музички ансамбл во Република Северна Македонија“ - Тетово;

- Предлог годишниот план за вработување за 2024 година на Националната установа „Камерен оркестар на Битола“ – Битола.“.

10. Владата по повод укажувањето на д-р Артан Груби, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу заедниците, а во врска со преминот во Сули ан, во Старата скопска чаршија, ги задолжи Министерството за образование и наука и Министерството за култура, да го отворат преминот, со цел да се обезбеди непречено движење на посетителите.

11. Владата по повод одбележувањето на четвртата годишнина од членството на Република Северна Македонија во НАТО и Седумдесет и петтата годишнината од формирањето на Алијансата ги донесе следните заклучоци:

9. Qeveria pas Kërkesës nga Ministria e Finacave për ndryshimin e Konkluzionit nr.1 nga pika 64 “Informacion lidhur me nevojën për sigurimin e mjeteve financiare në përputhje me propozimin për planet vjetore të punësimit për vitin 2024 për tre institucione të sapoformuara në fushën e kulturës”, sjellë në Seancën e dyqind e shtatëmbëdhjetë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbajtur më 9 janar 2024, konkludoi që i njëjti të ndryshohet dhe të thotë:

“1. Obligohet Ministria e Shoqërisë Informatikedhe Administratës dhe Ministria e Kulturës të japin pëlqimin për:

- Propozim planin vjetor të punësimit për vitin 2024 të Institucionit Nacional “Ansambli i Muzikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut” - Tetovë;

- Propozim planin vjetor të punësimit për vitin 2024 të Institucionit Nacional “Orkestra Kameren e Manastirit” – Manastir”.

10. Qeveria me rastin e sugjerimit të dr. Artan Grubit, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për Koordinimin e Çështjeve Politike të Resorëve dhe ministër i Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive, e lidhur me kalimin në Sulian, në Çarshinë e Vjetër të Shkupit, i detyroi Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrinë e Kulturës ta hapin vendkalimin, me qëllim të sigurohet lëvizje e qetë e vizitorëve.

11. Qeveria me rastin e shënimit të katërvjetorit të anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO dhe Shtatëdhjetë e pesë vjetorit të formimit të Aleancës, i solli konkluzionet e mëposhtme:

1) Се задолжува Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија да преземе:

- Координација на активностите со вклучување на Собранието на Република Северна Македонија и Претседателот на Република Северна Македонија;

- Свечена седница по повод четири години Република Северна Македонија во НАТО и Седумдесет и петтата годишнината на Алијансата, со обезбеден пренос во живо;

- Да организира пренос во живо за главниот државен настан за одбележување на четири години Република Северна Македонија во НАТО, во организација на Министерството за одбрана;

- Логистичка поддршка на организацијата на Саемот за промоција на НАТО проекти како придружен настан во рамки на Одбранбениот форум на Министерството за одбрана;

- Да обезбеди дронско снимање на осветлени објекти и да изработи промотивно продукциско видео по повод Седумдесет и пет годишнината од Алијансата;

- Да организира медиумски брифинг по повод активностите за одбележувањето на годишнините;

2) Се задолжува Министерството за надворешни работи да го организира традиционалниот дипломатски појадок за амбасадорите на земјите членки на НАТО.

3) Се задолжува Министерството за одбрана да ги организира следните настани:

1) Detyrohet Zyra e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të ndërmarrë:

- Koordinim të aktiviteteve me përfshirjen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Presidentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

- Seancë solemne me rastin e katërvjetorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO dhe Shtatëdhjetë e pesë vjetorin e Aleancës, me transmetim të drejtpërdrejtë të siguruar.

- Të organizojë transmetim të drejtpërdrejtë për ngjarjen kryesore shtetërore për shënimin e katërvjetorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO, nën organizimin e Ministrisë së Mbrojtjes;

- Mbështetje logjistike për organizimin e Panairit për promovimin e projekteve të NATO-s si ngjarje shoqëruese në kuadër të Forumit të Mbrojtjes të Ministrisë së Mbrojtjes;

- Të sigurojë filmimin me dron të objekteve të ndriçuara dhe të përpunojë video produksioni promovues me rastin e Shtatëdhjetë e pesë vjetorit të Aleancës;

- Të organizojë brifing për media me rastin e aktiviteteve për shënimin e përvjetorëve;

2) Obligohet Ministria e Punëve të Jashtme të organizojë mëngjesin tradicional diplomatik për ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s.

3) Obligohet Ministria e Mbrojtjes t'i organizojë këto ngjarje:

- Индустриски ден за НАТО наменет за компании; -Dita e Industrisë për NATO-n, e dedikuar për kompanitë;
 - Серија на отворени денови за одбележување на двете годишнини заедно со Генералштабот на Армијата; -Seri të ditëve të hapura për shënimin e dy përvjetorëve së bashku me Shtabin e Përgjithshëm të Armatës;
 - Традиционален главен настан за одбележување на четвртата годишнина на Република Северна Македонија во НАТО; -Ngjarja kryesore tradicionale për shënimin e përvjetorit të katërt të Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO;
 - Одбранбениот форум на Министерството за одбрана; -Forumi i Mbrojtjes i Ministrisë së Mbrojtjes;
 - Настан Евроатлански совет на Република Северна Македонија наменет за невладини организации и академија. -Ngjarja Këshilli Euroatlantik i Republikës së Maqedonisë së Veriut i dedikuar për organizata joqeveritare dhe akademi.
- 4) Се задолжува Министерството за внатрешни работи-Биро за јавна безбедност да ги преземе сите потребни активности за мирно одбележување на настаните. 4) Obligohet Ministria e Punëve të Brendshme -Byroja për Siguri Publike që t'i ndër marrë të gjitha aktivitetet e nevojshme për shënimin e qetë të ngjarjeve.
 - 5) Се задолжува Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да ги покрие трошоците за организација на активностите за кои е задолжена Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија. 5) Obligohet Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut t'i mbulojë shpenzimet për organizimin e aktiviteteteve për të cilat është e obliguar Zyra e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 - 6) Се укажува на Генералштабот на Армијата на Република Северна Македонија во координација со Министерството за одбрана да обезбеди гарда, воен оркестар и други човечки или логистичко-технички ресурси за одбележувањето на настаните. 6) I sugjerohet Shtabit të Përgjithshëm të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në koordinim me Ministrinë e Mbrojtjes të sigurojë gardë, orkestër ushtarak dhe burime të tjera njerëzore apo logjistiko-tekniqe për shënimin e ngjarjeve.
 - 7) Се задолжува Министерството за здравство да обезбеди амбулантни возила врз основа на спецификација добиена од Министерството за одбрана. 7) Obligohet Ministria e Shëndetësië të sigurojë automjete të ambulancës në bazë të specifikimit të marrë nga Ministria e Mbrojtjes.
 - 8) Се укажува на АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ 8) I sugjerohet ShA-së për Komunikacion Postar “Posta e Maqedonisë së Veriut” në

во државна сопственост-Скопје да изработи поштенска марка по повод двете годишнини, во координација со Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија од каде ќе добијат дизајн усогласен на ниво на Алијансата.

12. Владата го одложи од разгледување Барањето за проширување на програмата за распределба на средства поради организирање на Европското поединечно првенство во шах во Репид и Блиц, 2024 година, поднесено од Шаховската федерација на Северна Македонија, за првата седница на Владата, по завршувањето на изборниот процес.

13. Владата го разгледа Известувањето од Министерството за внатрешни работи, во врска со Наредба бр.13.2.1- 25156/1 од 27.2.2024 година и Наредба бр.13.2.1-25154 од 27.2.2024 година, издадени од министерот за внатрешни работи, го прифати Известувањето и донесе:

1. Одлука за поништување на Наредба издадена од министерот за внатрешни работи (Наредба бр.13.2.1- 25156/1 од 27.2.2024 година).

2. Одлука за поништување на Наредба издадена од министерот за внатрешни работи (Наредба бр.13.2.1-25154 од 27.2.2024 година).

14. Владата го разгледа Известувањето во врска со поништувањето на иницијативите поднесени од министерот за труд и социјална политика, со предлог-одлуки и го прифати со следните заклучоци:

1) Ја донесе Одлуката за поништување на Иницијатива поднесена од министерот за труд и социјална политика (Габриела Мисердовиќ, административен службеник

pronësi shtetërore-Shkup, që të përpilojë shenjë postare me rastin e dy përvjetorëve, në koordinim me Zyrën e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga ku do të marrin dizajn të harmonizuar në nivel të Aleancës.

12. Qeveria e shtyu nga shqyrtimi Kërkesën për zgjerimin e programit për ndarje të mjeteve për organizimin e Kampionatit Evropian Individual të Shahut në Rapid dhe Blic viti 2024, të parashtruar nga Federata e Shahut e Maqedonisë së Veriut, për seancën e parë të Qeverisë pas përfundimit të procesit zgjedhor.

13. Qeveria e shqyrtoi Njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në lidhje me Urdhrin nr.13.2.1 - 25156/1 datë 27.2.2024 dhe Urdhrin nr.13.2.1-25154 datë 27.2.2024, të lëshuar nga ministri i Punëve të Brendshme, e pranoi Njoftimin dhe solli:

1. Vendim për anulim të Urdhrit të lëshuar nga ministri i Punëve të Brendshme (Urdhri nr.13.2.1 - 25156/1 datë 27.2.2024).

2. Vendim për anulim të Urdhrit të lëshuar nga ministri i Punëve të Brendshme (Urdhri nr.13.2.1-25154 datë 27.2.2024).

14. Qeveria e shqyrtoi Njoftimin në lidhje me anulimin e nismave të parashtruara nga ministri i Punës dhe Politikës Sociale, me propozim-vendime dhe e pranoi me këto konkluzione:

1) E solli Vendimin për anulim të Nismës të parashtruar nga ministri i Punës dhe Politikës Sociale (Gabriella Misedoviq, nëpunëse administrative në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale).

во Министерството за труд и социјална политика).

2) Ја донесе Одлуката за поништување на Иницијатива поднесена од министерот за труд и социјална политика (Александра Недева, административен службеник во Министерството за труд и социјална политика).

15. Владата заклучи да го повлече од собраниска постапка Предлогот на закон за реализација на стратешкиот инвестиционен проект Митилинеос когенеративна постројка Скопје и Договор за стратешки инвестиционен проект „Митилинеос когенеративна постројка Скопје“, по скратена постапка, доставен до Собранието на Република Северна Македонија со писмо бр.41-1405/3 од 22 јануари 2024 година.

Точка 38

Владата ја разгледа Информацијата во врска со спроведено оценување на Комисијата за оценување и анализа на резултатите добиени од спроведеното мерење на квалитетот согласно Методологијата за оценка на индекс на квалитет на институциите, како материјал за информирање.

Точка 39

Владата ја разгледа Информацијата за степенот на имплементација на обврските од НАТО процесот на одбранбено планирање, јули-декември 2023 година, како материјал за информирање.

Точка 40

Владата го разгледа Тримесечниот извештај за работењето на Железници на Република Северна Македонија-Транспорт АД-Скопје за периодот 1.7.2023 година-

2) E solli Vendimin për anulim të Nismës të parashtruar nga ministri i Punës dhe Politikës Sociale (Aleksandra Nedeva, nëpunëse administrative në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale)

15. Qeveria konkludoi që ta tërheqë nga procedura parlamentare Propozim-ligjin për Realizimin e Projektit Strategjik Investues Mitilineos impiant kogjenerativ Shkup dhe Marrëveshje për projekt strategjik investues “Mitilineos impiant kogjenerativ Shkup”, me procedurë të shkurtuar, të dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me shkresë nr.41-1405/3 data 22 janar 2024.

Pika 38

Qeveria e shqyrtoi Informacionin në lidhje me vlerësimin e zbatuar të Komisionit për vlerësim dhe analizë të rezultateve të fituara nga matja e zbatuar e cilësisë në përputhje me Metodologjinë për vlerësim të indeksit të cilësisë së institucioneve, si material për informim.

Pika 39

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për shkallën e zbatimit të obligimeve nga procesi i planifikimit të mbrojtjes së NATO-s, korrik-dhjetor 2023, si material për informim.

Pika 40

Qeveria e shqyrtoi Raportin tremujor për punën e Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut-Transport ShA-Shkup

30.9.2023 година, како материјал за информирање. për periudhën 1.7.2023-30.9.2023, si material për informim.

Точка 41

Владата го разгледа Тримесечниот финансиски извештај за работењето на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за периодот јули-септември 2023 година, како материјал за информирање.

Pika 41

Qeveria e shqyrtoi Raportin financiar tremujor për punën e ShA “Posta e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për periudhën korrik-shtator 2023, si material për informim.

Точка 42

Владата го разгледа Извештајот со финансиски показатели за реализација на Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството за 2023 година, со дополнување, како материјал за информирање.

Pika 42

Qeveria e shqyrtoi Raport me treguesit financiarë për realizimin e Programit për zbatimin e fondit të ndërhyrjes për bujqësinë për vitin 2023, me plotësim, me plotësim, si material për informim.

Точка 43

Владата ја разгледа Информацијата за потребата од преземање на активности за воведување на забрана за пристап до странски нелегални интернет-платформи за приредување интернет (онлајн) игри на среќа и ја усвои со следните заклучоци:

Pika 43

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për nevojën e ndërmarrjes së aktiviteteve për vendosjen e ndalimit të qasjes në platformat e huaja ilegale të internetit për organizimin e lojërave të fatit në internet (onllajn) dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. Се задолжува Министерството за финансии во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, да подготви и во рок од седум дена до Владата, да достави соодветен предлог за забрана на сите странски нелегални интернет-платформи за приредување интернет (онлајн) игри на среќа кои неовластено (без соодветна лиценца за територијата на Република Северна Македонија) вршат приредување на интернет игри на среќа на територијата на Република Северна Македонија.

2. Се препорачува на Агенцијата за електронски комуникации да преземе активности со кои ќе го ограничи пристапот на сите странски нелегални

1. Obligohet Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, të përgatisë dhe në afat prej shtatë ditëve të dorëzojë deri te Qeveria propozim adekuat për ndalesë të të gjitha internet platformave ilegale të huaja për organizimin e internet lojërave të fatit (onllajn) lojëra të fatit të cilat pa autorizim (pa licencë adekuate për teritorrin e Republikës së Maqedonisë së Veriut) kryejnë organizim të internet lojërave të fatit në teritorrin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2. I rekomandohet Agjencisë së Komunikimeve Elektronike të ndërmarrë aktivitete me të cilat do të kufizojë qasjen e të gjitha internet platformave ilegale të huaja

интернет-платформи за приредување интернет (онлајн) игри на среќа за граѓаните на Република Северна Македонија.

3. Се препорачува на Народната банка на Република Северна Македонија да преземе активности со кои комерцијалните банки во Република Северна Македонија ќе забранат трансакции до сите странски нелегални интернет-платформи за приредување интернет (онлајн) игри на среќа од страна на граѓаните на Република Северна Македонија.

Точка 44

Владата повторно го разгледа Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*) и го утврди со следните заклучоци:

1. Министерството за економија да ги достави коресподентните табели во прилог на материјалот.

2. Текстот на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за енергетска ефикасност (*) да се достави до Собранието, согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени м-р Крешник Бектеши, министер за економија и Зоран Маневски, заменик на министерот за економија, а за повереници Размена Чекиќ-Дуровиќ, државен секретар во Министерството за економија, м-р Исмаил Лума, државен советник во Министерството за економија и Валентина Старделова, раководител на сектор во Министерството за економија.

për organizimin e internet lojërave të fatit (onllajn) për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

3. I rekomandohet Bankës Ppopullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut që të ndërmarrë aktivitete me të cilat bankat komerciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të ndalojnë transaksione të gjitha internet-platformat ilegale të huaja për organizimin e internet lojërave të fatit (onllajn) nga qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pika 44

Qeveria përsëri e shqyrtoi Propozim ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Efikasitetit Energjetik(*) dhe e përcaktoi me këto konkluzione:

1. Ministria e Ekonomisë t'i dorëzojë tabelat korespodente në shtojcë të materialit.

2. Teksti i Propozim ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Efikasitet Energjetik (*) të dorëzohet në Kuvend, në përputhje me nenin 137 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar mr. Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë dhe Zoran Manevski, zëvendësministër i ekonomisë, ndërsa për të besuar Razmena Çeqiq-Duroviq, sekretare shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë, mr. Ismail Luma, këshilltar shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë dhe Valentina Stardellova, udhëheqëse sektori në Ministrinë e Ekonomisë.

Точка 45

Владата ја разгледа Информацијата за потпишување на Договор за донација меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Норвешката агенција за одбранбени материјални средства, со усогласен текст на Договор и ја усвои со следните заклучоци:

1. Го прифати усогласениот текст на Договорот за донација меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Норвешката агенција за одбранбени материјални средства.

2. Се овластува Владимир Анчев, државен секретар во Министерството за одбрана, да го потпише Договорот за донација меѓу Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и Норвешката агенција за одбранбени материјални средства.

Точка 46

Владата го разгледа и го прифати Известувањето за преземените активности во врска со Одлуката на Собранието на Република Северна Македонија за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија, заради висок ризик од зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Северна Македонија и заради заштита на јавното здравје од илегална миграција во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација за вирусот SARS-CoV-2 и спречување од негово ширење со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението, за период од 8 февруари 2024

Пика 45

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes për donacion ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë Norvegjeze për Mjete Materiale Mbrojtëse, me tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes dhe e miratoi me këto konkluzione:

1. E pranoi tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes për donacion ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë Norvegjeze për Mjete Materiale Mbrojtëse.

2. Autorizohet Vlladimir Ançev, sekretar shtetëror në Ministrinë e Mbrojtjes, që ta nënshkruajë Marrëveshjen për donacion ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencisë Norvegjeze për Mjete Materiale Mbrojtëse.

Пика 46

Qeveria e shqyrtoi dhe e pranoi Njoftimin mbi aktivitetet e ndërmarra në lidhje me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ndryshimin e Vendimit për miratimin e vazhdimin të afatit për ekzistimin e gjendjes së krizës në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të rrezikut të lartë të rritjes së volumit të hyrjes dhe tranzitimit të emigrantëve nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik nga emigrimi i paligjshëm në kushte të ekzistimit të pandemisë të shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për virusin SARS-CoV-2 dhe parandalimin e përhapjes së tij, me të cilin rrezikohet siguria, shëndeti dhe prona e popullatës, për periudhën nga 8 shkurt 2024 deri më 14 shkurt 2024 dhe në përputhje me

година до 14 февруари 2024 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република Северна Македонија.

Точка 47

Владата го разгледа и го прифати Известувањето за активностите поврзани со кризната состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија и тоа на подрачјето на Општината Гази Баба на кое Казнено-поправната установа Казнено-поправен дом Идризово ја врши својата надлежност, заради спречување на безбедносните закани и зајакнување на обезбедувањето на Установата, за период од 8 февруари 2024 година до 9 февруари 2024 година и согласно член 31, став 2 од Законот за управување со кризи заклучи да го достави до Претседателот на Република Северна Македонија и до Собранието на Република Северна Македонија.

Точка 48

Владата ја донесе Одлуката за предавање на недвижност во владение на Јавното претпријатие за државни патишта.

Точка 49

Владата ја разгледа Информацијата во врска со жалбата на Руската Федерација поднесена до ИКАО за рестриктивните мерки во воздушниот сообраќај, со прилози, ја усвои Информацијата и го задолжи Министерството за надворешни работи во соработка со Министерството за транспорт и врски да достави писмо со интерес до Кралството Холандија за номинирање на агент кој ќе ја застапува Република Северна Македонија во постапката пред Советот на ИКАО во врска со поднесената Апликација и Меморијал за

nenin 31, paragrafi 2 të Ligjit të Menaxhimit me Kriza, konkludoi ta dorëzojë deri te Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pika 47

Qeveria e shqyrtoi dhe e pranoi Njoftimin mbi aktivitetet në lidhje me gjendjen e krizës në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe atë në rajonin e Komunës së Gazi Babës në të cilën Insitucioni Ndëshkues-përmirësues Shtëpia Ndëshkuese-Përmirësuese Idrizovë kryen kompetencën e saj, me qëllim të parandalimit të kërcënimeve të sigurisë dhe përforcimit të sigurisë së Institucionit, për periudhën nga 8 shkurt 2024 deri më 9 shkurt 2024 dhe në përputhje me nenin 31, paragrafi 2 të Ligjit të Menaxhimit me Kriza konkludoi ta dorëzojë deri te Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Pika 48

Qeveria e solli Vendimin për dorëzimin e paluajtshmërisë në posedim të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore.

Pika 49

Qeveria e shqyrtoi Informacionin lidhur me ankesën e Federatës Ruse parashtruar deri te ONAC për masat restriktive në trafikun ajror, me shtojca, e miratoi Informacionin dhe e obligoi Ministrinë e Punëve të Jashtme në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve të dorëzojë letër me interes deri te Mbretëria e Holandës për nominimin e agjentit i cili do ta përfaqësojë Republikën e Maqedonisë së Veriut në procedurën para Këshillit të ONAC në lidhje me Aplikacionin dhe Memorialin e parashtruar për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së Federatës Ruse nga data

решавање на несогласувањето од Руската Федерација од 10 октомври 2023 година и за одговорот да ја извести Владата во најкраток можен рок.

Точка 50

Владата ја разгледа Информацијата за склучен Колективен договор на Сојузот на синдикати на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.287/22 и ја усвои со следните заклучоци:

1. Се задолжува Министерството за образование и наука при подготовка на евентуални измени и дополнувања на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година да ги прикаже и побара потребните финансиски средства за исплата на бруто плати на вработените во Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на Програма 4-Високо образование, Потпрограмата 41-Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Категорија 40-Плати и надоместоци, Расходна ставка 401-Основни плати и Расходна ставка 402-Придонеси за социјално осигурување, согласно склучениот Колективен договор на Сојузот на синдикати на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.287/22).

2. Се задолжува Министерството за финансии, при подготовка на евентуални измени и дополнувања на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година да го има предвид барањето на Министерството за образование и наука за дополнително обезбедување на финансиски средства со цел покривање на

10 tetor 2023 dhe për përgjigjen ta informojë Qeverinë në afat sa më të shkurt kohor.

Pika 50

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për lidhjen e Marrëveshjes kolektive të Lidhjes së Sindikatave të të punësuarve në Univesitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.287/22 dhe e miratoi me konkluzionet e mëposhtme:

1. Obligohet Ministria e Arsimit dhe Shkencës gjatë përgatitjes së ndryshimeve dhe plotësimeve eventuale të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, t'i paraqesë dhe të kërkojë mjetet financiare të nevojshme për pagesë të rrogave bruto të të punësuarve në Univesitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup në Programin 4-Arsimi i Lartë, Nënprogrami 41-Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, Kategoria 40 – Rroga dhe Kompensime, Zëri i të dalave 401-Rrogat themelore dhe Zëri i të dalave 402-Kontribute për sigurim social, në përputhje me Marrëveshjen kolektive të lidhur ndërmjet Lidhjes së Sindiatave të të punësuarve të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 287/22).

2. Obligohet Ministria e Financave që gjatë përgatitjes së ndryshimeve dhe plotësimeve të mundshme të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, ta ketë parasysh kërkesën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për sigurim plotësues të mjeteve financiare me qëllim mbulimin e mungesës së mjeteve financiare për pagesën e rrogave

недостатокот на финансиски средства за исплата на бруто плати на вработените во Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на Програма 4-Високо образование, Потпрограма 41-Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Категорија 40-Плати и надоместоци, Расходна ставка 401-Основни плати и Расходна ставка 402-Придонеси за социјално осигурување, согласно склучениот Колективен договор на Сојузот на синдикати на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.287/22).

3. Се препорачува на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје до донесување на евентуални измени и дополнувања на Буџетот на Република Северна Македонија за 2024 година, а со цел непречена и континуирана исплата на плата согласно склучениот Колективен договор на Сојузот на синдикати на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.287/22), преку Министерството за образование и наука да достави барање за пренамена/проширување на сметката од самофинансирачки активности, со цел обезбедување на потребните финансиски средства.

Точка 51

Владата ја донесе Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Здружението за заштита на културни, традиционални, морални и етички вредности НЕИМАР – 13 - Скопје.

bruto të të punësuarve në Univesitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup në Programin 4-Arsimi i Lartë, Nënprogrami 41-Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, Kategoria 40 – Rroga dhe Kompensime, Zëri i të dalave 401-Rrogat themelore dhe Zëri i të dalave 402-Kontribute për sigurim social, në përputhje me Marrëveshjen kolektive të lidhur ndërmjet Lidhjes së Sindiatave të të punësuarve të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.287/22).

3. I rekomandohet Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup deri në sjelljen e ndryshimeve dhe plotësimeve të mundshme në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, me qëllim të pagesës së pandërprerë dhe të vazhdueshme të rrogave në përputhje me Marrëveshjen Kolektive të lidhur ndërmjet Lidhjes së sindikatave të të punësuarve në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.287/22), përmes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të dorëzojë kërkesë për rialokim/ zgjerim të llogarisë nga aktivitetet vetëfinanciare, me qëllim sigurimin e mjeteve financiare të nevojshme.

Pika 51

Qeveria e solli Vendimin për ndërprerjen e vlefshmërisë së Vendimit për ndërprerje dhe dhënie në përdorim të përhershëm të sendeve të paluajtshme Shoqatës për Mbrojtje të Vlerave Kulturore, Tradicionale, Morale dhe Etike NEIMAR – 13 – Shkup.

Точка 52

Владата ја разгледа Предлог-одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на Република Северна Македонија и притоа ги донесе следните заклучоци:

1. Ја донесе Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, усогласена со Секретаријатот за законодавство.

2. Се задолжува Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија да изврши генерално чистење и молерисување на кат 11 во објектот Македонска радио-телевизија.

3. Се задолжува Министерството за одбрана да изврши преселување на движните ствари на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен на Република Северна Македонија, од објектот поранешна Комерцијална банка во објектот Македонска радио-телевизија.

Точка 53

Владата ја разгледа и ја усвои Информацијата за давање на согласност за прифаќање на Понудата за преглед на моторите PW305A на авионот Z3-MKD доставена од страна на Аеро-динст овластена самоорганизација и сервис за базно одржување и организација за управување со континуираната пловидбеност на авионот Z3-MKD, кој е во сопственост на Службата за општи и

Пика 52

Qeveria e shqyrtoi Propozim-vendimin për ndërprerje dhe dhënie në përdorim të përkohshëm sendin e paluajtshëm Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe njëherit i solli këto konkluzione:

1. E solli Vendimin për ndërprerje dhe dhënie në përdorim të përkohshëm sendin e paluajtshëm Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë, të harmonizuar me Sekretariatit e Legjislacionit.

2. Obligohet Shërbimi për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të kryejë pastrim gjenral dhe ngjyrosje të katit 11 në objektin e Radio-Televizionit të Maqedonisë.

3. Obligohet Ministria e Mbrojtjes të kryejë shpërngulje të sendeve të luajtshme të Komisionit Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë e Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë, të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga objekti i Bankës së mëparshme Komerçiale në objektin e Radio-Televizionit të Maqedonisë.

Пика 53

Qeveria e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për dhënien e pëlqimit për pranimin e Ofertës për kontroll të motorëve PW305A të aeroplanit Z3-MKD, e dorëzuar nga ana e Aero-dinst – vetëorganizatë e autorizuar dhe shërbim për mirëmbajtje bazike dhe organizim për menaxhim të aftësisë ajrore të vazhdueshme të aeroplanit Z3-MKD, i cili është në pronësi të Shërbimit për Çështje të Përgjithshme dhe të

заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, со прилози.

Përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me shtojca.

Точка 54

Pika 54

Владата го одложи од разгледување Предлогот на закон за финансиска поддршка на печатени медиуми, поради потребата да се преиспита дали предметното прашање ќе биде регулирано со постоечкиот Закон за медиуми во кој се опфатени и печатените медиуми или пак истото ќе биде предмет на регулирање со овој предлог.

Qeveria e shtyu nga shqyrtimi Propozim Ligjin e Mbështetjes Financiare të Mediave të Shtypit, për shkak të nevojës të rishikimit nëse çështja në fjalë do të rregullohet me Ligjit ekzistues të Mediave në të cilin janë përfshirë edhe mediat e shtypit apo nëse e njehta do të jetë lëndë e rregullimit me këtë propozim.

Точка 55

Pika 55

Владата ги разгледа Предлог-одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во технолошко-индустриската развојна зона Кичево и за висината на закупнината и Предлог-одлуката за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за производство, трговија и услуги Авеста батери и енерџи инженеринг ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како закупец на земјиште, со текст на Договор за долготраен закуп на градежно земјиште и ги донесе одлуките, со заклучок текстот на истите да се усогласи со Секретаријатот за законодавство.

Qeveria e shqyrtoi Propozim-vendimin për përcaktimin e periudhës së qirasë së tokës ndërtimore në zonën zhvillimore teknologjike-industriale Kërçovë dhe për lartësinë e qirasë dhe Propozim-vendimi për dhënien e pëlqimit të Kontratës për qira afatgjatë të tokës ndërtimore me Shoqërinë për Prodhim, Tregti dhe Shërbime Avesta bateri dhe enerxhi inzhenering ShPKNJP import-eksport Shkup, si qiramarrës i tokës, me tekstin e Kontratës për qira afatgjatë të tokës ndërtimore dhe i solli vendimet, me konkluzion që teksti i të njëjtëve të harmonizohet me Sekretariatit e eLegjislacionit.

Точка 56

Pika 56

Владата ја разгледа Информацијата за Предлог на Национална развојна стратегија 2024 – 2044, со текст на Предлог на Национална развојна стратегија и ја усвои со следните заклучоци:

Qeveria e shqyrtoi Informacionin për Propozimin e Strategjisë Nationale Zhvillimore 2024-2044, me tekst të Propozim Strategjisë Nationale Zhvillimore dhe e miratoi me konkluzionet e mëposhtme:

1. Го утврди Предлогот на Национална развојна стратегија 2024 – 2044 и заклучи согласно член 184 од Деловникот на Собранието на Република Македонија да го достави до Собранието.

1. E përcaktoi Propozimin e Strategjisë Nationale Zhvillimore 2024-2044 dhe konkludoi në përputhje me nenin 184 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së

Maqedonisë së Veriut ta dorëzojë deri në Kuvend.

2. За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени Фатмир Битики, заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и Филип Николовски, заменик на министерот за финансии, а за повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија.

2. Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar Fatmir Bytyqi, zëvendëskryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për Çështje Ekonomike, Koordinim me Resorët Ekonomikë dhe Investime, dr. Fatmir Besimi, ministër i Financave dhe Filip Nikollovski, zëvendësministër i financave, ndërsa për të besuar dr. Jelena Tast, sekretare shtetërore në Ministrinë e Financave dhe mr. Metodija Dimovski, sekretar i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

*
*

*
*

На седницата се водени стенографски белешки.

Në seancë janë mbajtur shënime stenografike.

Седницата заврши во 17:35 часот.

Seanca përfundoi në ora 17:35.

**Генерален секретар на Владата
на Република Северна Македонија**

**Претседател на Владата
на Република Северна Македонија**

**Sekretar i Përgjithshëm i Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë së Veriut**

**Kryetar i Qeverisë
së Republikës së Maqedonisë së Veriut**

м-р Методија Димовски

Mr. Talat Xhaferi